

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019 и 14/2020), Министерот за европски прашања, донесе

П Р А В И Л Н И К
за систематизација на работните места во
Министерството за европски прашања

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 111

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (административни службеници) во Министерството за европски прашања, распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по организациони единици посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места.

Член 2

Работите и задачите што се вршат во Министерството за европски прашања се определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување.

Член 3

Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за вработување и распоредување на вработените во Министерството за европски прашања.

Член 4

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во Министерството за европски прашања е составен дел на овој правилник.

II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 5

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 199 работни места на административните службеници, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација на Министерството за европски прашања број _____ од _____ година, од кои пополнети се 101, а распоредени се на следниов начин:

Ниво	Систематизирани работни места (Утврден број на административни службеници по категории и нивоа)	Пополнети работни места (Вработени административни службеници по категории и нивоа)

A01	1	0
B01	5	4
B02	9	6
B03	20	11
B04	30	19
B01	40	19
B02	19	8
B03	21	6
B04	43	25
G01	5	1
G02	1	1
G03	1	0
G04	2	1

Член 6

Општи услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен закон или колективен договор за административните службеници се:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Член 7

(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен закон или колективен договор, за раководните административни службеници од категоријата Б се:

- Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- потврда за положен испит за административно управување,
- работно искуство, и тоа:
- за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во структурата од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно искуство во структурата од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор,
- за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во структурата од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во структурата од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор или
- за нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во структурата од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во структурата од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

(2) Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа; стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење; и
- финансиско управување.

Посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и
- положен испит за административно управување

Член 8

(1) Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од категоријата В се:

- стручни квалификации, и тоа:
 - за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и
 - за нивоата В2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- работно искуство, и тоа:
 - за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,
 - за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,
 - за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката или
 - за нивото В4 со или без работно искуство во струката;

(2) Потребни општи работни компетенции на средно ниво:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
- финансиско управување.

Посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Член 9

(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/ друг посебен закон или колективен договор за помошно - стручни административни службеници од категоријата Г се:

- ниво на стручни квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКОО или најмалку вишо или средно образование.
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- работно искуство, и тоа:
 - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во структурата,
 - за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во структурата,
 - за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во структурата или
 - за нивото Г4 со или без работно искуство во структурата;

(2) Потреби општи работни компетенции на основно ниво:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.

Посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Член 10

Во Министерството за европски прашања се утврдени три работни места на кабинетски службеници во кабинетот на министерот за европски прашања и тоа:

1. Кабинетски службеник за интеграција и странска помош;
2. Кабинетски службеник за организација и комуникации;
3. Кабинетски службеник за администрација и финансии.

Член 11

Во Министерството се утврдени три (3) работни места на посебни советници во кабинетот на Министерот за европски прашања и тоа:

- Посебен советник за поддршка на процесот на интеграција-3 извршители.


III. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

1. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР	
	01.
	УПР0101A01000
	A1
	Државен секретар
	Државен секретар во Министерството за европски прашања
	1
	Министерот за европски прашања

Образование	Високо образование
Обвезани функции	-обезбедување на ефикасно и ефективно раководење со вработените во Министерството; -обединување на работата на Министерството и -поддржување на работата на Министерот за европски прашања,
Професионални барања	- раководи со вработените, организира редовни колегиуми, -издава упатства на раководните и другите административни службеници во министерството, особено во контекст на управувањето со човечките ресурси; -одговара за изработката и остварувањето на стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на Министерството и заспроведувањето на општите и поединечните акти на Министерството; -се грижи за ажурноста во работата по предметите, изготвува концепции за унапредување на организацијата и на условите за работа во Министерството; -одговара за функционирањето на Системот за менаџмент со квалитет согласно барањата на Стандардот ИСО 9001:2008 воспоставен во Министерството; -решава за правата, обврските и одговорностите на административните службеници и другите вработени во Министерството, кога тоа е уредено со закон; -го донесува годишниот план за обуки на административни службеници; -се грижи и одговара за спроведувањето на системот за управување со ефектот на административните службеници во Министерството; -соработува со други државни органи, органи на локалната власт, домашни и меѓународни организации, како и сопретставници на стопанството и на граѓанскиот сектор.

A. ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ

2. ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА ЕВРОПСКИ ПОЛИТИКИ И КООРДИНАЦИЈА	
	02.
	УПР0101Б01001
	Б1
	Државен советник
Назив на работното место	Државен советник за европски политики и меѓусекторска координација
Број на работното место	2
Класификација	Државен секретар
Образование	Општествени науки-Економија и бизнис, Право или Политички науки
Вработување	Најмалку 5 години на раководна позиција во Министерството за европски прашања/Секторот за европска интеграција
Функции	Поддршка во креирањето на националните политики и координацијата на националните институционални механизми, во насока на подготовка на земјата за пристапни преговори и членство во ЕУ, како и усогласување и координација на ставовите на стручните сектори во Министерството за европски прашања



- Го советува членот на Владата и државниот секретар за решавање на стратешките прашања во врска со Стратешкиот план и Програмата за работа на Министерството, поддршката на процесот на интеграцијата на Република Северна Македонија во ЕУ, користењето на ЕУ фондовите, вклучително и за пристапните преговори;

-Подготвува анализи, мислења и истражувања од стратешки карактер, од делокругот на работата и во врска со развојот на Министерството, вклучително и за унапредување на внатрешната организација, функционирање и методи на работа на Министерството;

-Учествува во подготовката и координацијата на стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на Министерството и обезбедува конзистентност на програмите и документите на Министерството со Програмата на Владата, вклучително и на документите во Министерството за европски прашања;

-Секторски ги координира насоките за конципирањето, ревизијата и следењето на реализацијата на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) и води сметка за конзистентноста на НПАА, како и поврзаноста со ЕУ и другите фондови за поддршка на реформите;

-Дава и координира мислења за прашања во врска со спроведувањето на ССА и дава координирана стручна помош за Комитетот за стабилизација и асоцијација и неговите поткомитетии други специјални тела;

-Остварува комуникација и соработка на соодветно ниво со Европската комисија и други институции и тела на Европската унија, како и соработка на соодветно ниво со домашни, странски и меѓународни организации;

-Учествува во работата на работните тела на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија, кога за тоа е овластен, и дава стручна поддршка на посебните работни тела на Владата на Република Северна Македонија формирани за пристапување во ЕУ;

-Соработува со државниот секретар ја координира работата со другите државни советници и раководителите на секторите, со цел за обезбедување конзистентност и целовитост на ставовите на Министерството за европски прашања;

-Го претставува Министерството по овластување на државниот секретар, а го заменува државниот секретар во случај на негово отсуство или спреченост, врз основа на овластување од Министерот за европски прашања

2. ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА

Код на државна служба	03.
Код на функција	УПР 0101Б01002
Код на место	Б1
Назив на работно место	Државен советник
Назив на работно место	Државен советник за поддршка на процесот на интеграција
Код на министерство	2

	Државен секретар
	Хуманистички науки-Јазичи и книжевност
	<ul style="list-style-type: none"> - најмалку пет (5) години работно искуство во областа на европската интеграција во ЕУ или странска помош - познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција - способност за координација и организација на активности и настани - одлични аналитички и комуникациски способности - Познавање на секторските политики на ЕУ
	Поддршка во креирањето на националните политики и координацијата на националните институционални механизми во насока на подготовка на земјата за пристапни преговори и членство во ЕУ
	<ul style="list-style-type: none"> -Секторска координација на конципирање, ревизија и следење на реализација на НПАА (Националната програма за усвојување на правото на ЕУ) и на останатите стратешки документи од процесот на европска интеграција; -Давање на мислења и координирање на активности за прашања поврзани со спроведувањето на ССА (Спогодбата за стабилизација и асоцијација), давање стручна помош за Комитетот за стабилизација и асоцијација, неговите поткомитети и други специјални тела; -Давање совети и други стручни мислења на членот на Владата и државниот секретар за решавање на најсложените прашања во врска со Стратешкиот план и Програмата за работа на Министерството, поддршка на процесот на интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ вклучително и за пристапните преговори Подготовка на анализи, мислења и истражувања од најсложен карактер од делокругот на работата и во врска со развојот и функционирањето на МЕР; -Учество во подготовката и координацијата на стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на МЕР. -Остварување комуникација и соработка на соодветно ниво со Европската комисија и други институции и тела на ЕУ, како и соработка на соодветно ниво со домашни и странски организации.–Учество во работата на работните тела на Владата и Собранието на РСМ, кога за тоа е овластен и давање стручна поддршка на посебните работни тела на Владата на РСМ, формирани за пристапување во ЕУ;Вршење други работи во надлежност на МЕР, за кои ќе биде овластен од членот на владата задолжен за европски прашања и -Претставување на МЕР по овластување на државниот секретар, а може да го заменува државниот секретар во случај на негово отсуство или спреченост, врз основа на овластување на членот на Владата задолжен за европски прашања.

2. ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

	04.
	УПР0101Б01003
	Б1
	Државен советник
Месте на работно Место	Државен советник за координација на европски фондови и друга странска помош
Класификација	1
Класификација	Државен секретар
Обучување	Општествени науки- Економија и бизнис, Политички науки или Право
Квалификациони услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - одлични аналитички и комуникациски способности; - способност за координација и организација на активности и настани
Главни задачи	Поддршка на националната координација на ИПА и координација на друга странска помош, преку анализи и мислења во врска со истите, како и координација на комуникацијата меѓу надлежните служби во Република Северна Македонија и службите при Европската комисија.
Клучни задачи/најважни	<ul style="list-style-type: none"> - подготвува анализи и мислења од сложен карактер во врска со ИПА и друга странска помош и координира и обезбедува стручна помош за преговорачката структура; - дава мислења од аспект на ИПА и друга странска помош за прашања во врска со спроведувањето на ССА и Комитетот за стабилизација и асоциација и неговите поткомитети; - дава насоки за конципирањето, ревизијата и следењето на реализацијата на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) од аспект на ИПА и друга странска помош. - го советува членот на Владата и државниот секретар за решавање на најсложените работи од аспект на ИПА и друга странска помош и поддршка на процесот на интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ, вклучително и преговорите за членството; соработува со државниот секретар, другите државни службеници и раководителите на секторите: - дава стручна поддршка од аспект на ИПА и друга странска помош на посебните работни тела на Владата на Република Северна Македонија формирани за пристапување на ЕУ; - остварува комуникација и соработка од аспект на ИПА и друга странска помошна соодветно ниво со Европската комисија и други институции и тела на Европската унија како и остварува комуникација и соработка на соодветно ниво со домашни, странски и и меѓународни организации; - го претставува Министерството по овластување на државниот секретар и го заменува државниот секретар во случај на неговото отсуство или спречност, врз основа на овластување од Министерот за европски прашања;

Б. СЕКТОРИ

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
	05.
	УПР0101Б02000

	B2
	Раководител на сектор
Раководител на Секторот	Раководител на Сектор за интеграција
Раководител на Секторот	1
Раководител на Секторот	Државен секретар
Раководител на Секторот	Општествени науки-, Право или Политички науки, (јавна управа и администрација)
Раководител на Секторот	<p>-Познавање на политиките на ЕУ и европското законодавство</p> <p>-познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство</p> <p>-Познавање на обврските и реформите кои се поврзани со исполнувањето на критериуми за членство во Европската унија</p> <p>– Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Секторот</p> <p>Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областите од надлежност на секторот</p> <p>ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, насоки или да помага при раководењето со секторот во рамките на институцијата како и да ги спроведува надлежностите за прашања поврзани со ЕУ интеграциите</p>
Раководител на Секторот	<ul style="list-style-type: none"> - ја координира изработката на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, го контролира и координира следењето на нејзиното спроведување, како и подготовката на извештаи за спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ и за напредокот во процесот на пристапување за потребите на Владата, за Европската комисија и за Собранието на Република Северна Македонија, во соработка со другите сектори во Министерството; - ги координира активностите во Секторот за спроведување и следење на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна Македонија и Европските заедници и нивните земји членки (во понатамошниот текст: ССА), ја координира стручната поддршка на работните тела формирани во рамките на ССА и учествува во работата на истите, како и координирање на активностите и обврските од другите договори склучени меѓу Република Северна Македонија и Европската унија; - ја координира и организира подготовката или учеството на Секторот во подготовката на други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ; - ја координира, насочува и контролира подготовката на материјали за седниците на Владата на Република Северна Македонија и мислења за материјали поднесени од други органи и ја координира стручната поддршка на посебните работни тела на Владата на Република Северна Македонија формирани за пристапување во ЕУ од делокруг на Секторот - го планира и координира следењето на мисии на европските институции за оценка на состојбите во одредени области на интеграцијата; - го насочува и организира придонесот на Секторот во програмирањето на поддршката од европските фондови и друга странска помош на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош; - ја координира стручната поддршка за преговарачката група за членство на Република Северна Македонија во ЕУ за работите од делокругот на Секторот;

	<ul style="list-style-type: none"> - ги следи политиките и законодавството на Европската унија обезбедување нивно следење од страна на стручните државни службеници во Секторот; - врз основа на предлозите на раководителите на одделенијата, му дава на државниот секретар предлози за учество на вработените од Секторот во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош и дава предлози за Стратешкиот план, програмата и буџетот на Министерството од делокругот на Секторот;
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
	06
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД	УПР0101Б03001
СЕКТОР	Б3
Ниво на раководителство	Помошник раководител на сектор
Професионални категории	Помошник раководител на Сектор за интеграција
Категорија	4
Раководител	Раководител на сектор
Вид на образование	Општествени науки-Економија и бизнис, Право или Политички науки
Професионални квалификации	<ul style="list-style-type: none"> - најмалку четири (4) години работно искуство во областа на европската интеграција во ЕУ - Познавање на политиките на ЕУ и европското законодавство - познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство - Познавање на обврските и реформите кои се поврзани со исполнувањето на критериуми за членство во Европската унија - Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Секторот - Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областите од надлежност на секторот
Функции	ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, насоки или да помага при раководењето со секторот во рамките на институцијата како и да ги спроведува надлежностите за прашања поврзани со ЕУ интеграциите
Работни задачи	<ul style="list-style-type: none"> - ги врши работите на секретар на Комитетот за стабилизација и асоцијација; - ги контролира и ревидира извештаите за спроведување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и за другите извештаи за процесот на интеграција за работите од делокруг на Секторот; - врши работи кои бараат посебна стручност и самостојност во работата, што ќе му ги довери раководителот на Секторот; - иницира решавање на одделни проблеми и одговара за навремено и законито и квалитетно вршење на работите и задачите кои се вршат во Секторот за кои е овластен; - се грижи за спроведување и извршување на програмата на работа на Секторот; - врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат;

	– го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност.
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
	07
	УПР0101Б03002
	Б3
	Помошник раководител на сектор
	Помошник раководител за координација на хоризонтални прашања на Секторот за интеграција
	1
	Раководител на сектор
	Високо образование
	<ul style="list-style-type: none"> - најмалку четири (4) години работно искуство во областа на европската интеграција во ЕУ - Познавање на политиките на ЕУ и европското законодавство - познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство - Познавање на обврските и реформите кои се поврзани со исполнувањето на критериуми за членство во Европската унија - Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Секторот - Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областите од надлежност на секторот
	ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, насоки или да помага при раководењето со секторот во рамките на институцијата како и да ги спроведува надлежностите за прашања поврзани со ЕУ интеграциите
	<ul style="list-style-type: none"> - ги контролира и ревидира извештаите за спроведување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и за другите извештаи за процесот на интеграција за работите од делокруг на секторот - врши работи поврзани со координација следење и известување за прашања поврзани со процесот на пристапи - врши работи поврзани со координација следење и известување за прашања поврзани имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација - врши работи кои бараат посебна стручност и самостојност во работата, што ќе му ги довери раководителот на Секторот; - иницира решавање на одделни проблеми и одговара за навремено и законито и квалитетно вршење на работите и задачите кои се вршат во Секторот за кои е овластен; - се грижи за спроведување и извршување на програмата на работа на Секторот; - врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат; - го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност.

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.1. Одделение за правда, слобода и безбедност	
Реден број	08
Шифра	УПР0101Б04001
Код	Б4
Раководител на одделение	Раководител на одделение
Раководител на работно место	Раководител на Одделение за правда, слобода и безбедност
Број на извршители	1
Одговорен ред	Раководител на сектор
Висше образование	Општествени науки-Право или Политички науки
Професионални улоги	-Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција кои се поврзани со областите од надлежност на Одделението -Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство -Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Одделението -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди за областите од надлежност на Одделението
Работни цели	ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со функционирањето на одделението за областите на политичките критериуми, поглавјата од правото на Унијата: правосудство и човекови права (23), правда слобода и безбедност (24), заедничка надворешна и безбедносна политика (31) и институции (34) како и да дава совети, насоки или да помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата
Работни задачи	- Координација и учество во подготовката на Национална програма за усогласување на законодавството на Европската унија (НПАА) и редовен мониторинг и известување за статус на имплементација на НПАА;-Ги координира подготовките, ревизиите и извештаите за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и го координира, следи и насочува учеството на вработените од Одделението во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци на Министерството ;-Учествува во подготовката на други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, ја координира, насочува и контролира подготовката на извештаи и ја координира, распределува и контролира подготовката на материјали за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија, следењето и анализа на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението, како и подготовката на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата; -Го координира следењето на извршувањето на обврските кои произлегуваат од полноправното членство во ЕУ и особено од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, ги врши работите на секретар на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност и секретар на Специјалната работна група за реформа на јавната администрација; ја организира и надгледува подготовката за Поткомитетот и Специјалната работна група, подготовката на записници и следењето

	<p>на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Поткомитетот и Специјалната работна група, како и од Комитетот на ССА за делокругот на Поткомитетот за правда и внатрешни работи и на Специјалната работна група за реформа на јавната администрација</p> <p>-Го координира учеството во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија;</p> <p>-Ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на Одделението, ја координира, насочува и контролира подготовка на анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ, обезбедува следење на барањата за институционално прилагодување кои произлегуваат од правото на Европската унија и дава предлози за креирање политики за интеграцијата во ЕУ;</p> <p>-Обезбедува давање предлози за програмирање на поддршката од европските фондови и друга странска помош на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош и учествува и дава предлози за учество на вработените од Одделението во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош.</p> <p>-Обезбедува подготовка и учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата, како и извршување на обврските преземени на тие состаноци, врши координација и усогласување на работата на претставниците на Република Северна Македонија во соодветните институции, односно тела на Европската унија и остварување соработка со соодветните организациони единици на институциите на Европската унија, како и соработува на соодветно ниво со домашни, странски и меѓународни организации</p> <p>-Врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението, одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите и задачите кои се вршат во Одделението, дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението, подготвува пишани упатства и инструкции за вршење на работите во Одделението, дава предлози за акти, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите во Секторот и Министерството; подготвува и предлага план за работа на Одделението и се грижи за неговата реализација;</p>
--	---

1. СЕКТОРЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.1 Одделение за правда, слобода и безбедност	
Реден број	09
Шифра	УПР0101В01001
Ниво	В1
ОЗвање	Советник
Назив на работно место	Советник за правда, слобода и безбедност
Број на извршители	2
Одговара пред	Раководителот на одделението
Вид на образование	Општествени науки-Право или Политички науки
Други посебни услови	Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на правда, слобода и безбедност
Работни цели	Ефикасно, ефективно, квалитетно и самостојно извршување на најсложени работи и работни задачи од делокругот правда, слобода и безбедност кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи како и обезбедување поддршка на активностите на одделението.



- ги следи политиките и законодавството на Европската унија во поглавјата од делокругот на Одделението, учествува во процесот на аналитичка проверка на усогласеноста со европското законодавство – скрининг;
- подготвува национални прописи во областа на политичките критериуми со кои се врши усогласување со европското законодавство и дава оценка и мислење за усогласеноста на прописите;
- учествува во подготвителни активности и техничка подготовка за изработка на материјалите од областите правда, слобода и безбедност и делокруг на одделението
- подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други сложени материјали од областите правда, слобода и безбедност делокруг на одделението;
- води прегледи, матрици и бази на податоци од областа на правда, слобода и безбедност и делокруг на одделението;
- подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција;
- обезбедува поддршка при подготовката на Комитетот ССА, Поткомитетот за правда, слобода и безбедност и други тела за спроведување на договори со Европската унија;
- редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија и барањата за институционално прилагодување од областите правда, слобода и безбедност.

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.2 Одделение за правда, слобода и безбедност	
	10
	УПР0101В01002
	В1
	Советник
	Советник за заедничка надворешна и безбедносна политика
	1
	Раководителот на одделението
	Општествени науки -Економија и бизнис, Право или Политички науки
	Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на заедничка надворешна и безбедносна политика
	Ефикасно, ефективно, квалитетно и самостојно извршување на најсложени работи и работни задачи од делокругот заедничка надворешна и безбедносна политика кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи како и обезбедување поддршка на активностите на одделението.

<p>Одделение за правда, слобода и безбедност</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ги следи политиките и законодавството на Европската унија во поглавјата од делокругот на Одделението, учествува во процесот на аналитичка проверка на усогласеноста со европското законодавство – скрининг; - подготвува национални прописи во областа на политичките критериуми со кои се врши усогласување со европското законодавство и дава оценка и мислење за усогласеноста на прописите; - учествува во подготвителни активности и техничка подготовка за изработка на материјалите од областа на заедничка надворешна и безбедносна политика и делокруг на одделението; - подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други сложени материјали од областа на заедничка надворешна и безбедносна политика и делокруг на одделението; - води прегледи, матрици и бази на податоци од областа од делокруг на одделението; - подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција; - обезбедува поддршка при подготовката на Комитетот ССА, Поткомитетот за правда, слобода и безбедност и други тела за спроведување на договори со Европската унија; - редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија и барањата за институционално прилагодување од областите на заедничка надворешна и безбедносна политика;
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.1 Одделение за правда, слобода и безбедност	
Идентификационен број	11
Код на проект	УПР0101В04001
Код на приоритет	В4
Код на категорија	Помлад соработник
Код на подкатегија	Помлад соработник за внатрешни работи
Код на подкатегија	1
Код на подкатегија	Раководителот на одделение
Код на подкатегија	Општествени науки-Право, Политички науки или Економија и бизнис
Код на подкатегија	- Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на внатрешни работи
Код на подкатегија	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на внатрешни работи како и основна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер.
Код на подкатегија	- учествува во подготвителни активности и техничка подготовка за изработка на материјалите од областа на внатрешни работи; -учествува во подготовката на информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали од областа на внатрешни работи; -подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција; -обезбедува поддршка при подготовката на Комитетот ССА, Поткомитетот за правда, слобода и безбедност и други тела за спроведување на договори со Европската унија; -редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија и барањата за институционално прилагодување од областа на внатрешни работи;

	<ul style="list-style-type: none"> - води прегледи, матрици и бази на податоци од областа на внатрешни работи; -Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на внатрешни работи, -Редовно ги следи политиките и законодавството на ЕУ и барањата за институционално прилагодување од областа на внатрешни работи;
--	---

1. СЕКТОРЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.2 Одделение за правда, слобода и безбедност	
Код	12
Код на проект	УПРО101В04002
Код на приоритет	В4
Код на организациона единица	Помлад соработник
Код на функција	Помлад соработник за слобода и безбедност
Код на ниво на образование	1
Код на должност	Раководителот на одделение
Код на предметна област	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
Код на предметна област	- Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на заедничката надворешна и безбедносна политика
Код на предметна област	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на заедничката надворешна и безбедносна политика како и основна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер
Код на предметна област	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во подготвителни активности и техничка подготовка за изработка на материјалите од областа на заедничката надворешна и безбедносна политика; -учествува во подготовката на информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали од областа на заедничката надворешна и безбедносна политика; -подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција; -обезбедува поддршка при подготовката на Комитетот ССА, Поткомитетотот за правда, слобода и безбедност и други тела за спроведување на договори со Европската унија; -редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија и барањата за институционално прилагодување од областа на заедничката надворешна и безбедносна политика; -води прегледи, матрици и бази на податоци од областа на заедничката надворешна и безбедносна политика; -Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на заедничката надворешна и безбедносна политика, -Редовно ги следи политиките и законодавството на ЕУ и барањата за институционално прилагодување од областа на заедничката надворешна и безбедносна политика;

1. СЕКТОРЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.2 Одделение за внатрешен пазар и конкуренција	

Реден број	13.
Шифра	УПР0101Б04002
Ниво	Б4
Звање	Раководител на одделение
Назив на работно место	Раководител на Одделение за внатрешен пазар и конкуренција РЕНАТА ИВАНОВСКА
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на сектор
Вид на образование	Општествени науки-Право или Економија и бизнис
Други посебни услови	-Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција кои се поврзани со областите од надлежност на Одделението -Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство -Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Одделението -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди за областите од надлежност на Одделението
Работни цели	ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со функционирањето на одделението за областите на слободно движење на стоки (1); слободно движење на работници (2); слободно движење на услуги (3); слободно движење на капитал (4); јавни набавки (5); право на трговски друштва (6); право на интелектуална сопственост (7); конкуренција (8); и финансиски услуги (9) како и да дава совети, насоки или да помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата
Работни задачи и обврски	-Координација и учество во подготовката на Национална програма за усогласување на законодавството на Европската унија (НПАА) и редовен мониторинг и известување за статус на имплементација на НПАА; -Ги координира подготовките, ревизиите и извештаите за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и го координира, следи и насочува учеството на вработените од Одделението во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци на Министерството; -Учествува во подготовката на други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, ја координира, насочува и контролира подготовката на извештаи и ја координира, распределува и контролира подготовката на материјали за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија, следењето и анализа на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението, како и подготовката на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата; -Го координира следењето на извршувањето на обврските кои произлегуваат од полноправното членство во ЕУ и особено од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, ги врши работите на секретар на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција; ја организира и надгледува подготовката за Поткомитетот, подготовката на записници и следењето на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Поткомитетот, како и од Комитетот на ССА за делокругот на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција -Го координира учеството во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија; -Ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на Одделението, ја координира, насочува и контролира

	<p>подготовка на анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ, обезбедува следење на барањата за институционално прилагодување кои произлегуваат од правото на Европската унија и дава предлози за креирање политики за интеграцијата во ЕУ;</p> <p>- Обезбедува давање предлози за програмирање на поддршката од европските фондови и друга странска помош на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош и учествува и дава предлози за учество на вработените од Одделението во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош.</p> <p>-Обезбедува подготовка и учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата, како и извршување на обврските преземени на тие состаноци, врши координација и усогласување на работата на претставниците на Република Северна Македонија во соодветните институции, односно тела на Европската унија и остварување соработка со соодветните организациони единици на институциите на Европската унија, како и соработува на соодветно ниво со домашни, странски и меѓународни организации</p> <p>-Ја организира и остварува соработката при вршењето на работите во Одделението на соодветно ниво со органите на државната управа и другите државни органи.</p> <p>-Врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението, одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите и задачите кои се вршат во Одделението, дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението, подготвува пишани упатства и инструкции за вршење на работите во Одделението, дава предлози за акти, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите во Секторот и Министерството; подготвува и предлага план за работа на Одделението и се грижи за неговата реализација;</p>
--	---

1 .СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА

1.2.Одделение за внатрешен пазар и конкуренција

Реден број	14
Шифра	УПР0101В01001
Ниво	В1
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за индустриска сопственост
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделението
Вид на образование	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или политички науки (јавна управа и администрација)
Други посебни услови	<p>-Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на индустриска сопственост и други политики на ЕУ;</p> <p>-Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на индустриска сопственост и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>-Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на индустриска сопственост и други поглавја од делокруг на одделението.</p>
Работни цели	- Ефикасно, ефективно, квалитетно и самостојно извршување на најсложени работи и работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на релевантните поглавја, односно обезбедување поддршка на функционирањето на одделението и извршување на секојдневните обврски од посложен карактер
Работни задачи и обврски	<p>- Обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на индустриска сопственост и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>- придонесува кон активностите поврзани со: Комитетот ССА и Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција и помага во организацијата на истите;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - придонесува кон подготовката, ревизиите, извештатите и следењето на спроведувањето на НПАА во областа на индустриска сопственост и други поглавја од делокруг на одделението; - придонесува кон изготвувањето на преговарачките позиции за преговори за членство со Европската унија за релевантните поглавја; - ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од релевантните поглавја и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ; - обезбедува податоци за релевантните поглавја за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања; - дава придонес во програмирањето на европската помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори; - може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на слободно движење на услуги, за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението; - подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на индустриска сопственост и други поглавја од делокруг на одделението.
--	--

1 .СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.2.Одделение за внатрешен пазар и конкуренција	
Број на одделение	15
Код на одделение	УПР0101В01002
Код на позиција	В1
Класификација	Советник
Класификација	Советник за слободно движење на стоки
Код на позиција	1
Класификација	Раководителот на одделението
Класификација	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
Класификација	-Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на слободно движење на стоки, -Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на слободно движење на стоки -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на слободно движење на стоки
Класификација	Ефикасно, ефективно, квалитетно и самостојно извршување на најсложени работи и работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на релевантните поглавја, односно обезбедување поддршка на функционирањето на одделението и извршување на секојдневните обврски од сложен карактер
Класификација	<ul style="list-style-type: none"> - Обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на слободно движење на стоки и други поглавја од делокруг на одделението; - Придонесува кон активностите поврзани со: Комитетот ССА и Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција и помага во организацијата на истите; - Придонесува кон подготовката, ревизиите, извештатите и следењето на спроведувањето на НПАА во областа на слободно движење на стоки и други поглавја од делокруг на одделението; - придонесува кон изготвувањето на преговарачките позиции за преговори за членство со Европската унија за релевантните поглавја; - ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од релевантните поглавја и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ;

	<ul style="list-style-type: none"> - обезбедува податоци за релевантните поглавја за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања; - дава придонес во програмирањето на европската помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори; - може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на слободно движење на стоки и други поглавја од делокруг на одделението за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението; - подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на слободно движење на стоки и други поглавја од делокруг на одделението.
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.2 Одделение за внатрешен пазар и конкуренција	
Код на позицијата	16
Код на функцијата	УПР0101В02000
Код на групата	В2
Код на класата	Виш соработник
Код на подкласата	Виш соработник за слободно движење на услуги
Код на групата	1
Код на класата	Раководителот на одделението
Код на подкласата	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
Код на групата	<ul style="list-style-type: none"> -Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција во областа на слободно движење на услуги -Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на слободно движење на услуги -Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство -Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на слободно движење на услуги -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на слободно движење на услуги
Код на подкласата	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на Слободно движење на услуги односно обезбедување поддршка на функционирањето на одделението и извршување на секојдневните обврски од поедноставен карактер
Код на групата	<ul style="list-style-type: none"> - врши подготовки и обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на слободно движење на услуги; - Подготвува и обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на слободно движење на услуги; - врши подготовки кон активностите поврзани со: Комитетот ССА и Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција, Поткомитетот економски и финансиски прашања и статистика како и други тела за спроведување на договори со Европската унија и помага во организацијата на истите;

	<ul style="list-style-type: none"> - врши подготовки, прибира информации и обезбедува поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областа на слободно движење на услуги; - подготвува материјали и податоци од областа на слободно движење на услуги за изготвувањето на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија; - ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од областа на слободно движење на услуги и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ; - подготовка кон активностите поврзани со организација и координација на Поткомитетот за внатрешен пазар како и другите тела за спроведување на договори со Европската унија и организација на истите; - обезбедува податоци од областа на слободно движење на услуги за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања во областа на слободно движење на услуги; - Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност; - дава придонес во програмирањето на европската техничка помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори; - може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на слободно движење на услуги, за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението; - подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на слободно движење на услуги;
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.2. Одделение за внатрешен пазар и конкуренција	
	17
	УПР0101В04000
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за финансиски услуги
	1
	Помлад соработник
	Општествени науки- Право или Политички науки (Јавна администрација)
	Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на финансиските услуги
	– цел ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на финансиските услуги како и даваосновна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер.
	– учествува во подготвителни активности и техничка подготовка за изработка на материјалите од областа на финансиските услуги;
	–учествува во подготовката на информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали од областа на финансиските услуги;
	–подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција;

	<ul style="list-style-type: none"> – обезбедува поддршка при подготовката на Комитетот ССА, Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција и други тела за спроведување на договори со Европската унија; – редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија и барањата за институционално прилагодување од областа на финансиските услуги; – води прегледи, матрици и бази на податоци од областа на финансиските услуги; – Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на финансиските услуги, – Редовно ги следи политиките и законодавството на ЕУ и барањата за институционално прилагодување од областа на финансиските услуги;
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.3. Одделение за економско – финансиски прашања	
Редовен број	18
Идентификационен број	УПР0101Б04003
Ниво	Б4
Начин на вработување	Раководител на одделение
Начин на работно место	Раководител на Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци
Број на извршители	1
Одговор пред	Раководител на сектор
Вид на образование	Општествени науки-, Право, Економија и бизнис или Политички науки(Јавна администрација)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> -Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција кои се поврзани со областите од надлежност на Одделението -Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство -Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Одделението -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди за областите од надлежност на Одделението
Работни цели	ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со функционирањето на одделението за областите на Економските критериуми и поглавјата од правото на Унијата: оданочување (16), економската монетарна унија (17), индустрија и мали и средни претпријатија (20), статистика (18), царинска унија (29), надворешна трговска политика (30), финансиска контрола (32) и финансиски и буџетски одредби (33) како и да дава совети, насоки во одделението
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Координација и учество во подготовката на Национална програма за усогласување на законодавството на Европската унија (НПАА) и редовен мониторинг и известување за статус на имплементација на НПАА; - Ги координира подготовките, ревизиите и извештаите за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и го координира, следи и насочува учеството на вработените од Одделението во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната

програма за усвојување на правото на Европската унија и обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци на Секретаријатот;

- Учествова во подготовката на други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, ја координира, насочува и контролира подготовката на извештаи и ја координира, распределува и контролира подготовката на материјали за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија, следењето и анализа на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението, како и подготовката на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата;
- Го координира следењето на извршувањето на обврските кои произлегуваат од полноправното членство во ЕУ и особено од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, ги врши работите на секретар на Поткомитетот за економски и финансиски прашања и статистика како и секретар на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување; ја организира и надгледува подготовката за Поткомитетите, подготовката на записници и следењето на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Поткомитетите, како и од Комитетот на ССА за делокругот на Поткомитетот за економски и финансиски прашања и статистика и Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување
- Го координира учеството во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија;
- Ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на Одделението, ја координира, насочува и контролира подготовка на анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ, обезбедува следење на барањата за институционално прилагодување кои произлегуваат од правото на Европската унија и дава предлози за креирање политики за интеграцијата во ЕУ;
- Обезбедува давање предлози за програмирање на поддршката од европските фондови и друга странска помош на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош и учествува и дава предлози за учество на вработените од Одделението во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош.
- Обезбедува подготовка и учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата, како и извршување на обврските преземени на тие состаноци, врши координација и усогласување на работата на претставниците на Република Северна Македонија во соодветните институции, односно тела на Европската унија и остварување соработка со соодветните организациони единици на институциите на Европската унија, како и соработува на соодветно ниво со домашни, странски и меѓународни организации
- Ја организира и остварува соработката при вршењето на работите во Одделението на соодветно ниво со органите на државната управа и другите државни органи.
- Врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението, одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите и задачите кои се вршат во Одделението, дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението, подготвува пишани упатства и инструкции за вршење на работите во Одделението, дава предлози за акти, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите во Секторот и Министерството; подготвува и предлага план за работа на Одделението и се грижи за неговата реализација;

1.3 Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци	
Код на единица	19
Код на проект	УПР0101В02000
Код на вид на работа	В2
Код на ниво на соработник	Виш соработник
Код на ниво на еквивалентност	Виш соработник за економска и монетарна унија
Код на ниво на еквивалентност	1
Код на ниво на еквивалентност	Виш соработник
Код на ниво на образование	Општествени науки-Економија и бизнис, Право науки или Политички науки
Код на ниво на посебни услови	-Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција во областа на слободно движење на услуги -Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на слободно движење на услуги -Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство -Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на слободно движење на услуги -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на слободно движење на услуги
Код на ниво на болничко	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на Слободно движење на услуги односно обезбедување поддршка на функционирањето на одделението и извршување на секојдневните обврски од поедноставен карактер
Код на ниво на работни задачи и обврски	- врши подготовки и обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на слободно движење на услуги; - Подготвува и обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на слободно движење на услуги; - врши подготовки кон активностите поврзани со: Комитетот ССА и Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција, Поткомитетот економски и финансиски прашања и статистика како и други тела за спроведување на договори со Европската унија и помага во организацијата на истите; - врши подготовки, прибира информации и обезбедува поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областа на слободно движење на услуги; - подготвува материјали и податоци од областа на слободно движење на услуги за изготвувањето на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија; - ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од областа на слободно движење на услуги и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ; - подготовка кон активностите поврзани со организација и координација на Поткомитетот за внатрешен пазар како и другите тела за спроведување на договори со Европската унија и организација на истите; - обезбедува податоци од областа на слободно движење на услуги за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања во областа на слободно движење на услуги;

	<ul style="list-style-type: none"> - Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност; - дава придонес во програмирањето на европската техничка помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори; - може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на слободно движење на услуги, за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението; - подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на слободно движење на услуги;
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.3. Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци	
	20
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
Вид на работното место	Соработник за економско – финансиски прашања
Број на работното место	1
Функционален	Раководител на одделение
	Високо образование
Квалификациски	<ul style="list-style-type: none"> -Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на економско-финансиските прашања; -Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на економско-финансиските прашања -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на економско-финансиските прашања
Квалификациски	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на економските критериуми, ЕМУ, финансиска контрола, финансиски и буџетски одредби и статистика како и основна поддршка на активностите на одделението од поедноставен карактер.
Квалификациски	<ul style="list-style-type: none"> - врши подготовки и обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на економско финансиски прашања; - Подготвува и обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на економско-финансиски прашања; - врши подготовки кон активностите поврзани со: Комитетот ССА и Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика како и други тела за спроведување на договори со Европската унија и помага во организацијата на истите; - врши подготовки, прибира информации и обезбедува поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областа на економско-финансиски прашања; - подготвува материјали и податоци од областа на економско финансиски прашања за изготвувањето на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија;

	<ul style="list-style-type: none"> - ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од областа на економско финансиски прашања и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ; - подготовка кон активностите поврзани со организација и координација на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика како и другите тела за спроведување на договори со Европската унија и организација на истите; - обезбедува податоци од областа на економско-финансиски прашања и статистика за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања во областа на економско-финансиски прашања; - Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност; - дава придонес во програмирањето на европската техничка помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори; - подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на економско-финансиските прашања;
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.3. Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци	
Реден број	21
Класификација	УПР0101В04001
Класификација	В4
Статус	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за економско-финансиски прашања и статистика
Број на извршителни договара пред.	1
Вид на образование	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки- Право, Економија и бизнис или Политички науки
Вид на професионални услуги	- Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на економско финансиски прашања и статистика
Професионална	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на економско-финансиските прашања и статистиката како и основна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер.
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на економските критериуми, ЕМУ, финансиска контрола, финансиски и буџетски одредби и статистика; - подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението; - обезбедува поддршка при подготовката на разните форми на технички состаноци и формите на дијалог преку Спогодбата за стабилизација и асоцијација за делот на економските критериуми, ЕМУ, финансиска контрола, финансиски и буџетски одредби и статистика; - Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на

	<p>спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција за делот на економските критериуми, ЕМУ, финансиска контрола, финансиски и буџетски одредби и статистика; - редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија, како и барањата за институционално прилагодување во областа на економските критериуми, ЕМУ, финансиска контрола, финансиски и буџетски одредби и статистика; - Редовно ги следи политиките и законодавството на ЕУ и барањата за институционално прилагодување од областа на економските критериуми, ЕМУ, финансиска контрола, финансиски и буџетски одредби и статистика; - води прегледи, матрици и бази на податоци за делот на економските критериуми, ЕМУ, финансиска контрола, финансиски и буџетски одредби и статистика; - Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на економските критериуми, ЕМУ, финансиска контрола, финансиски и буџетски одредби и статистика,
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.3 Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци	
	22
	УПР0101В04002
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за трговска политика, царина и даноци
	1
	Помлад соработник
	Општествени науки -Право, Економија и бизнис или <u>Политички науки(Јавна администрација)</u>
	- Познавање на политиките на ЕУ
	-ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на трговска политика, царина и даноци како и основна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер.
	-врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на надворешно трговска политика, индустрија, мали и средни претпријатија, царина и даноци;
	-подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението за делот на трговска политика, индустрија, мали и средни претпријатија, царина и даноци;
	-учествува во подготовката на материјали за Комитетот за стабилизација и асоцијација, како и Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување и други тела за спроведување на договори со Европската унија;
	-Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност
	-обезбедува поддршка при подготовката на разните форми на технички состаноци и формите на дијалог преку Спогодбата за стабилизација и

	<p>асоцијација за делот на трговска политика, индустрија, мали и средни претпријатија, царина и даноци;</p> <p>-подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција за делот на трговска политика, индустрија, мали и средни претпријатија, царина и даноци;</p> <p>-редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија, како и барањата за институционално прилагодување во областа на надворешно трговска политика, индустрија, мали и средни претпријатија, царина и даноци;</p> <p>-води прегледи, матрици и бази на податоци за делот на трговска политика, индустрија, мали и средни претпријатија, царина и даноци;</p> <p>-Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на надворешно трговска политика, индустрија, мали и средни претпријатија, царина и даноци</p>
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.4. Одделение за земјоделство и безбедност на храната	
Број на Сектор	23
Број на Одделение	УПР0101Б04004
Број на Сектор	Б4
Број на Работна единица	Раководител на одделение
Број на Работна единица	Раководител на Одделение за земјоделство и безбедност на храната
Број на Работна единица	1
Број на Работна единица	Раководител на сектор
Број на Работна единица	Земјоделски и ветеринарни науки
Број на Работна единица	<p>-Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција кои се поврзани со областите од надлежност на Одделението</p> <p>-Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство</p> <p>-Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Одделението</p> <p>-Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди за областите од надлежност на Одделението</p>
Број на Работна единица	<p>-ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со функционирањето на одделението за поглавјата од правото на Унијата: Земјоделство и рурален развој (11), Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика (12), Рибарство (13), и Заштита на потрошувачите (28) како и да дава совети, насоки или да помага при раководењето со одделението</p>
Број на Работна единица	<p>-Координација и учество во подготовката на Национална програма за усогласување на законодавството на Европската унија (НПАА) и редовен мониторинг и известување за статус на имплементација на НПАА;</p> <p>-Ги координира подготовките, ревизиите и извештаите за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и го координира, следи и насочува учеството на вработените од Одделението во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци на Министерството;</p> <p>-Учествува во подготовката на други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, ја координира, насочува и контролира подготовката на извештаи и ја координира,</p>

распределува и контролира подготовката на материјали за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија, следењето и анализа на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението, како и подготовката на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата;

-Го координира следењето на извршувањето на обврските кои произлегуваат од полноправното членство во ЕУ и особено од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, ги врши работите на секретар на Поткомитетот за земјоделство и рибарство; ја организира и надгледува подготовката за Поткомитетот, подготовката на записници и следењето на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Поткомитетот, како и од Комитетот на ССА за делокругот на Поткомитетот за земјоделство и рибарство

-Го координира учеството во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија;

-Ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на Одделението, ја координира, насочува и контролира подготовка на анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ, обезбедува следење на барањата за институционално прилагодување кои произлегуваат од правото на Европската унија и дава предлози за креирање политики за интеграцијата во ЕУ;

-Обезбедува давање предлози за програмирање на поддршката од европските фондови и друга странска помош на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош и учествува и дава предлози за учество на вработените од Одделението во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош.

-Обезбедува подготовка и учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата, како и извршување на обврските преземени на тие состаноци, врши координација и усогласување на работата на претставниците на Република Северна Македонија во соодветните институции, односно тела на Европската унија и остварување соработка со соодветните организациони единици на институциите на Европската унија, како и соработува на соодветно ниво со домашни, странски и меѓународни организации

-Ја организира и остварува соработката при вршењето на работите во Одделението на соодветно ниво со органите на државната управа и другите државни органи.

-Врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението, одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите и задачите кои се вршат во Одделението, дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението, подготвува пишани упатства и инструкции за вршење на работите во Одделението, дава предлози за акти, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите во Секторот и Министерството; подготвува и предлага план за работа на Одделението и се грижи за неговата реализација.

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.4 Одделение за земјоделство и безбедност на храната	
Реден број	24
Шифра	УПР0101В01001
Ниво	В1
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за политика за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Земјоделски и ветеринарни науки,

<p>Професионални услови</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на областа на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите - Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство - Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите - Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите
<p>Квалитет</p>	<p>- ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на Безбедност на храната и заштита на потрошувачите.</p>
<p>Работни задачи и обврски</p>	<ul style="list-style-type: none"> - подготвува прилози од делокругот на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, и заштита на потрошувачите, учествува во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во соработка со останатите надлежни органи на државната управа и надгледување на нејзиното спроведување; - подготвува прилози од областа на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите од делокругот на Одделението за други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија - обезбедува, ревидира и подготвува материјали од областа на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите за учество во Комитетот ССА, Поткомитетот за земјоделство и рибарство и други тела за спроведување на договори со Европската унија и подготвува записници и следење на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Комитетот и поткомитетите на ССА; - подготвува извештаи за реализацијата на НПАА, ССА и севкупно процесот на пристапување и анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ - врши анализа и согледувања за потребите од ЕУ и друга странска помош од областа на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите од делокруг на Одделението и дава предлози за годишниот план за работа на Одделението; - учествува во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија во делот на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика и заштита на потрошувачите - редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија од областа на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите, учествува во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош координира, ревидира и обезбедува материјали за учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата; - подготвува материјали од областа на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на

	<p>Одделението следи и анализира материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението и подготвува мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата;</p> <ul style="list-style-type: none"> – координира, ревидира и обезбедува материјали од областите поврзани со безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите за учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата; <p>ги следи и применува прописите кои се однесуваат на областите поврзани со безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, заштита на потрошувачите од делокругот на Одделението</p>
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.4. Одделение за земјоделство и безбедност на храната	
	25
	УПР0101В01002
	V1
	Советник
	Советник за земјоделство и рурален развој
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Право или Економија и бизнис
	<ul style="list-style-type: none"> – Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција во областа на земјоделство и рурален развој и безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика – Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на областа на Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика – Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика – Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика
	<ul style="list-style-type: none"> – ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на земјоделската политика, политиката за рурален развој, безбедноста на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика.
	<ul style="list-style-type: none"> – подготвува прилози од делокругот на земјоделската политика, политиката за рурален развој, безбедноста на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика. Учествува во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во соработка со останатите надлежни органи на државната управа и надгледување на нејзиното спроведување; – подготвува прилози од областа на Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика од делокругот на Одделението за други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија – обезбедува, ревидира и подготвува материјали од областа на Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика за учество во Комитетот ССА, Поткомитетот за земјоделство и рибарство и други тела за спроведување на договори со Европската унија и

	<p>подготвува записници и следење на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Комитетот и поткомитетите на ССА;</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготвува извештаи за реализацијата на НПAA, ССА и севкупно процесот на пристапување и анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ и врши анализа и согледувања за потребите од ЕУ и друга странска помош од областа на Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика од делокруг на Одделението и дава предлози за годишниот план за работа на Одделението; – редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика како и барањата за институционално прилагодување во областите на поглавјата поврзани со Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика од делокругот на Одделението, подготвува анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ – врши анализа и согледувања за потребите од ЕУ и друга странска помош во областа на поглавјата поврзани со Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика од делокруг на Одделението и учествува во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош – учествува во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош координира, ревидира и обезбедува материјали за учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата; – подготвува материјали од областа на Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението следи и анализира материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението и подготвува мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата; – координира, ревидира и обезбедува материјали од областите поврзани со Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика за учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата; – ги следи и применува прописите кои се однесуваат на областите поврзани со Земјоделство и рурален развој и Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика од делокругот на Одделението
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.4. Одделение за земјоделство и безбедност на храната	
Реден број	26
Шифра	УПР0101В02000
Ниво	Виш соработник
Звање	Виш соработник за политика за земјоделство и рурален развој
Назив на работно место	Раководител на одделение
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки-Право или Економија и бизнис
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> – Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на областа на земјоделство и рурален развој и безбедност на храната – Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на земјоделство и рурален развој

<p>РЕЗУЛТАТИ</p>	<p>Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на земјоделство и рурален развој</p> <p>ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на Земјоделство и рурален развој</p>
<p>РЕЗУЛТАТИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во соработка со останатите надлежни органи на државната управа и надгледување на нејзиното спроведување; - подготвува прилози од областа на земјоделство и рурален развој и рибарство од делокругот на Одделението за други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија и учествува во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија; - обезбедува, ревидира и подготвува материјали од областа на земјоделство и рурален развој и рибарство за учество во Комитетот ССА, Поткомитетот за земјоделство и рибарство и други тела за спроведување на договори со Европската унија и подготвува записници и следење на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Комитетот и поткомитетите на ССА; - подготвува извештаи за реализацијата на НПАА, ССА и севкупно процесот на пристапување и анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските од областа на земјоделство и рурален развој и рибарство, кои произлегуваат од членството во ЕУ и врши анализа и согледувања за потребите од ЕУ и друга странска помош во областите од делокруг на Одделението и дава предлози за годишниот план за работа на Одделението; - ги следи политиките и законодавството на Европската унија, учествува во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош координира, ревидира и обезбедува материјали за учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата од областа на земјоделство и рурален развој и рибарство; - подготвува материјали од областа на земјоделство и рурален развој и рибарство за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението следи и анализира материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението и подготвува мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата

1.СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.4 Одделение за земјоделство и безбедност на храната	
	27
	УПР0101В04000
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за земјоделска и ветеринарна политика
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки -Право или Економија и бизнис
	Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на земјоделска и ветеринарна политика ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на земјоделска и ветеринарна политика како и основна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер.
	<ul style="list-style-type: none"> – врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на земјоделска и ветеринарна политика; – подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението; – обезбедува поддршка при подготовката на разните форми на технички состаноци и формите на дијалог преку Спогодбата за стабилизација и асоцијација за делот на земјоделска и ветеринарна политика; – Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност – Учествува во подготовката на Поткомитетот за земјоделство и рибарство; – подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција за делот на земјоделска и ветеринарна политика; – Редовно ги следи политиките и законодавството на ЕУ и барањата за институционално прилагодување од областа на земјоделска и ветеринарна политика – води прегледи, матрици и бази на податоци за делот на земјоделска и ветеринарна политика; – Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резимеа и други материјали од областа земјоделска и ветеринарна политика,

1 .СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.5. Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика	
	28
	УПР0101Б4005
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за иновации, информатичко општество и

	социјална политика
	1
	Раководителот на сектор
Квалификациски барања	Општествени науки-Право, Политички науки или други општествени науки (Социјална работа и социјална политика)
Квалификациски барања	-Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција кои се поврзани со областите од надлежност на Одделението -Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство -Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Одделението -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди за областите од надлежност на Одделението
Квалификациски барања	ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со функционирањето на одделението за областите Иновации, информатичко општество и социјална политика односно да ја раководи, организира, насочува и координира работата на Одделението за поглавјата од правото на Европската Унија: Информатичко општество и медиуми (10), Социјална политика (19), Наука и истражување (25) и Култура (26) како и да дава совети, насоки или да помага при раководењето со одделението
Квалификациски барања	<ul style="list-style-type: none"> - Координација и учество во подготовката на Национална програма за усогласување на законодавството на Европската унија (НПАА) и редовен мониторинг и известување за статус на имплементација на НПАА; - Ги координира подготовките, ревизиите и извештаите за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и го координира, следи и насочува учеството на вработените од Одделението во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци на Министерството ; - Учествува во подготовката на други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, ја координира, насочува и контролира подготовката на извештаи и ја координира, распределува и контролира подготовката на материјали за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија, следењето и анализа на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението, како и подготовката на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата; - Го координира следењето на извршувањето на обврските кои произлегуваат од полноправното членство во ЕУ и особено од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, ги врши работите на секретар на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика; ја организира и надгледува подготовката за Поткомитетот, подготовката на записници и следењето на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Поткомитетот, како и од Комитетот на ССА за делокругот на Поткомитетот иновации, информатичко општество и социјална политика - Го координира учеството во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија; - Ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на Одделението, ја координира, насочува и контролира подготовка на анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ, обезбедува следење на барањата за институционално прилагодување кои произлегуваат од правото на Европската унија и дава предлози за креирање политики за интеграцијата во ЕУ; - Обезбедува давање предлози за програмирање на поддршката од европските фондови и друга странска помош на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош и учествува и дава предлози за учество на вработените од Одделението во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош. - Обезбедува подготовка и учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата, како и извршување на обврските преземени на тие состаноци, врши координација и усогласување на работата на претставниците на Република Северна Македонија во соодветните институции, односно тела на Европската унија и остварување соработка со соодветните организациони

	<p>единици на институциите на Европската унија, како и соработува на соодветно ниво со домашни, странски и меѓународни организации</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ја организира и остварува соработката при вршењето на работите во Одделението на соодветно ниво со органите на државната управа и другите државни органи. - Врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението, одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите и задачите кои се вршат во Одделението, дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението, подготвува пишани упатства и инструкции за вршење на работите во Одделението, дава предлози за акти, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите во Секторот и Министерството ; подготвува и предлага план за работа на Одделението и се грижи за неговата реализација;
--	---

1 .СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.5. Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика	
Број	29
Символ	УПР0101В01001
Код	В1
Советник	Советник
Советник за работа	Советник за наука, истражување, образование и култура и социјална политика
Број на вработители	1
Советник за одделение	Раководителот на одделението
Област на образование	Општествени науки
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција во областа на социјална политика и вработување - Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на областа социјална политика и вработување - Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на социјална политика и вработување -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на социјалната политика и вработување
Цели	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на наука, истражување, образование и култура како и да помага во квалитетно извршување на предметите од својот делокруг во одделението.
Клучни задачи	<ul style="list-style-type: none"> - подготвува прилози од областа на социјална политика и вработување за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, учествува во работата и координација на работните групи од областа на социјална политика и вработување за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во соработка со останатите надлежни органи на државната управа и надгледување на нејзиното спроведување во областа на социјална политика и вработување; - подготвува прилози од областа на социјална политика и вработување од делокругот на Одделението за други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија; - обезбедува, ревидира и подготвува материјали за учество во Комитетот ССА, Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика, како и за други тела за спроведување на договори со Европската унија; - подготвува извештаи за реализацијата на НПAA, ССА и севкупно процесот на пристапување од областа на поглавјата поврзани со социјална политика и вработување

	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија во делот на социјална политика и вработување; - редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на социјална политика и вработување како и барањата за институционално прилагодување во областите на поглавјата поврзани со социјална политика и вработување од делокругот на Одделението, подготвува анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ; - подготвува материјали од областите поврзани со социјална политика и вработување за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението, следи и анализира материјали од областите поврзани со социјална политика и вработување за седници на Владата на Република од делокруг на работата на Одделението, подготвува мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата; - врши анализа и согледувања за потребите од ЕУ и друга странска помош во областа на поглавјата поврзани со социјална политика и вработување од делокруг на Одделението и учествува во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош; - координира, ревидира и обезбедува материјали од областите поврзани со социјална политика и вработување за учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата; - ги следи и применува прописите кои се однесуваат на областите поврзани со социјална политика и вработување на Одделението
--	---

1 .СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.5. Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика	
Број на одделение	30
Код на одделение	УПР0101В01002
Класификација	В1
Ниво на одделение	Советник
Функционална област	Советник за наука, истражување, образование и култура
Број на работно место	1
Назив на работно место	Раководителот на одделението
Област на работно место	Општествени науки
Обврска на работно место	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција во областа на вработување - Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на областа на вработување - Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на вработување - Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на вработување.
Квалификациони барања	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на наука, истражување, образование и култура како и да помага во квалитетно извршување на предметите од својот делокруг во одделението.



- подготвува прилози од областа на социјална политика и вработување за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, учествува во работата и координација на работните групи од областа на социјална политика и вработување за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во соработка со останатите надлежни органи на државната управа и надгледување на нејзиното спроведување во областа на вработување;
- подготвува прилози од областа на социјална политика и вработување од делокругот на Одделението за други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија;
- обезбедува, ревидира и подготвува материјали за учество во Комитетот ССА, Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика, како и за други тела за спроведување на договори со Европската унија;
- подготвува извештаи за реализацијата на НПАА, ССА и севкупно процесот на пристапување од областа на поглавјата поврзани со вработување
- учествува во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија во делот на вработување;
- редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на вработување како и барањата за институционално прилагодување во областите на поглавјата поврзани со вработување од делокругот на Одделението, подготвува анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ;
- подготвува материјали од областите поврзани со социјална политика и вработување за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението, следи и анализира материјали од областите поврзани со социјална политика и вработување за седници на Владата на Република од делокруг на работата на Одделението, подготвува мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата;
- врши анализа и согледувања за потребите од ЕУ и друга странска помош во областа на поглавјата поврзани со вработување од делокруг на Одделението и учествува во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош;
- координира, ревидира и обезбедува материјали од областите поврзани со вработување за учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата;
- ги следи и применува прописите кои се однесуваат на областите поврзани со вработување на Одделението

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.5. Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика	
Код на област	31
Код на под-област	УПР0101В02001
Код на сектор	В2
Код на работна единица	Виш соработник
Код на работна единица	Виш соработник за информатичко општество
Код на работна единица	1
Код на работна единица	Раководителот на одделението


	Високо образование
	<p>-Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>-Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>-Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението.</p>
	Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на работи и работни задачи од делокругот на релевантните поглавја, кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи односно обезбедување поддршка на функционирањето на одделението
	<ul style="list-style-type: none"> - Обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика, и други поглавја од делокруг на одделението; - придонесува кон активностите поврзани со: Комитетот ССА , Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција, Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика и помага во организацијата на истите; - придонесува кон подготовката, ревизиите, извештатите и следењето на спроведувањето на НПАА во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението; - придонесува кон изготвувањето на преговарачките позиции за преговори за членство со Европската унија за релевантните поглавја; - ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од релевантните поглавја и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ; - обезбедува податоци за релевантните поглавја за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања; - дава придонес во програмирањето на европската помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори; - може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на слободно движење на услуги, за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението; - подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика, и други поглавја од делокруг на одделението.

1 .СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.5. Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика	
	32
	УПР0101В02002
	В2
	Виш соработник
	Виш соработник за аудиовизуелна политика
	1
	Раководителот на одделението
	Инжињерство и технологија

<p>Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението.</p>	<p>-Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>-Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>-Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението.</p>
<p>Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на работи и работни задачи од делокругот на релевантните поглавја, кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи односно обезбедување поддршка на функционирањето на одделението</p>	<p>Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на работи и работни задачи од делокругот на релевантните поглавја, кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи односно обезбедување поддршка на функционирањето на одделението</p>
<p>Обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика, и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>придонесува кон активностите поврзани со: Комитетот ССА , Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција, Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика и помага во организацијата на истите;</p> <p>придонесува кон подготовката, ревизиите, извештатите и следењето на спроведувањето на НПAA во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>придонесува кон изготвувањето на преговарачките позиции за преговори за членство со Европската унија за релевантните поглавја;</p> <p>ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од релевантните поглавја и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ;</p> <p>обезбедува податоци за релевантните поглавја за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања;</p> <p>дава придонес во програмирањето на европската помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори;</p> <p>може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на слободно движење на услуги, за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението;</p> <p>подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика, и други поглавја од делокруг на одделението.</p>	<p>- Обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика, и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>- придонесува кон активностите поврзани со: Комитетот ССА , Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција, Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика и помага во организацијата на истите;</p> <p>- придонесува кон подготовката, ревизиите, извештатите и следењето на спроведувањето на НПAA во областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>- придонесува кон изготвувањето на преговарачките позиции за преговори за членство со Европската унија за релевантните поглавја;</p> <p>- ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од релевантните поглавја и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ;</p> <p>- обезбедува податоци за релевантните поглавја за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања;</p> <p>- дава придонес во програмирањето на европската помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори;</p> <p>- може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на слободно движење на услуги, за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението;</p> <p>- подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на информатичко општество и аудиовизуелна политика, и други поглавја од делокруг на одделението.</p>

1 .СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.5. Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика	
Редовен број	33
Личен број	УПР0101В03000
Класификација	В3
Тип на вработување	Соработник
Вид на вработување	Соработник за образование, култура, наука и истражување
Број на работни места	1
Област на вработување	Раководителот на одделението
Област на образование	Хуманистички науки и уметности

	<p>-Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на образование, култура, наука и истражување и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>-Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на образование, култура, наука и истражување и други поглавја од делокруг на одделението;</p> <p>-Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа образование, култура, наука и истражување и други поглавја од делокруг на одделението.</p>
	<p>Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на релевантните поглавја, односно –обезбедување поддршка на функционирањето на одделението и извршување на секојдневните обврски од поедноставен карактер</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата поврзани со процесот на Европската интеграција во областа образование, култура, наука и истражување и други поглавја од делокруг на одделението; - придонесува кон активностите поврзани со: Комитетот ССА и Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика; - придонесува кон подготовката, ревизиите, извештатите и следењето на спроведувањето на НПАА во областите на образование, култура, наука и истражување и други поглавја од делокруг на одделението; - придонесува кон изготвувањето на преговарачките позиции за преговори за членство со Европската унија за релевантните поглавја; - ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од релевантните поглавја и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ; - обезбедува податоци за релевантните поглавја за ажурирање на базите на податоци на Секретаријатот за европски прашања; - дава придонес во програмирањето на европската помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори; - може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на образование, култура, наука и истражување за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението; - подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на образование, култура, наука и истражување, и други поглавја од делокруг на одделението.
1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.5 Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика	
	34
	УПР0101В04000
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за образование, култура, наука и истражување
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки
	- Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на образование и наука
	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на образование и наука како и основна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер

	<ul style="list-style-type: none"> - врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на образование и наука ; - подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението; - обезбедува поддршка при подготовката на разните форми на технички состаноци и формите на дијалог преку Спогодбата за стабилизација и асоцијација за делот на образование и наука; - учествува во подготовка на материјалите за Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика, комитетот за стабилизација и асоцијација, технички состаноци и други тела за спроведување на договори со Европската унија и помага во организацијата на истите - Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност - подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција за делот на образование и наука; - редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија, како и барањата за институционално прилагодување во областа на образование и наука; - води прегледи, матрици и бази на податоци во делот на образование и наука; - Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на образование и наука
---	---

1.СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.6 Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика	
Број на одделение	35
Универзален код	УПР0101Б04006
Код на одделение	Б4
Ниво на изработка	Раководител на одделение
Ниво на извештај	Раководител на Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика
Број на извештај	1
Ниво на одделение	Раководителот на сектор
Област на образование	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> -Познавање на обврските и реформите од процесот на европска интеграција кои се поврзани со областите од надлежност на Одделението -Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство -Познавање на националната правна и институционална рамка за областите од надлежност на Одделението -Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди за областите од надлежност на Одделението
Финансиски цели	ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со функционирањето на одделението за поглавјата од правото на Европската унија: транспортна политика (14), енергетика (15), трансевропски мрежи (21), регионална политика и координација на структурни инструменти (22) и


	<p>животна средина (27) жкако и да дава совети, насоки или да помага при раководењето со одделението</p>
<p>М.И. Обврски</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Координација и учество во подготовката на Национална програма за усогласување на законодавството на Европската унија (НПАА) и редовен мониторинг и известување за статус на имплементација на НПАА; - Ги координира подготовките, ревизиите и извештаите за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и го координира, следи и насочува учеството на вработените од Одделението во работата и координацијата на работните групи за изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци на Министерството; - Учествува во подготовката на други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, ја координира, насочува и контролира подготовката на извештаи и ја координира, распределува и контролира подготовката на материјали за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија, следењето и анализа на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението, како и подготовката на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата; - Го координира следењето на извршувањето на обврските кои произлегуваат од полноправното членство во ЕУ и особено од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, ги врши работите на секретар на Поткомитетот за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика; ја организира и надгледува подготовката за Поткомитетот, подготовката на записници и следењето на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Поткомитетот, како и од Комитетот на ССА за делокругот на Поткомитетот за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика - Го координира учеството во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија; - Ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на Одделението, ја координира, насочува и контролира подготовка на анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ, обезбедува следење на барањата за институционално прилагодување кои произлегуваат од правото на Европската унија и дава предлози за креирање политики за интеграцијата во ЕУ; - Обезбедува давање предлози за програмирање на поддршката од европските фондови и друга странска помош на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош и учествува и дава предлози за учество на вработените од Одделението во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош. - Обезбедува подготовка и учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата, како и извршување на обврските преземени на тие состаноци, врши координација и усогласување на работата на претставниците на Република Северна Македонија во соодветните институции, односно тела на Европската унија и остварување соработка со соодветните организациони единици на институциите на Европската унија, како и соработува на соодветно ниво со домашни, странски и меѓународни организации - Ја организира и остварува соработката при вршењето на работите во Одделението на соодветно ниво со органите на државната управа и другите државни органи. - Врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението, одговара за навремено, законито и

	квалитетно извршување на работите и задачите кои се вршат во Одделението, дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението, подготвува пишани упатства и инструкции за вршење на работите во Одделението, дава предлози за акти, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите во Секторот и Министерството; подготвува и предлага план за работа на Одделението и се грижи за неговата реализација.
--	--

1.СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.6 Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика	
Бюџетна единица	36
Одделение	УПР0101В01000
Класификација	В1
Степен на образование	Советник
Квалификациско поле	Советник за регионална политика и координација на структурни инструменти
Број на работни места	1
Професионална група	Раководител на одделение
Област на образование	Општествени Науки
Квалификациски услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на областа на регионална политика и координација на структурни инструменти - Познавање на процесот на хармонизација на европското законодавство - Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на регионална политика и координација на структурни инструменти - Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на регионална политика и координација на структурни инструменти
Професионални задачи	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на регионална политика и координација на структурни инструменти.
Професионални задачи	<ul style="list-style-type: none"> - подготвува прилози од областа регионална политика и координација на структурни инструментиза Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, учествува во работата и координација на работните групи од областа на регионална политика и координација на структурни инструментиза изработување на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во соработка со останатите надлежни органи на државната управа и надгледување на нејзиното спроведување во областа на регионална политика и координација на структурни инструменти; - подготвува прилози од областа на владеење на право од делокругот на Одделението за други клучни документи на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија; - обезбедува, ревидира и подготвува материјали за учество во Комитетот ССА, Поткомитетот за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика, како и за други тела за спроведување на договори со Европската унија; - подготвува извештаи за реализацијата на НПАА, ССА и севкупно процесот на пристапување од областа на поглавјата поврзани со регионална политика и координација на структурни инструменти - учествува во подготовката на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија во делот на регионална политика и координација на структурни инструменти;

	<ul style="list-style-type: none"> - редовно ги следи политиките и законодавството на Европската унија од делокругот на регионална политика и координација на структурни инструменти како и барањата за институционално прилагодување во областите на поглавјата поврзани со регионална политика и координација на структурни инструменти од делокругот на Одделението, подготвува анализи, информации и проценки за степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ; - подготвува материјали од областите поврзани со регионална политика и координација на структурни инструменти за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението, следи и анализира материјали од областите поврзани со регионална политика и координација на структурни инструменти за седници на Владата на Република од делокруг на работата на Одделението, подготвува мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата; - врши анализа и согледувања за потребите од ЕУ и друга странска помош во областа на поглавјата поврзани со регионална политика и координација на структурни инструменти од делокруг на Одделението и учествува во управни одбори и други облици на управување и претставување во проекти за поддршка на ЕУ и друга странска помош; - координира, ревидира и обезбедува материјали од областите поврзани со регионална политика и координација на структурни инструменти за учество на технички состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата; - ги следи и применува прописите кои се однесуваат на областите поврзани со регионална политика и координација на структурни инструменти од делокругот на Одделението
--	--

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.6 Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика	
	37
	УПР0101В02000
	В2
	Виш соработник
	Виш соработник за животна средина и климатски промени
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки-Право или Економија и бизнис
	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во однос на процесот на животна средина и климатските промени - Познавање на националната правна и институционална рамка во областа на процесот на животна средина и климатските промени - Познавање на европските и меѓународните практики и стандарди во областа на животна средина и климатските промени
	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на животна средина и климатски промени.
	<ul style="list-style-type: none"> - врши подготовки и обезбедува поддршка и информации во процесот на изготвувањето на придонесот кон работните материјали на Владата на Република Северна Македонија поврзани со процесот на Европската интеграција во областа на животна средина и климатски промени;




- врши подготовки кон активностите поврзани со: Комитетот ССА и Поткомитетот за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика како и други тела за спроведување на договори со Европската унија и помага во организацијата на истите;
- врши подготовки, прибира информации и обезбедува поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областа на животна средина и климатски промени;
- подготвува материјали и податоци од областа на животна средина и климатски промени за изготвувањето на преговарачките стојалишта за преговори за членство со Европската унија;
- ги следи политиките и законодавството на Европската унија, најдобрите европски и меѓународни практики од областа на животна средина и климатски промени и обезбедува поддршка при подготовката на анализи, информации и проценки на степенот на реализација на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ;
- обезбедува податоци од областа на животна средина и климатски промени за ажурирање на базите на податоци на Министерството за европски прашања во областа на животна средина и климатски промени;
- Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност;
- дава придонес во програмирањето на европската техничка помош и идентификација на области кои би можеле да бидат финансирани од странски донатори;
- може да учествува во управни одбори или форми на управување на проекти во областа на животна средина и климатски промени за кои ќе биде претходно номиниран од раководителот на одделението;
- подготвува записници, белешки, потсетници, писма за работите од областа на животна средина и климатски промени

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.6 Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика	
Број на одделение	38
Код на одделение	УПР0101В04001
Код на функција	В4
Степен на функција	Помлад соработник
Код на професионална област	Помлад соработник за животна средина и регионална политика
Број на работни места	1
Одговорен човек	Раководител на одделение
Образование	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
Професионални услови	- Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на животна средина и регионална политика
Работни цели	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на животна средина и регионална политика како и основна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер
Работни задачи и обврски	- врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на животна средина и регионална политика; - подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението;

	<ul style="list-style-type: none"> - обезбедува поддршка при подготовката на разните форми на технички состаноци и формите на дијалог преку Спогодбата за стабилизација и асоцијација за делот на животна средина и регионална политика; - Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност - Учествува во подготовката на Поткомитетот за Поткомитетот за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика ; - подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција за делот на животна средина и регионална политика; - Редовно ги следи политиките и законодавството на ЕУ и барањата за институционално прилагодување од областа на животна средина и регионална политика; - води прегледи, матрици и бази на податоци за делот на животна средина и регионална политика; <p>Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на животна средина и регионална политика</p>
--	---

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА	
1.6 Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика	
	39
	УПР0101В04002
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за транспорт, енергетика и транс-европски мрежи
	1
	Раководител одделение
	Општествени науки-Економија и бизнис или Право
	- Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа на транспорт, енергетика и транс-европски мрежи
	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на транспорт, енергетика и транс-европски мрежи како и основна поддршка на активностите на одделението од едноставен карактер.
	<ul style="list-style-type: none"> - врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на транспорт, енергетика и транс-европски мрежи; - подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението; - обезбедува поддршка при подготовката на разните форми на технички состаноци и формите на дијалог преку Спогодбата за стабилизација и асоцијација за делот на транспорт, енергетика и транс-европски мрежи; - Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност - Учествува во подготовката на Поткомитетот за Поткомитетот за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика ;



- подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција за делот на транспорт, енергетика и транс-европски мрежи;
- Редовно ги следи политиките и законодавството на ЕУ и барањата за институционално прилагодување од областа на транспорт, енергетика и транс-европски мрежи;
- води прегледи, матрици и бази на податоци за делот на транспорт, енергетика и транс-европски мрежи;
- Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на транспорт, енергетика и транс-европски мрежи .

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ

	40
	УПР0101Б02000
	Б2
	Раководител на сектор
Мисија на регионот	Раководител на Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување
Мисија на државата	1
Мисија на државата	Државниот секретар
Мисија на државата	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
Мисија на државата	
Мисија на државата	ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, насоки или да помага при раководењето со секторот во рамките на институцијата како и да ги спроведува надлежностите за прашања поврзани со ЕУ интеграциите
Мисија на државата	<ul style="list-style-type: none">- Ја координира стручната и административна поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија и стратешкото планирање, градење на политики, мониторинг и техничка евалуација на ЕУ проектикако и поддршка на Преговарачкиот тим за преговорите за членство на Република Северна Македонија во ЕУ;- Во соработка со Секторот за интеграција обезбедува хоризонтална конзистентност на преговарачките позиции, ја организира и спроведува постапката за усвојување на преговарачките позиции, одговорен за обезбедување на протекот на комуникациите со Меѓувладината конференција на ЕУ за преговорите и е одговорен за подготовката на Договорот за пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија во соработка со надлежните институции на Европската унија;

	<ul style="list-style-type: none"> - Остварува соработка со другите раководители на сектори во рамки на Министерството, разменува со нив информации и го усогласува работењето за работи кои се однесуваат на делокругот на Секторот, соработува со државните советници; - Подготвува информации и дава предлози за Колегиумот на Министерството и ги информира раководителите на одделенијата за заклучоците од Колегиумот на Министерството; - Ја координира, организира и ја следи соработката со партнерски институции на Министерството во други држави, како и соработка со домашни, странски и меѓународни организации и невладиниот сектор; - учествува во реализација на Програмата за работа на Секторот; - Ја координира и следи подготовката на стратешкиот план на Министерството за европски прашања и годишната програма за работа на Министерството; - Се грижи за навремена и целосна усогласеност на стратешкиот план и буџетскиот циркулар
--	---

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ	
	41
	УПР0101Б03000
	Б3
	Помошник раководител на сектор
	Помошник раководител на Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на процесот на пристапување
	2
	Раководителот на сектор
	Општествени науки- Политички науки, Право или Економија и бизнис
	Поддршка на раководителот на секторот во управување со функционирањето на секторот и спроведување на надлежностите за прашањата поврзани со поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија и стратешкото планирање, градење на политики, мониторинг и техничка евалуација на ЕУ проекти
	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во координирањето на стручната и административна поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија и стратешкото планирање, градење на политики, мониторинг и техничка евалуација на ЕУ проектикако и поддршка на Преговарачкиот тим за преговорите за членство на Република Северна Македонија во ЕУ; - дава насоки за подготовка на процедури и правни механизми за усвојување на скрининг извештаи и преговарачки позиции од страна на Владата на Република Северна Македонија - ја координира работата на стручниот тим за поддршка на преговорите во Република Северна Македонија при Мисијата на Република Северна Македонија при ЕУ; - учествува во процесот на раководење со процесот на подготовка на Договорот за пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија; - ја координира и надгледува подготовката на извештаите, информациите и анализите во врска со преговорите и на дневна

	<p>основа учествува во координативните активности поврзани со преговарачкиот процес;</p> <ul style="list-style-type: none"> - учествува во правната и административна поддршка на текот на преговорите и дава стручни мислења за одделни прашања на преговорите; - иницира решавање на одделни проблеми и одговара за навремено и законито и квалитетно вршење на работите и задачите кои се вршат во Секторот за кои е овластен; - учествува во реализација на Програмата за работа на Секторот; - го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност; - ја координира и следи подготовката на стратешкиот план на Министерството за европски прашања и годишната програма за работа на Министерството; - Се грижи за навремена и целосна усогласеност на стратешкиот план и буџетскиот циркулар
--	---

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ	
2.1 Одделение за поддршка на процесот на пристапување	
Реден број	42
Симбол	УПР0101Б04001
Јаво	Б4
Функција	Раководител на одделение
Ниво на работното место	Раководител на Одделение за поддршка на процесот на пристапување
Број на работници	1
Одговор пред	Раководителна сектор
Вид на образование	Општествени науки-Право или Политички науки
Други посебни услови	
Работни цели	Поддршка на раководителот на секторот во управување со функционирањето на секторот и спроведување на надлежностите за прашањата поврзани со поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија и стратешкото планирање, градење на политики, мониторинг и техничка евалуација на ЕУ проекти
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - раководи со процесот на обезбедување на стручна и административна поддршка на Мисијата на РСМ при ЕУ како и на Преговарачкиот тим за преговорите за членство на Република Северна Македонија во ЕУ; - ги координира и насочува работите на поддршка на Министерството за Мисијата на РСМ при ЕУ како и на преговарачкиот тим за членство на Република Северна Македонија во Европската унија; - ја насочува и координира подготовката на извештаи, информации и анализи во врска со Мисијата на РСМ при ЕУ; - ја насочува и координира постојаната соработка со надлежните институции на Европската унија, надлежните институции на државите членки на Европската унија; - дава предлози за акти, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите во Секторот и Министерството; - ги следи прописите кои се однесуваат на работите од делокруг

	на Одделението и обезбедува следење и почитување на прописите во Одделението, како и на внатрешните акти и стандардизирани постапки;
--	--

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ	
2.1 Одделение за поддршка на процесот на пристапување	
	43
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
Мисијата	Советник за поддршка на спроведувањето на економските критериуми при Мисијата на МК во ЕУ
	1
	Раководител на одделение
Образование	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
	-
Образование	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи во насока на поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија
Образование	<ul style="list-style-type: none"> - учествува со процесот на обезбедување на стручна и административна поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија како и на Преговарачкиот тим за преговорите за членство на Република Северна Македонија во Европската унија; - ги координира и насочува работите на поддршка на Министерството за европски прашања за Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија како и на преговарачкиот тим за членство на Република Северна Македонија во Европската унија; - ја насочува и координира постојаната соработка со надлежните институции на Европската унија и надлежните институции на државите членки на Европската унија; - ја следи имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација; - ги следи и координира Економските критериуми; - ги следи и координира поглавјата 9, 17, 18, 32 и 33 од европското законодавство; - го координира, учествува и следи комитетот за стабилизација и асоцијација; - го координира, учествува и следи поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика; - го координира, учествува и следи поткомитетот за трговија, индустрија, царина и одданочување. - обезбедува координација на усвојување на преговарачки позиции; - обезбедува податоци за усогласеност со законодавството со правото на ЕУ за потребите на преговарачкиот тим;

	<ul style="list-style-type: none"> - ја насочува и координира соработката со проектните единици на Министерството за европски прашања за поддршка на преговорите и обезбедува конзистентност на странската техничка помош насочена за поддршка на преговорите; - дава стручни мислења за одделни прашања на преговорите; - учествува на состаноци организирани од страна на институциите на Европската унија;
--	--

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ

2.1 Одделение за поддршка на процесот на пристапување

Број на работно место	44
Шифра на работното место	УПР0101В02000
Степен на образование	В1
Класификација на работното место	Виш соработник
Број на работно место	Виш соработник за поддршка на процесот на пристапување
Број на работно место	1
Класификација на работното место	Раководител на одделение
Област на образование	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
Класификација на работното место	
Класификација на работното место	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи во насока на поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија
Класификација на работното место	<ul style="list-style-type: none"> - дава стручни мислења за одделни прашања на преговорите; - учествува на состаноци организирани од страна на институциите на Европската унија; - ги координира и насочува работите на поддршка на Министерството за европски прашања за Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија како и на преговарачкиот тим за членство на Република Северна Македонија во Европската унија; - ја следи имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација: <ul style="list-style-type: none"> - подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението; - ги следи прописите кои се однесуваат на работите од делокруг на Одделението и обезбедува следење и почитување на прописите во Одделението, како и на внатрешните акти и стандардизирани постапки;

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ

2.1 Одделение за поддршка на процесот на пристапување

Број на работно место	45
Шифра на работното место	УПР0101В03000
Степен на образование	В3
Класификација на работното место	Соработник
Број на работно место	Соработник за поддршка на спроведувањето на европското законодавство во Мисијата на МК во ЕУ

1	1
1	Раководителот на одделение
1	Општествени науки-Политички науки или Право
1	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи во насока на поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија
1	<ul style="list-style-type: none"> - учествува со процесот на обезбедување на стручна и административна поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија како и на Преговарачкиот тим за преговорите за членство на Република Северна Македонија во Европската унија; - ги координира и насочува работите на поддршка на Министерството за европски прашања за Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија како и на преговарачкиот тим за членство на Република Северна Македонија во Европската унија; - ја насочува и координира постојаната соработка со надлежните институции на Европската унија и надлежните институции на државите членки на Европската унија; - ја следи имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација; - го следи и координира европското законодавство; - ги следи и координира поглавјата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 од европското законодавство; - го координира, учествува и следи комитетот за стабилизација и асоцијација; - ја координира, учествува и следи специјалната група за реформа на јавна администрација; - го координира, учествува и следи поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој; - го координира, учествува и следи поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика; - го координира, учествува и следи поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција; - го координира, учествува и следи поткомитетот за земјоделство и рибарство; - го координира, учествува и следи поткомитетот за трговија, индустрија, царина и одданочување. - обезбедува координација на усвојување на преговарачки позиции; - обезбедува податоци за усогласеност со законодавството со правото на ЕУ за потребите на преговарачкиот тим; - ја насочува и координира соработката со проектните единици на Министерството за европски прашања за поддршка на преговорите и обезбедува конзистентност на странската техничка помош насочена за поддршка на преговорите; - дава стручни мислења за одделни прашања на преговорите; - учествува на состаноци организирани од страна на институциите на Европската унија;

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ**2.1 Одделение за поддршка на процесот на пристапување**

Реден број	46
Идентификациска бројка	УПР0101В04000
Класификација	В4
Степен на образование	Помлад соработник
Задолжително образование	Помлад соработник за поддршка на спроведувањето на политичките критериуми при Мисијата на МК во ЕУ
Степен на образование	1
Професионална категорија	Раководител на одделение
Област на образование	Општествени науки
Квалификациони барања	ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува сложени работни задачи во насока на поддршка на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската унија
Квалификациони барања	<ul style="list-style-type: none"> - врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на животна средина и регионална политика; - подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението; - обезбедува поддршка при подготовката на разните форми на технички состаноци и формите на дијалог преку Спогодбата за стабилизација и асоцијација за делот на животна средина и регионална политика; - Подготвување, прибирање и обезбедување информации за поддршка во подготовка, изработка, ревизиите, извештатите и следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија во областите од надлежност - Учествува во подготовката на Поткомитетот за Поткомитетот за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика; - подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција за делот на животна средина и регионална политика; - Редовно ги следи политиките и законодавството на ЕУ и барањата за институционално прилагодување од областа на животна средина и регионална политика; - води прегледи, матрици и бази на податоци за делот на животна средина и регионална политика; - Подготвува информации за ВРСМ, мислења, записници, белешки, потсетници, резиме и други материјали од областа на животна средина и регионална политика


2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ**2.2 Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти**

Реден број	47
Идентификациска бројка	УПР010Б04002
Класификација	В4
Степен на образование	Раководител на одделение

Раководител на Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти	Раководител на Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти
1	1
Раководителот на сектор	Раководителот на сектор
Хуманистички науки -Јазици и книжевност	Хуманистички науки -Јазици и книжевност
	<p>–Управување со секојдневното работење на одделението за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти спроведување на надлежностите во следните функционални области: подготовка на проекти финансирани од ИПА, подготовка на тендерска документација и спроведување на тендерите, склучување на договори, техничка имплементација и мониторинг на истите;</p> <p>–Ја организира и координира подготовката на стратешкиот план на СМинистерството за европски прашања и годишната програма за работа на Министерството; обезбедува усогласеност на стратешкиот план и буџетскиот циркулар</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Ја врши функцијата Виш програмски службеник (СПО) во МЕР; - Го координира процесот на изработка на проектни фишеа во согласност со Прирачникот за програмирање подготвен од Национален координатор на Инструментот за прет пристапна помош (НИПАК) секретаријатот и Упатствата за програмирање усвоени од ЕК и истите ги поднесува до НИПАК и НИПАК секретаријатот; - Изготвува план за набавки за тековните ИПА проекти, опис на работни задачи, технички спецификации и останата тендерска документација и учествува во тендерската постапка како и навремено ги доставува одговорите поврзани со прашањата за појаснување до ПАО, пред отворање на понудите, обезбедувајќи дека одговорите се професионално соодветни и координирани со компетентните експерти и не се во спротивност со оригиналното тендерско досие, како и дека не го менуваат значително тендерското досие; - Обзбедува помош на ПАО во текот на склучувањето на договорите и обезбедува информации за НИПАК и ПАО/ЦФЦД во текот на имплементацијата на проектот и управува со тимот кој работи на имплементацијата; - Обезбедува навремено спроведување на проектот од страна на изведувачот, врши верификација на нивните извештаи и врши верификација на трошоците (ги одобрува извештаите на изведувачот/корисникот на грантот („разгледано и одобрено“), привремените/конечните прифаќања („потврдена точност“) и распоредот на работни денови на експертите („потврдена точност“); - Учествува на редовните состаноци за имплементација и мониторинг со ЦФЦД, НАО, НИПАК и ДЕУ, учествува на ТАИБ комитетот и на секторскиот комитет и типодготвува полугодишните и годишните мониторинг извештаи; - Ја извршува функцијата на Службеник за нередовности и одговора за известување на ПАО за утврдените неправилности при спроведувањето на ИПА проектите како и функцијата на Службеник за управување со ризици (Risk Manager) и ја креира и спроведува процедурата за управување со ризици; - Дава предлози за Стратешкиот план на Министерството за европски прашања и за годишната програма за работа, како и за буџетот на Министерството. - Соработува со другите раководни административни службеници од институцијата и со раководни административни службеници на соодветно ниво од други органи, за прашања од делокруг на организационата единица со која раководи;

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ**2.2 Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти**

Број	48
Код	УПР0101В01000
Класификација	В1
Улога	Советник
Област на работното место	Советник за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти
Број на извештајот	1
Сопственик	Раководителот на одделение
Област на образование	Општествени науки- Образование
Условни услови	
Специфични задачи	<ul style="list-style-type: none">- Спроведување на рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението ако и се однесуваат на спроведување на тековните ЕУ проекти во рамките на МЕП.- Учествување во подготовката на стратешкиот план на Министерството за европски прашања и годишната програма за работа и помага во обезбедувањето на усогласеност на стратешкиот план и буџетскиот циркулар под надзор и контрола на раководителот на одделението.
Корисни задачи и резултати	<ul style="list-style-type: none">- Собира релевантни податоци за доставување до ПАО за подготовката и ажурирањето на Планот за спроведување на тендери- Учествува во подготовка на тендерска документација побарана од ПАО, и тоа: проектни задачи, технички спецификации, досиеја за работи како и твининг документација во согласност со Планот за спроведување на тендери и истите ги поднесува до ПАО за одобрување,- Собира навремени информации за доставување до СПО-то за потребата од техничка помош за поддршка на спроведувањето на проектите финансирани од ИПА.- Зема учество во соработката со изведувачот/корисникот на грант и му обезбедува логистичка или друга помош, доколку е потребно- Учествува во изготвување на квартални и месечни финансиски планови за буџетските корисници, 15 дена пред почетокот на кварталот/месецот, за ИПА средствата и средствата од националното кофинансирање- Самостојно врши најсложени стручно-административни, нормативно-правни, извршни, статистички, административно-надзорни, информатички, кадровски, материјални, финансиски, промотивно-информативни и други работи од административна природа под надзор и контрола на раководителот на одделението ако и се однесуваат на спроведување на тековните ЕУ проекти во рамките на МЕП.- Подготвува материјали и документи кои содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа;



- Дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од пониските нивоа.
- Учествува во подготовката на Стратешкиот план на Министерството за европски прашања и годишната програма за работа и помага во обезбедувањето на усогласеност на стратешкиот план и буџетскиот циркулар под надзор и контрола на раководителот на одделението.

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ	
2.2 Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти	
	49
	УПР0101В04001
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за стратешко планирање и мониторинг на ЕУ проекти
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки - Право, Политички науки или Економија и бизнис
	<ul style="list-style-type: none">- Спроведување на рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението ако и се однесуваат на спроведување на тековните ЕУ проекти во рамките на МЕП.- Учествување во подготовката на стратешкиот план на Министерството за европски прашања и годишната програма за работа и помага во обезбедувањето на усогласеност на стратешкиот план и буџетскиот циркулар под надзор и контрола на раководителот на одделението.
	<ul style="list-style-type: none">- помага во обезбедување на информации за НИПАК и ПАО/ЦФЦД во текот на имплементацијата на проектот и помага во координацијата и комуникацијата со тимот кој работи на имплементацијата на тековните проекти;- го следи објавувањето на тендерот/ите;- врши логистички активности околу техничката подготовка на тендерската документација;- соработува со изведувачите на проектот и им помага во обезбедувањето на техничка поддршка;- помага во подготвување на информации, записници, белешки, писма и други материјали кои се подготвуваат во одделението и се однесуваат на имплементацијата на тековните ЕУ проекти;- помага во подготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови ж- Учествува во подготовката на анализи, информации, извештаи и други материјали од делокругот на Одделението.



- Дава предлози застратешките цели на Одделението и работи во насока на нивно остварување.
- Спроведува рутински стручно-административни, нормативно-правни, извршни, статистички, административно-надзорни, информатички, кадровски, материјални, финансиски, промотивно-информативни и други работи од административна природа, во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и под надзор; и - Прибира информации и податоци и помага во подготовката на материјали и документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа.

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ

2.2 Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти

Број	50
Код	УПР0101В04002
Вид	В4
Звање	Помлад соработник
Квалификациски барања	Помлад соработник за стратешко планирање и техничко спроведување на ЕУ проекти
Број на должности	1
Спроведувач	Раководителот на одделение
Вид на образование	Општествени науки- Право, Економија и бизнис или Политички науки
Професионален ниво	
Обвезни задачи	<ul style="list-style-type: none">- Спроведување на рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението ако и се однесуваат на спроведување на тековните ЕУ проекти во рамките на МЕР.- Учество во подготовката на стратешкиот план на Министерството за европски прашања и годишната програма за работа и помага во обезбедувањето на усогласеност на стратешкиот план и буџетскиот циркулар под надзор и контрола на раководителот на одделението.
Работни задачи и барања	<ul style="list-style-type: none">- помага при ажурирање на Планот за спроведување на тендерот/ите- Врши ажурирање на листата на контактите со останатите СПО-а за потребите од техничка помош за поддршка на спроведувањето на проектите финансирани од ИПА- Учество во подготовката на анализи, информации, извештаи (месечни, квартални и годишни) во врска со следење на ИПА проектите кои што се спроведуваат во Министерството и други материјали од делокругот на Одделението.- Учество во подготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови- Спроведува рутински стручно-административни, нормативно-правни, извршни, статистички, административно-надзорни,

	<p>информатички, кадровски, материјални, финансиски, промотивно-информативни и други работи од административна природа, во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и под надзор; и - Прибира информации и податоци и помага во подготовката на материјали и документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дава предлози застратешките цели на Одделението и работи во насока на нивно остварување. - Дава предлози за годишниот план за работа на Одделението. - Развива акциски планови за спроведување на стратешките и развојните иницијативи
--	--

2. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ

2.2 Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти

	51
	УПР0101Г01000
	Г1
	Самостоен референт
	Самостоен референт за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и евалуација на ЕУ проекти
	1
	Раководител на одделение
	Вишо или Средно образование
	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведување на рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението ако и се однесуваат на спроведување на тековните ЕУ проекти во рамките на МЕР. - Учествување во подготовката на стратешкиот план на Министерството за европски прашања и годишната програма за работа и помага во обезбедувањето на усогласеност на стратешкиот план и буџетскиот циркулар под надзор и контрола на раководителот на одделението.
	<ul style="list-style-type: none"> - врши логистички активности околу техничката подготовка на тендерската документација; - помага во подготвување на информации, записници, белешки, писма и други материјали кои се подготвуваат во одделението и се однесуваат на имплементацијата на тековните ЕУ проекти; - помага во подготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови. Учествува во подготовката на анализи, информации, извештаи и други материјало од делокругот на Одделението. - Дава предлози застратешките цели на Одделението и работи во насока на нивно остварување. - Дава предлози за годишниот план за работа на Одделението.

- Развива акциски планови за спроведување на стратешките и развојните иницијативи

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

	52
	УПР0101Б02000
	Б2
	Раководител на сектор
	Раководител на Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош
	1
	Државниот секретар
	Општествени науки- Економија и бизнис, Право или Политички науки
	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - одлични аналитички и комуникациски способности; - најмалку четири(4) години работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош - способност за координација и организација на активности и настани
	Управување со функционирањето на секторот/НИПАК Министерството, координација и обезбедување поддршка на Министерот за европски прашања во функција на НИПАК/НКСП, односно за неговите функции посветени на националната координација на европските фондови и координација на друга странска помош.
	<ul style="list-style-type: none"> - ја обезбедува стручно-административната поддршка на членот на Владата како Национален координатор за странска помош; - ја обезбедува стручно-административната поддршка на членот на Владата како Национален ИПА координатор, преку раководењето со работата на НИПАК и НИК министерството; - го насочува развивањето и го контролира следењето на утврдените процедури за определување на националните приоритети за ЕУ помош; - обезбедува конзистентност во процесот на утврдување на приоритетите и нивно поврзување со Националната програма за усвојување на правото на ЕУ, и стратешкото планирање и буџетирање; - обезбедува комплементарност помеѓу другата странска помош и претпристапната ЕУ помош преку поддршка на работата на секторски пристап; - го насочува и координира годишното програмирање во рамки на ИПА, во соработка со Секторот за интеграција ; - го насочува и координира програмирањето, следењето, известувањето, евалуацијата и зајакнувањето на капацитетите

	<p>за користење на европските фондови, во соработка со Секторот за интеграција и другите национални институции меѓурегионалните, или програмите за други инструменти на Заедницата;</p> <ul style="list-style-type: none"> - го надгледува спроведувањето на обуките за користење на европски фондови и друга странска помош; - обезбедува учество на Секторот во работната група на НПАА за регионална политика и структурни инструменти, во соработка со Секторот за интеграција;
--	---

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

	53
	УПР0101Б03000
	Б3
	Помошник раководител на сектор
Функционална област:	Помошник раководител на Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош
	2
	Раководителот на сектор
	Општествени науки-Економија и бизнис, Право или Политички науки
Квалификациски барања:	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - одлични аналитички и комуникациски способности; - најмалку четири(4) години работно искуство во струката на интеграција во ЕУ или странска помош - способност за координација и организација на активности и настани
Работни задачи:	Поддршка на раководителот на секторот во управувањето со функционирањето на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош
Раководителски барања:	<ul style="list-style-type: none"> - Координира со работата на Секторските работни групи за програмирање - Координира со програмирањето на Инструментот за поддршка на ЕУ интеграција - Учество во спроведување на активности на НИПАК поврзани со работата на Националниот инвестициски комитет - иницира решавање на одделни проблеми и одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работи и задачи кои се вршат во Секторот; - врши работи кои бараат посебна стручност и самостојност во работата, а кои ќе му ги довери раководителот на Секторот; - го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсуност; - одговара за својата работа во рамките на своите овластувања пред раководителот на Секторот; - се грижи за спроведување и извршување на програмата на работа на Секторот;

	<p>– извршува активности во врска со обавувањето на функцијата на Службеник за управување со ризик (Risk Manager) во НИПАК секретаријатот, и ја креира и спроведува процедурата за управување со ризик;</p>
--	---

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.1 Одделение за програмирање европски фондови


Број на документ	54
Универзален број	УПР0101Б04001
Код на одделение	Б4
Код на работно место	Раководител на одделение
Код на извршител	Раководител на Одделение за програмирање на европски фондови
Код на извршител	1
Код на образование	Раководителот на сектор
Код на образование	Општествени науки
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - одлични аналитички и комуникациски способности; - најмалку четири(4) години работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош - способност за координација и организација на активности и настани
Работни задачи	<p>Управување со функционирањето на одделението во насока на спроведување на надлежностите во следните функционални области: координација и следење на програмирањето на ИПА средствата координација на други ЕУ програми и инструменти во делот на програмирањето, следење на децентрализираниот систем на управување на поддршката од ЕУ и пружање стручна и административна поддршка на работните тела на Владата на Република Северна Македонија за прашања од областа на ЕУ помошта</p>
Клучни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - координација на повеќе-годишно програмирање во рамки на ИПА- координација во подготовка на стратешки документи во наведените сектори за користење на ЕУ фондови; - координација на учеството во повеќе-корисничката ИПА програма во делот на програмирањето; - Учество во спроведување на активности на НИПАК поврзани со работата на Националниот инвестициски комитет - учество во обезбедувањето на целосна кохерентност и координација на целокупниот ИПА во делот на програмирање; - координација на подготовка на стратешки документи за програмирање на ЕУ помошта; - координација на користењето на Програмите на Заедницата и други ЕУ програми и инструменти во делот на програмирањето; - координација на стратегијата за комуникација и годишните акциски планови за комуникација и видливост; - пружање стручна и административна поддршка на работните тела на Владата на Република Северна Македонија за

	<p>прашања од областа на ЕУ помошта и другите работи поврзани со користењето на европските програми и инструменти;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението; <p>дава месечен и седмичен извештај за вршењето на неговата работа</p>
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.1 Одделение за програмирање европски фондови

Број на одделение	55
ЕУР	УПР0101В01001
Код	В1
Титул	Советник
Функционална група	Советник за програмирање на секторите за демократија и владеење, владеење на право и фундаментални права во рамки на ИПА и Програмите на унијата
Број на работни места	1
Класификација	Раководителот на одделението
Област на образование	Општествени науки
Област на образование	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на Интеграција во ЕУ - Познавање на правните акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и националното законодавство - Способност за координирање и организирање активности
Област на образование	Учество во спроведување на активности на НИПАК поврзани со програмирање на помошта од Европската унија во рамки на ИПА користењето на Програмите и Агенциите на Заедницата и инструментите TAIEХи Twinning во делот на програмирањето и следење на децентрализираниот систем на управување на поддршката од ЕУ
Област на образование	<ul style="list-style-type: none"> - Анализа на национални и ЕУ документи и информации, поврзани со програмирањето на помошта од Европската унија во рамки на ИПА - Координација, ревизија и подготовка на материјали за учество на состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата, поврзани со програмирањето на помошта од Европската унија во рамки на ИПА - Координација на работата на секторските работни групи за европски фондови и друга странска помош во рамки на ИПА II, особено во секторите демократија и владеење, владеење на право и фундаментални права - Координација на подготовката на годишни и повеќе-годишни програми финансирани од Европската унија, особено во секторите демократија и владеење, владеење на право и фундаментални права во рамки на ИПА - Учество на состаноци во врска со програмирањето на помошта од Европската унија, особено во секторите демократија и



- владеење, владеење на право и фундаментални права во рамки на ИПА
- Подготовка на информации и останати материјали за потребите на Владата и Собранието на Република Северна Македонија во врска со програмирањето на помошта од Европската унија, особено во секторите демократија и владеење, владеење на право и фундаментални права во рамки на ИПА
 - Подготовка на мислења по информации за седница на Владата на Република Северна Македонија подготвени од органите на државната управа и државните органи во врска со програмирањето на помошта од Европската унија, особено во секторите демократија и владеење, владеење на право и фундаментални права во рамки на ИПА
 - Учество во подготовка на материјали за комуникација со јавноста во врска со програмирањето на помошта од Европската унија, особено во секторите демократија и владеење, владеење на право и фундаментални права во рамки на ИПА
 - Подготовка, ревидирање и следење на финансиските спогодби и договори за реализација на програмите финансирани од Европската унија во рамките на ИПА.

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.1 Одделение за програмирање европски фондови

	56
	УПР0101В01002
	В1
	Советник
	Советник за програмирање на секторите за развој на приватен сектор, земјоделство и рурален развој и енергетика
	1
	Раководителот на одделението
	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
	<ul style="list-style-type: none">- Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција;- Управување со проектен циклус;- Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство- одлични аналитички и комуникациски способности;- најмалку три (3) години работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош- способност за координација и организација на активности и настани
	Учество во спроведување на активности на НИПАК поврзани со програмирање на помошта од Европската унија во рамки на ИПА и работата на Националниот инвестициски комитет

Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Анализа на национални и ЕУ документи и информации, поврзани со програмирањето на помошта од Европската унија во рамки на ИПА - Координација, ревизија и подготовка на материјали за учество на состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата, поврзани со програмирањето на помошта од Европската унија во рамки на ИПА - Координација на работата на секторските работни групи за европски фондови и друга странска помош во рамки на ИПА II, особено во секторите Земјоделство и рурален развој, Конкурентност и иновации и потсектор енергетика. - Координација на подготовката на годишни и повеќе-годишни програми финансирани од Европската унија, особено во секторите Земјоделство и рурален развој и Конкурентност и иновации и потсектор енергетика. - во рамки на ИПА II. - Учество на состаноци во врска со програмирањето на помошта од Европската унија, особено во секторите Земјоделство и рурален развој и Конкурентност и иновации и потсектор енергетика. во рамки на ИПА - Подготовка на информации и останати материјали за потребите на Владата и Собранието на Република Северна Македонија во врска со програмирањето на помошта од Европската унија, особено во секторите Земјоделство и рурален развој и Конкурентност и иновации и потсектор енергетика. во рамки на ИПА Подготовка на мислења по информации за седница на Владата на Република Северна Македонија подготвени од органите на државната управа и државните органи во врска со програмирањето на помошта од Европската унија, особено во секторите Земјоделство и рурален развој и Конкурентност и иновации и потсектор енергетика. во рамки на ИПА. - Учество во подготовка на материјали за комуникација со јавноста во врска со програмирањето на помошта од Европската унија, особено во секторите Земјоделство и рурален развој и Конкурентност и иновации и потсектор енергетика. во рамки на ИПА. - Подготовка, ревидирање и следење на финансиските спогодби и договори за реализација на програмите финансирани од Европската унија во рамките на ИПА.
---------------------------------	---

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.1. Одделение за програмирање на европски фондови	
Реден број	57
Шифра	УПР0101В02001
Ниво	В2
Звање	Виш соработник
Назив на работно место	Виш соработник за програмирање на образование, вработување и социјална политика и здравство
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделението
Вид на образование	Општествени науки- , Право или Економија и бизнис или политички науки (Јавна администрација)

Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - управување со проектен циклус; - познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ, на ниво на ЕУ и национално законодавство; - одлични аналитички и комуникациски способности.
Работни цели	Ефикасно, ефективно, квалитетно, и навремено извршување на работи и работни задачи и учество во спроведување на активности на НИПАК поврзани со програмирање на европските фондови во образование, вработување, социјална политика и здравство
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во подготовка и реализација на Повеќегодишната програма и акциските документи за секторите образование, вработување и социјална политика здравство - учествува при следење на активностите во врска со учеството во работата на секторските работни групи, работните групи на НПAA во соработка со надлежното Одделение на Секторот за интеграција; - учествува во активности при подготовка на стручни мислења и појаснување на органите на државната управа и државните органи во подготовка на предлог проекти и програми за помош и нивна имплементација; - учествува во активности при изготвка на материјали за работните тела на Владата на за прашања од областа на ЕУ помошта; - учествува во активности при изготвка на материјали за разгледување на Владата и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението; - учествува во активности при следење и анализирање на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението; - учествува во активности при подготовка на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата и врши координација, ревизија и обезбедување материјали за учество на состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата.


3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.1. Одделение за програмирање на европски фондови

Реден број	58
Шифра	УПР0101В02002
Ниво	В2
Звање	Виш соработник
Назив на работно место	Виш соработник за владеење на право и основни човекови права-
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделението
Вид на образование	Општествени науки -Право
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - управување со проектен циклус; - познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ, на ниво на ЕУ и национално законодавство; - одлични аналитички и комуникациски способности.

	<p>Ефикасно, ефективно, квалитетно и навремено извршување на работи и работни задачи и учество во спроведување на активности на НИПАК поврзани со програмирање на европските фондови владеење на право и основни човекови права</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во подготовка и реализација на Програми и акциските документи за секторите владеење на право и основни човекови права; - учествува при следење на активностите во врска со учеството во работата на секторските работни групи, работните групи на НПАА во соработка со надлежното Одделение на Секторот за интеграција; - учествува во активности при подготовка на стручни мислења и појаснување на органите на државната управа и државните органи во подготовка на предлог проекти и програми за помош и нивна имплементација; - учествува во активности при изготвка на материјали за работните тела на Владата на за прашања од областа на ЕУ помошта; - учествува во активност при изготвка на материјали за разгледување на Владата на и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението; - учествува во активност при следење и анализирање на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението; - учествува во активности при подготовка на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата и врши координација, ревизија и обезбедување материјали за учество на состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата.

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.1. Одделение за програмирање на европски фондови	
	59
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за програмирање на секторите транспорт и енергетика-
	1
	Раководителот на одделението
	Општествени науки-, Право, Економија и бизнис или политички науки (Јавна администрација)
	<ul style="list-style-type: none"> - познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - управување со проектен циклус; - познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ, на ниво на ЕУ и национално законодавство; - одлични аналитички и комуникациски способности.
	Учество во спроведување на активности на НИПАК поврзани со програмирање на европските фондови во образование, вработување, социјална политика и здравство



- учествува во подготовка и реализација на Повеќегодишната програма и акциските документи за секторите транспорт и енергетика
- учествува при следење на активностите во врска со учеството во работата на секторските работни групи, работните групи на НПАА во соработка со надлежното Одделение на Секторот за интеграција;
- учествува во активности при подготовка на стручни мислења и појаснување на органите на државната управа и државните органи во подготовка на предлог проекти и програми за помош и нивна имплементација;
- учествува во активности на Националниот инвестициски комитет, подготовка на Единствена листа на проекти и аплицирање со национални проекти при повиците на Инвестициската рамка на Западен Балкан;
- учествува во активности при изготвка на материјали за разгледување на Владата и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението;
- учествува во активности при следење и анализирање на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението;
- учествува во активности при подготовка на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата и врши координација, ревизија и обезбедување материјали за учество на состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата.

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.1 Одделение за програмирање европски фондови	
	60
	УПР0101В04000
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за програмирање на сектор животна средина, климатски промени, сектор Конкурентност и иновации, и Повеќе корисничка ИПА
	1
	Раководителот на одделението
	Општествени науки
	<ul style="list-style-type: none">- Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција;- Управување со проектен циклус;- Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство- одлични аналитички и комуникациски способности;
	Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции на НИПАК поврзани со програмирање на помошта од Европската унија во рамки на ИПА и работата на Националниот инвестициски комитет во сектор животна средина и климатски промени, Конкурентност и иновации и повеќекорисничка ИПА
	<ul style="list-style-type: none">- учествува при следење на подготовката и реализацијата на Повеќегодишната програма и акциските документи за сектор

	<p>животна средина и климатски промени, конкурентност и иновации и повеќекорисничка ИПА - учествува при следење на активностите во врска со учеството во работата на работните групи на НПАА во соработка со надлежното Одделение на Секторот за интеграција за сектор животна средина и климатски промени, конкурентност и иновации и повеќекорисничка ИПА</p> <ul style="list-style-type: none"> - учествува во активности при подготовка на стручни мислења и појаснување на органите на државната управа и државните органи во подготовката на предлог проекти и програми за помош и нивна имплементација; - учествува во активности при изготвка на материјали за работните тела на Владата на Република Северна Македонија за прашања од областа на ЕУ помошта; - учествува во активности при изготвка на материјали за разгледување на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението; - учествува во активности при следење и анализирање на материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението; - учествува во активности при подготовка на мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата и врши координација, ревизија и обезбедување материјали за учество на состаноци со Европската комисија и други тела на Унијата.
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.2 Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ	
	61
	УПР0101504002
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ
	1
	Раководителот на сектор
	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
	<ul style="list-style-type: none"> - одлични аналитички и комуникациски способности; најмалку пет(5) години работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ - Познавање на работа со дата бази на податоци, способност за подготовка на извештаи за успешноста на спроведувањето на ЕУ програми
	Спроведување на мониторинг на ниво на Програми и Акциски документи во рамките на ИПА I и ИПА I, Спроведување на мониторинг на ниво на цела ИПА (ИПА I и ИПА II), Учество во подготовка на и спроведување на евалуација на земјата за ТАИБ

	2007-2013 и за секторите во рамките на ИПА Ии Хоризонтални активности на одделението
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Го организира основањето на секторски мониторинг комитети (СМК) во рамките на ИПА II – назначување на членови во СМК и подготовка на Деловник за работа на СМК - Го организира основањето на Заедничкиот мониторинг комитет во рамките на ИПА II – назначување на членови во ЗМК и подготовка на Деловник за работа на ЗМК - Управува со логистичка подготовка на секторските мониторинг комитетите (секој СМК се организира два пати годишно) во рамките на ИПА I (ТАИБ) и ИПА II (за сите сектори во фаза на имплементација) <ul style="list-style-type: none"> - покани, агенди, материјали за состаноците, букирање на сала за одржување на состаноците и останати логистички детали кои произлегуваат од организацијата на состаноците, подготвува сценарио за текот на состанокот на ТАИБ секторскиот мониторинг комитет и на останатите СМК во рамките на ИПА II, дава насоки за подготовка на новости за објавување на МЕП веб страната во врска со состаноците на СМК-ти, - Управува со подготовката на извештај за исполнување на препораките од предходно одржаните состаноци, белешка од состаноците на СМК-ти и нивна дистрибуција и усогласување на коментарите, доколку ги има, - По службена должност учествува во работата на ИПА секторските мониторинг состаноци што се одржуваат два пати годишно во рамки на ИПА I компонентите 1, 3, 4 и 5. - Организира состаноци на ИПА структурите, организирани од страна на НИПАК и месечните состаноци на НИПАК секретаријатот и ЦФЦД со ЕУД занавивки и напредок во спроведување (покани, белешки од состаноци, заклучоци, дистрибуција на заклучоци), - Учествува во подготовка на Информации за Влада за спроведување на ИПА и соодветна кореспонденција на НИПАК, - Учествува во подготовка на научени лекции од спроведување на ИПА во делот на мониторингот и евалуација, - Управува со организацијата и спроведувањето на мисиите на мониторинг ориентиран кон резултати, како и следење на предуслови и одржливост на проектите финансирани од ЕУ, - Управува со подготовката на Секторските годишни извештаи за имплементација за ИПА и Годишниот извештај за имплементација за ИПА; - Учествува на состаноци на управни комитети на проекти финансирани од ЕУ, по номинација од НИПАК.

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.2 Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ

Реден број	62
Шифра	УПР0101В01001
Ниво	В1
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за мониторинг на ИПА
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение

	<p>Хуманистички науки-Јазици и книжевност</p> <ul style="list-style-type: none"> - одлични аналитички и комуникациски способности; најмалку три (3) години работно искуство во струката на интеграција во ЕУ или странска помош - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ - Познавање на работа со база на податоци, способност за подготовка на извештаи за успешноста на спроведувањето на ЕУ програми
	<p>Спроведување на одредени функции од делокруг на одделението и самостојно извршување на најсложени работи и задачи во насока на следење на програмите на ЕУ, грижа за методологијата за спроведување на следење преку хармонизирање на процедурата со истата на ЕУ, пишување ТоР за спроведување на мониторинг ориентиран кон резултати (РОМ), делува како контакт лице при спроведување на РОМ и го следи спроведувањето на РОМ препораките и заклучоците и препораките од ИПА и секторските комитети во надлежност на НИПАК секретаријатот</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Учество во основањето на секторски мониторинг комитети (СМК) во рамките на ИПА II – назначување на членови во СМК и подготовка на Деловник за работа на СМК - Учество во логистичка подготовка на секторските мониторинг комитетите (секој СМК се организира два пати годишно) во рамките на ИПА I (ТАИБ) и ИПА II (за сите сектори во фаза на имплементација) - покани, агенди, материјали за состаноците, букирање на сала за одржување на состаноците и останати логистички детали кои произлегуваат од организацијата на состаноците, - Учество во подготовката на сценарио за текот на состанокот на ТАИБ секторскиот мониторинг комитет и на останатите СМК во рамките на ИПА II, - Учество во подготовката на новости за објавување на МЕП веб страната во врска со состаноците на СМК-ти, - Учество во подготовката на извештај за исполнување на препораките од предходно одржаните состаноци, белешка од состаноците на СМК-ти и нивна дистрибуција и усогласување на коментарите, доколку ги има, - Учество во работата на ИПА секторските мониторинг состаноци што се одржуваат два пати годишно во рамки на ИПА I компонентите 1, 3, 4 и 5. - Учество во организација на состаноци на ИПА структурите, организирани од страна на НИПАК и месечните состаноци на НИПАК секретаријатот и ЦФЦД со ЕУД занавики и напредок во спроведување (покани, белешки од состаноци, заклучоци, дистрибуција на заклучоци), - Учество во подготовка на Информации за Влада за спроведување на ИПА и соодветна кореспонденција на НИПАК, - Учество во подготовка на научени лекции од спроведување на ИПА во делот на мониторингот, - Учество во спроведување на мисиите на мониторинг ориентиран кон резултати, како и следење на предуслови и одржливост на проектите финансирани од ЕУ,

	- Учествува во подготовка на на Секторските годишни извештаи за имплементација за ИПА и Годишниот извештај за имплементација за ИПА.
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.2 Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ	
	63
ИДН	УПР0101В01002
Класификација	В1
Категорија	Советник
Специфична професионална компетенција	Советник за евалуација на програмите на ЕУ
Број на позиции	1
Ниво на позиција	Раководителот на одделение
Област на образование	Општествени науки- Право, Економија и бизнис или Политички науки
Дополнителни квалификации	<ul style="list-style-type: none"> - одлични аналитички и комуникациски способности; најмалку три (3) години работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ - Познавање на работа со дата бази на податоци, способност за подготовка на извештаи за успешноста на спроведувањето на ЕУ програми
Релевантни искуства	Учество во подготовка на интерим евалуација на земјата за ТАИБ 2007-2013, воспроведување на активности на евалуација од страна на НИПАК за спроведување на ИПА 2014-2020,
Дополнителни квалификации	<ul style="list-style-type: none"> - Учество во подготовка на годишен план за евалуација, - Учество во подготовка на тендерска документација за трета интерим евалуација за ТАИБ 2007-2013 (подготовка на ToP за интерим евалуација и останата тендерска документација), - Учество во спроведување на проект (закажување на состаноци, подготовка на белешки, разгледување на методологијата за евалуација, подготовка на прашалник, организација на интервјуа, организација на состаноци за анализа на резултати и формулирање на заклучоци и препораки од спроведената евалуација), - Учество во консултациите за одобрување извештајот од интерим евалуацијата (организација на состаноци, дистрибуција на извештајот од интерим евалуација, консолидација на коментари на извештајот од интерим евалуација), - Учество во подготовка на акцискиот план за спроведување на препораките од интерим евалуацијата. - Учество во подготовка на редовни извештаи за спроведување на акциските планови од спроведената/спроведените интерим евалуации и нивно презентирање на состаноците на Секторските мониторинг комитети.

	<ul style="list-style-type: none"> - Учество во подготовка на секторските годишни извештаи за имплементација во делот за евалуација, - Учество во подготовка на научени лекции од спроведувањето на ИПА I и ИПА II во делот на евалуација, - Учество во работата на секторските мониторинг комитети за ИПА I и ИПА II.
3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.2 Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ	
	64
	УПР0101В02000
	B2
	Виш соработник
	Виш соработник за следење на спроведувањето на ИПА
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на Интеграција во ЕУ - Познавање на правните акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и националното законодавство - Способност за координирање и организирање активности
	Спроведување на мониторинг на ниво на Програми и Акциски документи во рамките на ИПА I и ИПА II, мониторинг на ниво на цела ИПА (ИПА I и ИПА II), Поддршка при спроведување на мониторинг на ниво на Програми и Акциски документи во рамките на ИПА I и ИПА II
	<ul style="list-style-type: none"> - Учество во подготовка на подготовката на Секторските годишни извештаи за имплементација за ИПА и Годишниот извештај за имплементација за ИПА I и II - Учество во логистичка подготовка на секторските мониторинг комитетите (секој СМК се организира два пати годишно) во рамките на ИПА I (ТАИБ) и ИПА II (за сите сектори во фаза на имплементација) - покани, агенди, материјали за состаноците, букирање на сала за одржување на состаноците и останати логистички детали кои произлегуваат од организацијата на состаноците, - Учество во подготовката на сценарио за текот на состанокот на ТАИБ секторскиот мониторинг комитет и на останатите СМК во рамките на ИПА II, - Учество во подготовката на новости за објавување на СЕП веб страната во врска со состаноците на СМК-ти, - Учество во подготовката на извештај за исполнување на препораките од предходно одржаните состаноци, белешка од состаноците на СМК-ти и нивна дистрибуција и усогласување на коментарите, доколку ги има, - Учество во работата на ИПА секторските мониторинг состаноци што се одржуваат два пати годишно во рамки на ИПА I компонентите 1, 2, 3, 4 и 5. - Учество во организација на состаноци на ИПА структурите, организирани од страна на НИПАК и месечните состаноци на НИПАК секретаријатот и ЦФЦД со ЕУД занавики и напредок во

	<p>спроведување (покани, белешки од состаноци, заклучоци, дистрибуција на заклучоци),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Учество во подготовка на Информации за Влада за спроведување на ИПА и соодветна кореспонденција на НИПАК, - Учество во подготовка на научени лекции од спроведување на ИПА во делот на мониторингот,
--	---

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.2 Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ	
Број на одделение	65
Број на проект	УПР0101В04001
Број на подпроект	В4
Класификација на проектот	Помлад соработник
Класификација на подпроектот	Помлад соработник за мониторинг на спроведувањето на ИПА
Број на подпроект	1
Назив на одделение	Раководителот на одделение
Образование	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки (Јавна администрација)
Образование	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ - Познавање на работа со база на податоци, способност за подготовка на извештаи за успешноста на спроведувањето на ЕУ програми
Образование	Поддршка при спроведување на мониторинг на ниво на Програми и Акциски документи во рамките на ИПА I и ИПА II
Образование	<ul style="list-style-type: none"> - Поддршка во основањето на секторски мониторинг комитети (СМК) во рамките на ИПА II – назначување на членови во СМК и подготовка на Деловник за работа на СМК - Поддршка во логистичка подготовка на секторските мониторинг комитетите (секој СМК се организира два пати годишно) во рамките на ИПА I (ТАИБ) и ИПА II (за сите сектори во фаза на имплементација) - покани, агенди, материјали за состаноците, букирање на сала за одржување на состаноците и останати логистички детали кои произлегуваат од организацијата на состаноците, - Поддршка во подготовката на сценарио за текот на состанокот на ТАИБ секторскиот мониторинг комитет и на останатите СМК во рамките на ИПА II, - Поддршка во подготовката на новости за објавување на МЕП веб-страницата во врска со состаноците на СМК-ти, - Поддршка во подготовката на извештај за исполнување на препораките од предходно одржаните состаноци, белешка од состаноците на СМК-ти и нивна дистрибуција и усогласување на коментарите, доколку ги има,

	<ul style="list-style-type: none"> - Поддршка во работата на ИПА секторските мониторинг состаноци што се одржуваат два пати годишно во рамки на ИПА I компонентите 1, 2, 3, 4 и 5. - Поддршка во организација на состаноци на ИПА структурите, организирани од страна на НИПАК и месечните состаноци на НИПАК секретаријатот и ЦФЦД со ЕУД занавики и напредок во спроведување (покани, белешки од состаноци, заклучоци, дистрибуција на заклучоци), - Поддршка во подготовка на Информации за Влада за спроведување на ИПА и соодветна кореспонденција на НИПАК, - Поддршка во подготовка на научени лекции од спроведување на ИПА во делот на мониторингот, - Поддршка во спроведување на мисиите на мониторинг ориентиран кон резултати, како и следење на предуслови и одржливост на проектите финансирани од ЕУ,
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.2 Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ	
	66
	УПР0101В04002
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за евалуација на програмите на ЕУ
	1
	Раководителот на одделението
	Општествени науки
	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ - Познавање на работа со дата бази на податоци, способност за подготовка на извештаи за успешноста на спроведувањето на ЕУ програми
	Поддршка при подготовка на интерим евалуација на земјата за ТАИБ 2007-2013 и при спроведување на активности на евалуација од страна на НИПАК за спроведување на ИПА 2014-2020

<p>Поддршка во подготовка на годишен план за евалуација,</p> <p>Поддршка во спроведување на тендерска постапка за трета интерим евалуација за селекција на Консултат за спроведување на ТАИБ 2007-2013,</p> <p>Поддршка во спроведување на проект (закажување на состаноци, подготовка на белешки, подготовка на списоци со контакт детали на инволвираните лица во спроведување на прашалникот, организација на интервјуа, организација на состаноци за анализа на резултати и формулирање на заклучоци и препораки од спроведената евалуација),</p> <p>Поддршка во консултациите за одобрување извештајот од интерим евалуацијата (организација на состаноци, дистрибуција на извештајот од интерим евалуација, прибира коментари на извештајот од интерим евалуација),</p> <p>Поддршка во подготовка на акцискиот план за спроведување на препораките од интерим евалуацијата.</p> <p>Поддршка во подготовка на редовни извештаи за спроведување на акциските планови од спроведената/спроведените интерим евалуации и нивно презентирање на состаноците на Секторските мониторинг комитети.</p> <p>Поддршка во подготовка на секторските годишни извештаи за имплементација во делот за евалуација,</p> <p>Поддршка во подготовка на научени лекции од спроведувањето на ИПА I и ИПА II во делот на евалуација,</p> <p>Поддршка во работата на секторските мониторинг комитети за ИПА I и ИПА II.</p> <p>Поддршка во подготовка на годишен план за евалуација на ИПА</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Поддршка во подготовка на годишен план за евалуација, - Поддршка во спроведување на тендерска постапка за трета интерим евалуација за селекција на Консултат за спроведување на ТАИБ 2007-2013, - Поддршка во спроведување на проект (закажување на состаноци, подготовка на белешки, подготовка на списоци со контакт детали на инволвираните лица во спроведување на прашалникот, организација на интервјуа, организација на состаноци за анализа на резултати и формулирање на заклучоци и препораки од спроведената евалуација), - Поддршка во консултациите за одобрување извештајот од интерим евалуацијата (организација на состаноци, дистрибуција на извештајот од интерим евалуација, прибира коментари на извештајот од интерим евалуација), - Поддршка во подготовка на акцискиот план за спроведување на препораките од интерим евалуацијата. - Поддршка во подготовка на редовни извештаи за спроведување на акциските планови од спроведената/спроведените интерим евалуации и нивно презентирање на состаноците на Секторските мониторинг комитети. - Поддршка во подготовка на секторските годишни извештаи за имплементација во делот за евалуација, - Поддршка во подготовка на научени лекции од спроведувањето на ИПА I и ИПА II во делот на евалуација, - Поддршка во работата на секторските мониторинг комитети за ИПА I и ИПА II. - Поддршка во подготовка на годишен план за евалуација на ИПА
--	---

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.3 Одделение за билатерална и мултилатерална помош	
Реден број	67
Шифра	УПР0101Б04003
Код	Б4
Раководител	Раководител на одделение
Вид на работна задача	Раководител на Одделение за билатерална и мултилатерална помош
Број на извршители	1
Одговорен пред	Раководителот на сектор
Број на образовани	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на билатералната помош, Прекугранична соработка и национално законодавство - одлични аналитички и комуникациски способности; - најмалку четири(4) години работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош - способност за координација и организација на активности и настани

Работни цели	<p>-Координација на искористувањето на средствата од билатералните и мултилатерални програми за поддршка на Република Северна Македонија</p> <p>-Координација на програмите за територијална/прекугранична соработка во рамки на ИПА 1 и ИПА 2 на ниво на компонента, односно на ниво на сектор</p>
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Го координира процесот на подготовка на програми за соработка со билатерални донатори пред се во поглед на утврдувањето на намената, опфатот и вредноста на ваквите програми. Учествува во работни тела за програмирање на билатерална/мултилатерална помош и остварува комуникација со странските партнери на соодветно ниво - Подготвува документи за информирање на Владата за можностите за учество на националните институции и организации во билатералните/мултилатералните програми за соработка, како и материјал за одобрени проекти/потпишување официјални документи за одобрување на проекти во рамки на билатералната поддршка од странски партнери. Подготвува мислења за информации за Владата на Република Северна Македонија подготвени од други органи - Остварува комуникација со националните институции во насока на дефинирање на предлозите за соработка и поддршка во поглед на подготовката на проекти во рамките на билатералната помош согласно приоритетите на Република Северна Македонија - Ја следи реализацијата на програмите за соработка/проектите преку учество во работните тела формирани за реализација на програмите/проектите и/или преку комуникација со странските партнери и националните институции, ја координира подготовката на прегледи и статуси на билатерална/мултилатерална соработка - Го координира процесот на потпишување на Спогодби за финансирање за програмите за територијална/прекугранична соработка во рамки на ИПА 1 и ИПА 2 во кои учествува Република Северна Македонија - Учествува во Заедничките комитети за следење на програмите за територијална/прекугранична соработка во рамки на ИПА 1 и ИПА 2, за кои има номинација од НИПАК - Подготвува материјал за информирање на Владата во поглед на ИПА 1 и ИПА 2 програмите за прекугранична соработка и мислења за материјали од други органи што ги разгледува Владата

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.3 Одделение за билатерална и мултилатерална помош

Реден број	68
Шифра	УПР0101В01000
Ниво	В1
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за билатерална помош
Број на извршители	2
Одговара пред	Раководителот на одделението
Вид на образование	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки (Јавна администрација)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на билатералната помош, Прекугранична соработка и национално законодавство

	Активно учество во координацијата на искористувањето на средствата од билатералните програми за поддршка на Република Северна Македонија и координацијата на програмите за територијална/прекугранична соработка во рамки на ИПА 1 и ИПА 2 на ниво на компонента, односно на ниво на сектор
	<ul style="list-style-type: none"> - Обезбедува соработка со националните институции во подготовката на предлог проекти и програми за билатерална/мултилатерална помош и нивна имплементација; - Подготвува анализи и информации за комплементарноста на програмите со проектите кои се проследени со поддршка од меѓународни финансиски институции; - Организира консултации и средби со донаторите; - Активно учествува во подготовката на програмите за соработка со билатерални и мултилатерални донатори - Подготвува материјали за информирање на Владата на Република Северна Македонија и на Собранието на Република Северна Македонија од делокруг на Одделението и следи и анализира материјали за седници на Владата од делокруг на работата на Одделението; - Подготвува извештаи и анализи за спроведувањето на билатерални програми и проекти; - Активно учествува во активностите за координација на ИПА 1 и ИПА 2 програмите за територијална/прекугранична соработка во кои учествува Република Северна Македонија

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.3 Одделение за билатерална и мултилатерална помош	
Резерв број	69
Идентификационен број	УПР0101В03000
Код	В3
Категорија на работно место	Соработник
Код на вработување	Соработник за координација на билатерални програми
Средствена единица	1
Средствена единица	Раководителот на одделението
Образование	Општествени науки-Економија и бизнис или Политички науки (Јавна администрација)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на билатералната помош, Прекугранична соработка и национално законодавство - одлични аналитички и комуникациски способности; - најмалку три (1) години работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош - способност за координација и организација на активности и настани
Други цели	- Поддршка на координација на искористувањето на средствата од билатералните програми за поддршка на Република Северна Македонија

	<ul style="list-style-type: none"> - Поддршка на координација на програмите за територијална/прекугранична соработка во рамки на ИПА 1 и ИПА 2 на ниво на компонента, односно на ниво на сектор
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Поддршка на процесот на подготовка на програми за соработка со билатерални донатори преку комуникација со странски донатори, странски институции, странски претставништва во Република Северна Македонија и во процесот на вклучување на националните институции и организации во овие програми - Поддршка на организирање на координативни состаноци; - Подготвување на дописи, информации, белешки, статуси, прегледи и други документи релевантни за работата и функционирањето на одделението, а по насока на раководителот на одделението; - Учество во процесот за следење на реализацијата на програмите за соработка со билатерални донатори преку остварување комуникација со релевантни институции и организации, домашни и странски, како и прибирање и анализа на податоци - Поддршка во процесот за потпишување на Спогодби за финансирање за програмите за територијална/прекугранична соработка во рамки на ИПА 1 и ИПА 2 во кои учествува Република Македонија - Учествува како заменик член во Заеднички комитети за следење на ИПА 1 и ИПА 2 програмите за прекугранична соработка во кои учествува Република Северна Македонија, а за кои има номинација од НИПАК и на други состаноци од оваа област - Остварува комуникација со претставници од централната и локалната власт во насока на обезбедување релевантни информации за спроведувањето на ИПА 1 и ИПА 2 програмите за територијална/прекугранична соработка и подготвува статуси за реализација и прегледи на ИПА 1 и ИПА 2 програмите за територијална/прекугранична соработка

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.3 Одделение за билатерална и мултилатерална помош	
Реден број	70
Шифра	УПР0101В04001
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за поддршка на програмирање и следење на реализација на билатерална и мултилатерална помош
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Познавање на правни акти за спроведување на билатералната помош, Прекугранична соработка и национално законодавство - одлични аналитички и комуникациски способности;

	- способност за координација и организација на активности и настани
	Поддршка на координација на искористувањето на средствата од билатералните програми за поддршка на Република Северна Македонија
	<ul style="list-style-type: none"> - Учествува во подготовка на документи за информирање на Владата за можностите за учество на националните институции и организации во билатералните/мултилатералните програми за соработка, како и материјал за одобрени проекти/потпишување официјални документи за одобрување на проекти во рамки на билатералната поддршка од странски партнери. Подготвува мислења за информации за Владата на Република Северна Македонија подготвени од други органи - Учествува во подготовката на програмите за соработка со билатерални и мултилатерални донатори - Остварува комуникација со националните институции во насока на дефинирање на предлозите за соработка и поддршка во поглед на подготовката на проекти во рамките на билатералната помош согласно приоритетите на Република Северна Македонија - Ја следи реализацијата на програмите за соработка/проектите преку учество во работните тела формирани за реализација на програмите/проектите и/или преку комуникација со странските партнери и националните институции. Учествува во подготовката на прегледи и статуси на билатерална/мултилатерална соработка - Дава поддршка во соработката со националните институции во подготовката на предлог проекти и програми за билатерална/мултилатерална помош и нивна имплементација; - Учествува во подготовката на анализи и информации за комплементарноста на програмите со проектите кои се проследени со поддршка од меѓународни финансиски институции; - Дава поддршка во организација на консултации и средби со донаторите; - Подготвува извештаи и анализи за спроведувањето на билатерални програми и проекти;

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.3 Одделение за билатерална и мултилатерална помош	
Број на документ	71
Универзален број	УПР0101B04002
Класификација	B4
Степен на одговорност	Помлад соработник
Класификација на проект	Помлад соработник за спроведување на проекти
Број на учесници	1
Одговорен за проект	Раководител на одделение
Област на образование	Општествени науки

Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Познавање на правни акти за спроведување на билатералната помош, Прекугранична соработка и национално законодавство - одлични аналитички и комуникациски способности; - способност за координација и организација на активности и настани
Работни цели	<ul style="list-style-type: none"> - Поддршка во следењето на спроведувањето на билатералните/мултилатерални програмиза соработка во кои учествува Република Северна Македонија - Поддршка во следењето на спроведувањето на ИПА 1 и ИПА 2 програмите за територијална/прекугранична соработка во кои учествува Република Северна Македонија
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Помага при прибирање/прибира податоци и материјали за спроведување на билатерални и мултилатерални програми за соработка во кои учествува Република Северна Македонија, и проекти финансирани во рамки на овие програми - Учествува на состаноци по насока на раководителот на одделението и остварува комуникација со релевантни институции и организации во поглед на реализација на програми за соработка/проекти - Помага во административниот процесот за потпишување на Спогодби за финансирање за програмите за територијална/прекугранична соработка во рамки на ИПА 1 и ИПА 2 во кои учествува Република Северна Македонија - Учествува на состаноци за ИПА 1 и ИПА 2 програми за територијална/прекугранична соработка по насока на раководителот на одделението - Прибира податоци за реализацијата на ИПА 1 и ИПА 2 програми за територијална/прекугранична соработка во кои учествува Република Северна Македонија - Подготвува, дописи, информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други материјали

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.4 Одделение за обука за ЕУ и користење на европските фондови	
Реден број	72
Шифра	УПР0101Б04004
Ниво	Б4
Звање	Раководител на одделение
Назив на работно место	Раководител на Одделение за обука за ЕУ и користење на европските фондови
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на сектор
Вид на образование	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - Познавање и управување на циклусот на утврдување потреби, планирање, дизајнирање и спроведување обуки; - Познавање на работа со дата бази на податоци;

	<ul style="list-style-type: none"> - одлични аналитички и комуникациски способности; - најмалку четири(4) години работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош - способност за координација и организација на активности и настани
	Јакнење на административните капацитети во однос на процесот на идно придружување кон ЕУ и инструментот за претпристапна помош
	<ul style="list-style-type: none"> - Управување и координација со работата на Центарот за обука на МЕР - Подготовка на стратешки документи (стратешкиот план, буџетот, план за развој и обуки, извештаи и др.) и други односни документи и следење на нивното спроведување; - Комуникација и развивање соработка со органите на управната од централната и локалната власт, институциите на централно ниво кои спроведуваат обуки, граѓанскиот сектор, академските институции и донаторите за активности од доменот на јакнењето на капацитетите за процесот на идно придружување кон ЕУ. - Координација, спроведување, следење и известување за активности врзани за акредитираниот Секретаријат на НИПАК, во однос на јакнење капацитетите за ИПА. - Планирање, спроведување и координација на активностите поврзани со ЕУ и ИПА обучувачи – државни службеници и ИПА мрежи на експерти - Координација, следење и работа на активноста стипендирање (активност од друго одделение)

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.4 Одделение за обука за ЕУ и користење на европските фондови	
Код на функција	73
Код на проект	УПР0101В01000
Код на место	В1
Код на работно место	Советник
Единица на надзорство	Советник за обука за користење на европски фондови
Број на работни места	1
Код на професија	Раководителот на одделението
Вид на образование	Општествени науки
Други позарни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - Познавање и управување на циклусот на утврдување потреби, планирање, дизајнирање и спроведување обуки; - Познавање на работа со база на податоци; - способност за координација и организација на активности и настани
Работни цели	Учество во координација на одредени функции од делокругот на одделението и спроведување на работни задачи поврзани со организацијата на обуките, активноста стипендирање и другите активности во врска со јакнење на капацитетите на администрацијата
Работни задачи и воеврски	- Координација и учество во организација на обуки за јакнење

	<p>на административните капацитетит за ЕИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Учество во организација на обуки согласно спроведената Анализа за потребите од обука и Планот за обука (ИПА) - Учествува во подготовка на програми, анализи, информации и други документи за зајакнување на административните капацитетите на Република Македонија - Учество во спроведување на активноста стипендирање, - Организација и учество на координативни состаноци со институциите и други донатори кои спроведуваат активности за зајакнување на административните капацитети - Комуникација со министерствата, органите од управната власт, општините и други институции од централната и локалната власт за прашања поврзани за нивните потреби од обука;
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.4 Одделение за обука за ЕУ користење на европските фондови	
	74
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за координација на обука за користење на европска и друга странска помош
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Управување со проектен циклус; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - Познавање и управување на циклусот на утврдување потреби, планирање, дизајнирање и спроведување обуки; - Познавање на работа со дата бази на податоци; - одлични аналитички и комуникациски способности; - најмалку една (1) година работно искуство во структурата на интеграција во ЕУ или странска помош - способност за координација и организација на активности и настани
	Учество во координација на одредени функции од делокругот на одделението и спроведување на работни задачи поврзани со планови и програми за обука, анализи за обука, вршење на мониторинг и евалуација на спроведени обуки
	<ul style="list-style-type: none"> - Координација и учество во организација на обуки за користење на европска и друга странска помош - Учество во организација на обуки согласно спроведената Анализа за потребите од обука и Планот за обука (ИПА) - Учествува во подготовка на програми, анализи, информации и други документи за зајакнување на административните капацитетите на Република Северна Македонија - Организација и учество на координативни состаноци со институциите и други донатори кои спроведуваат активности за зајакнување на административните капацитети - Мониторинг и евалуација на спроведени обуки како и други

	задачи од делокругот на одделението - Комуникација со министерствата, органите од управната власт, општините и други институции од централната и локалната власт за прашања поврзани за нивните потреби од обука;
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.4 Одделение за обука за ЕУ користење на европските фондови	
Реден број	75
Шифра	УПР0101В04001
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за спроведување на анализа за потребите од обука
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделение
Вид на образование	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - Познавање и управување на циклусот на утврдување потреби, планирање, дизајнирање и спроведување обуки; - Познавање на работа со дата бази на податоци; - одлични аналитички и комуникациски способности;
Работни цели	Учество и работа во координација на одредени функции од делокругот на одделението и спроведување на работни задачи поврзани со спроведување на анализа за потребите од обука и организирање и спроведување на обуки за ИПА фондови и ЕУ
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовка и составување на Прашалникот за потребите од обука (ТНА); - Дисеминација на ТНА прашалниците до ИПА оперативната структура и прибирање на пополнетите прашалници - Анализа на податоците од ТНА прашалникот и подготовка на резултатите; - Подготовка на дописи, материјалите за настаните (агенда; презентации; прашалници за евалуација и др.); и други документи за организирање на обуки, работилници и други настани; - Организација на обуки, работилници и други настани, - Обработка на податоците од обрасците за евалуација на задоволство од спроведените обуки; - Комуникација и организирање состаноци со други институции во врска со работи и задачи поврзани за Одделението; - Подготовка на белешки, периодични документи и други документи релевантни за работата и функционирањето на одделението;
3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.4 Одделение за обука за ЕУ користење на европските фондови	
Реден број	76
Шифра	УПР0101В04002
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за организација на активностата стипендирање
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделение

	Високо образование
	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција; - Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и национално законодавство - Познавање и управување на циклусот на утврдување потреби, планирање, дизајнирање и спроведување обуки; - Познавање на работа со дата бази на податоци; - одлични аналитички и комуникациски способности;
	Учество во работата и координација на одредени функции од делокругот на одделението и спроведување на работни задачи поврзани со активноста доделување стипендии
	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовка на неопходни документи за отпочнување на годишното доделување стипендии; - Подготовка на активностите и документите во врска со распишувањето на конкурсот/сите за доделување стипендии - Подготовка на документи и материјали за потребите на работа на Комисијата за евалуација на апликациите, како и сите последовалтени документи и дејствија по потпишувањето на договорите со стипендистите. Внесување податоци во базите на податоци за стипендистите како по однос на годишните доделувања стипендии, така и по однос на редовното следење на исполнување на обврските од стран на стипендистите; - Обезбедување извештаи од базите на податоци по однос на определени барања и обработка на податоци кога тоа е неопходно; - Подготовка на белешки, периодични документи и други документи релевантни за работата и функционирањето на одделението;

- 3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.5 Одделение за општи работи и внатрешна контрола

	77
	УПР0101504005
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за општи работи и внатрешна контрола
	1
	Раководител на сектор
	Општествени науки
	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на интеграција во ЕУ; - Системи на управување; - Познавање на правните акти за спроведување на помошта на ЕУ на ниво на ЕУ и националното законодавство; - Одлични аналитички и комуникациски вештини; - Најмалку четири (4) години работно искуство во областа на интеграциите во ЕУ или странска помош; - Способност за координирање и организирање на активности и тимови.
	<ul style="list-style-type: none"> - Управување со функционирањето на одделението со цел спроведување на надлежностите во следните функционални области: општи работи во контекст на пристапувањето, обезбедување дека Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош работи во согласност со барањата кои произлегуваат од Рамката за внатрешната контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош и соодветно обезбедување насоки за секторот.

	<ul style="list-style-type: none"> - Координација на подготовка и ажурирање на повеќегодишниот Стратешки план, Програма за работа на МЕР и Програмата за работа на Владата и поврзаниот буџет и известување за спроведувањето на Стратешките планови и буџет; - Координација на подготовката и имплементацијата на плановите за стратешка комуникација кои спаѓаат во надлежност на НИПАК во соработка со другите единици во секторот, структурите и телата кои работат на ИПА, како и со Европската комисија и Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија; - Назначен за координатор за внатрешна контрола, обезбедувајќи дека се планирани и преземени сите мерки за целосна усогласеност на работата на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош со барањата што произлегуваат од Рамката за внатрешна контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош вклучувајќи подготовка и ажурирање на прирачници за процедури, регулативи и меѓу-институционални договори, обезбедување поддршка на ревизорските мисии и следење и известување за корективни мерки, подготовка и ажурирање на планот за човечки ресурси, анализа на обемот на работа, анализа на потребите за обука, планови за обука итн., усогласеност со процедурите за управување со неправилности и управување со ризици, следење на системите за внатрешна контрола, спроведување на самопроценки и подготовка на поднесување на Годишни изјави за управување; - Вршење на која било друга активност во врска со воспоставената Рамка за внатрешна контрола за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош на Европската унија и други задачи од општите работи поврзани со работењето на Секторот за координација на европските фондови и друга странска помош; - Давање насоки и упатства за извршување на работите од делокругот на Секторот и вршење непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на секторот; - Давање месечни и неделни извештаи за извршувањето на својата работа; - Спроведува активности и контроли во согласност со Рамката за внатрешна контрола и соодветните процедури, годишни/стратешки планови, акциски планови; извештаи за недостатоци на внатрешна контрола, исклучоци и неусогласеност со стандардните процедури, согласно процедурите за управување со неправилности и ризици.
--	---

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.5 Одделение за општи работи и внатрешна контрола	
Број на одделение	78
Код на одделение	УПР0101В01000
Класификација	V1
Ниво на одделение	Советник –
Функционална област	Советник за општи работи и за внатрешна контрола
Број на работно место	1
Професионална група	Раководителот на одделение
Класификација на работно место	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
Квалификации	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на интеграција во ЕУ; - Системи на управување; - Познавање на правните акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и националното законодавство - Одлични аналитички и комуникациски вештини; - Најмалку три (3) години работно искуство во областа на интеграциите во ЕУ или странска помош; - Способност за координирање и организирање активности.
Вид на работно место	Поддршка на Раководителот на секторот и на Координаторот за внатрешна контрола за одговорностите дека Секторот за координација на европските фондови и друга странска помош функционира во согласност со барањата кои произлегуваат од рамката за внатрешна контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош и соодветно давање насоки за секторот.
Одговорности	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовка и ажурирање на повеќегодишниот стратешки план, Програмата за работа на МЕР и Програмата за работа на Владата и поврзаниот буџет и подготовка на извештаи за реализација на Стратешките планови и буџет;

	<ul style="list-style-type: none"> - Обезбедување подготовка и имплементација на стратешки комуникациски планови кои спаѓаат во опсегот на одговорност на НИПАК во соработка со другите одделенија во секторот, структурите и телата кои работат на ИПА, како и со Европската комисија и Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија; - Како советник за внатрешна контрола, спроведување на сите активности потребни за да се осигури дека мерките планирани за целосна усогласеност на Секторот за координација на европските фондови и друга странска помош со барањата што произлегуваат од Рамката за внатрешна контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош се спроведуваат, вклучувајќи подготовка и ажурирање на прирачници за процедури, регулативи и меѓу-институционални договори, обезбедување поддршка на ревизорските мисии и следење и известување за корективни мерки, управување со човечки ресурси (подготовка и ажурирање на планови за човечки ресурси, анализа на обемот на работа, анализа на потребите од обуки, планови за обука итн.), на усогласеност со процедурите за управување со неправилности и управување со ризици, следење на системите за внатрешна контрола, спроведување на самопроценки и подготовка на поднесување на Годишни изјави за управување; - Обезбедување поддршка на ревизорските мисии и спроведување активности потребни за следење и известување за корективни мерки; - Обезбедување поддршка за воспоставување и одржување на ефикасен и ефективен систем за архивирање на сите релевантни документи; - Вршење на која било друга активност во врска со воспоставената Рамка за внатрешна контрола за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош на Европската унија и други задачи од општите работи поврзани со работењето на Секторот за координација на европските фондови и друга странска помош; - Вршење на активностите од делокругот на Секторот и обезбедување поддршка и соработка со други единици и други засегнати страни по потреба; - Спроведува активности и контроли во согласност со Рамката за внатрешна контрола и соодветните процедури, годишни/стратешки планови, акциски планови; извештаи за недостатоци на внатрешна контрола, исклучоци и неусогласености со стандардните процедури, согласно процедурите за управување со неправилности и ризици.
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.5 Одделение за општи работи и внатрешна контрола

	79
	УПР01B02000
	B2
	Виш соработник
	Виш соработник за општи работи и внатрешна контрола
	1
	Раководителот на одделението
	Општествени науки
	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на Интеграција во ЕУ - Познавање на правните акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и националното законодавство
	Ефикасно, ефективно, квалитетно и навремено извршување на работите и задачите поврзани со општи работи во контекст на пристапувањето, осигурувајќи дека Секторот за координација на европските фондови и друга странска помош работи во согласност со барањата што произлегуваат од Рамката за внатрешна контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош.
	<ul style="list-style-type: none"> - Помага во подготовка и ажурирање на повеќегодишниот стратешки план, Програмата за работа на МЕРП и Програмата за работа на Владата и поврзаниот буџет и подготовка на извештаи за реализација на Стратешките планови и буџет; - Учествува во подготовка и имплементација на стратешки комуникациски планови кои спаѓаат во опсегот на надлежности на НИПАК во соработка со други одделенија во секторот, структурите и

	<p>телата кои работат на ИПА, како и Делегацијата на Европската комисија и Европската Унија во Република Северна Македонија;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Му помага на Координаторот за внатрешна контрола во спроведувањето на сите активности за да се осигури дека планираните мерки за целосна усогласеност на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош со барањата што произлегуваат од Рамката за внатрешна контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош вклучувајќи подготовка и ажурирање на прирачници за процедури, регулативи и меѓу-институционални договори, обезбедување поддршка на ревизорските мисии и следење и известување за корективни мерки, управување со човечки ресурси (подготовка и ажурирање на планови за човечки ресурси, анализа на обемот на работа, анализа на потребите за обука, планови за обука итн.), усогласеност со процедурите за управување со неправилности и управување со ризици, следење на системите за внатрешна контрола, спроведување на самопроценки и подготовка на поднесување на Годишни изјави за управување; - Обезбедува поддршка за ревизорските мисии и спроведување на активности потребни за да се обезбеди следење и известување за корективни мерки; - Воспоставува и одржува ефикасен и ефективен систем за архивирање на сите релевантни документи; - Учествува во вршење на која било друга активност во врска со воспоставената Рамка за внатрешна контрола за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош на Европската унија и други општи работи поврзани со работењето на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош; - Вршење на активностите од делокругот на Секторот и обезбедување поддршка и соработка со други одделенија и други засегнати страни по потреба; - Спроведува активности и контроли во согласност со Рамката за внатрешна контрола и соодветните процедури, годишни/стратешки планови, акциски планови; извештаи за недостатоци на внатрешна контрола, исклучоци и неусогласености со стандардните процедури, согласно процедурите за управување со неправилности и ризици.
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.5 Одделение за општи работи и внатрешна контрола

Број на одделение	80
Код на одделение	УПР01В03000
Код на функција	В3
Класификација на работното место	Соработник
Класификација на работното место	Соработник за општи работи и внатрешна контрола
Класификација на работното место	1
Класификација на работното место	Раководителот на одделение
Класификација на работното место	Општествени науки
Класификација на работното место	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на интеграција во ЕУ; - Системи на управување; - Познавање на правните акти за спроведување на помошта на ЕУ на ниво на ЕУ и националното законодавство; - Одлични аналитички и комуникациски вештини.
Класификација на работното место	Поддршка на Раководителот на сектор и на Координаторот за внатрешна контрола во спроведувањето на обврските единицата со цел спроведување на надлежностите за општи работи во контекст на пристапувањето, обезбедување дека Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош во согласност со барањата кои произлегуваат од Рамката за внатрешна контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош и соодветно давање насоки за секторот.
Класификација на работното место	<ul style="list-style-type: none"> - Учествува во подготовка и ажурирање на повеќегодишниот Стратешки план, Програмата за работа на МЕП и Програмата за работа на Владата и поврзаниот буџет и подготовка на извештаи за реализација на Стратешките планови и буџет; - Учествува во координација на подготовка и имплементација на стратешки комуникациски планови кои спаѓаат во опсегот на надлежности на НИПАК во соработка со другите одделенија во секторот, структурите и телата кои работат на ИПА, како и со Европската комисија и Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија;

	<ul style="list-style-type: none"> - Учествува во спроведувањето на сите активности потребни за да се осигури дека мерките планирани за целосна усогласеност на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош со барањата што произлегуваат од Рамката за внатрешна контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош се имплементирани вклучувајќи подготовка и ажурирање на прирачници за процедури, регулативи и меѓу-институционални договори, обезбедување поддршка на ревизорските мисии и следење и известување за корективни мерки, управување со човечки ресурси (подготовка и ажурирање на планови за човечки ресурси, анализа на обемот на работа, анализа на потребите од обуки, планови за обука итн.), усогласеност со процедурите за управување со неправилности и управување со ризици, следење на системите за внатрешна контрола, спроведување на самопроценки и подготовка на поднесување на Годишни изјави за управување; - Учествува во вршење на која било друга активност во врска со воспоставената Рамка за внатрешна контрола за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош на Европската унија и други општи работи поврзани со работењето на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош; - Учествува во обезбедувањето поддршка на ревизорските мисии и спроведувањето на активностите потребни за следење и известување за корективни мерки; - Учествува во воспоставување и одржување на ефикасен и ефективен систем за архивирање на сите релевантни документи; - Учествува во извршувањето на работите од делокругот на Секторот и дава поддршка и соработка со други единици и други засегнати страни по потреба; - Спроведува активности и контроли во согласност со Рамката за внатрешна контрола и соодветните процедури, годишни/стратешки планови, акциски планови; извештаи за недостатоци на внатрешна контрола, исклучоци и неусогласеност со стандардните процедури, согласно процедурите за управување со неправилности и ризици..
--	---

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.5 Одделение за општи работи и внатрешна контрола	
Код на одделение	81
Код на сектор	УПР01В04000
Код на функција	В4
Код на позиција	Помлад соработник
Код на проект	Помлад соработник за поддршка на општи работи и внатрешна контрола
Код на единица	1
Код на должност	Раководител на одделение
Код на професија	Општествени науки
Код на компетенција	<ul style="list-style-type: none"> - Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на интеграција во ЕУ; - Системи на управување; - Познавање на правните акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и националното законодавство - Одлични аналитички и комуникациски вештини
Код на задачи	Поддршка на спроведувањето на активностите поврзани со општи работи во контекст на пристапувањето, осигурувајќи дека Секторот за координација на европските фондови и друга странска помош работи во согласност со барањата што произлегуваат од Рамката за внатрешна контрола поставена од Европската комисија за управување со претпристапната помош.
Код на активности	<ul style="list-style-type: none"> - Обезбедува поддршка при подготовка и ажурирање на повеќегодишниот стратешки план, Програма за работа на МЕР и Програма за работа на Владата и поврзаниот буџет и поддршка за подготовка на извештаи за спроведување на Стратешките планови и буџет; - Учествува во подготовка и имплементација на стратешки комуникациски планови кои спаѓаат во опсегот на надлежност на НИПАК во соработка со другите одделенија во секторот, структурите и телата кои работат на ИПА, како и со Европската комисија и Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија ; - Обезбедува поддршка во спроведувањето на сите активности потребни за да се осигури дека планираните мерки за целосна усогласеност на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош според барањата што произлегуваат од Рамката за внатрешна контрола поставена од

	<p>Европската комисија за управување со претпристапната помош, вклучувајќи подготовка и ажурирање на прирачници за процедури, регулативи и меѓу-институционални договори, обезбедување поддршка на ревизорските мисии и следење и известување за корективни мерки, управување со човечки ресурси (подготовка и ажурирање на планови за човечки ресурси, анализа на обемот на работа, анализа на потребите од обуки, планови за обука итн.), усогласеност со процедурите за управување со неправилности и управување со ризици, следење на системите за внатрешна контрола, спроведување на самопроценка и подготовка на поднесување на Годишни изјави за управување;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обезбедува поддршка за ревизорските мисии и спроведување на активности потребни за да се обезбеди следење и известување за корективни мерки; - Обезбедува поддршка за воспоставување и одржување на ефикасен и ефективен систем за архивирање на сите релевантни документи; - Обезбедува поддршка за вршење на која било друга активност во врска со воспоставената Рамка за внатрешна контрола за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош на Европската унија и други општи работи поврзани со работата на Секторот за координација на европските фондови и друга странска помош; - Обезбедува поддршка на активностите од делокругот на Секторот и обезбедува поддршка и соработка со другите одделенија и други засегнати страни доколку е потребно; - Спроведува активности и контроли во согласност со Рамката за внатрешна контрола и соодветните процедури, годишни/стратешки планови, акциски планови; извештаи за недостатоци на внатрешна контрола, исклучоци и неусогласености со стандардните процедури, согласно процедурите за управување со неправилности и ризици.
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.6 Одделение за регистрација на проекти и управување со Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД	
Реден број	
	82
	УПР0101504006
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за регистрација на проекти и управување со централната база на податоци за странска помош-ЦДАД
	1
	Раководителот на сектор
	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
	-
	Организирање, насочување и координација на работата во рамките на одделението во насока на непречено функционирање организациона и протоколарна поддршка за потребите на Секретаријатот. Координација на процесот на Регистрација на проекти/донации во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД; Координација и ажурирање на Централната База на Податоци за Странска Помош - ЦДАД
	<ul style="list-style-type: none"> - Ги распределува работите и задачите на вработените во Одделението, - го контролира и менторира нивното работење и пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки од раководителот на Секторот и дава упатства за извршување на работите и задачите; - се грижи за стручното усовршување на вработените во Одделението и дава предлози за годишниот план за обукана Секретаријатот и за упатување на обука; - соработува со административни службеници во и надвор од институцијата;

	<ul style="list-style-type: none"> - Ја воспоставува Процедурата за регистрација на проекти финансирани од странски донатори; - Ја мониторира работата на вработените при обработката на поднесените Барања за регистрација на проекти/донации финансирани од странски донатор во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД; - Со потпис го потврдува приемот на регистрирање на проекти во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД; - Ја координира работата на вработените при комуникација со странките – подносителите на Барања за регистрација на проекти/донации финансирани од странски донатор во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД околу појаснување на Процедурата за регистрација на проекти финансирани од странски донатори, потребната документација пропратена со Барањето за регистрација на проекти/донации финансирани од странски донатор, рокот за изготвување на Потврдите за прием на регистрација и издавањето на Потврдите за прием на регистрација на странките – подносителите; - Го координира процесот на издавање на Потврди за прием за регистрирање во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД;
--	--

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.6 Одделение за регистрација на проекти и управување со Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД	
	83
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за архивирање и обработка на податоци за регистрирање на проекти во електронскиот систем на Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки- политички науки или други општествени науки (Социјална работа и социјална политика)
	-
	Спроведување на наједноставни и рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на организациска поддршка.
	<ul style="list-style-type: none"> -Спроведување на едноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор, а во врска со организациска поддршка во тековното работење. - Врши архивирање на предметите за регистрација на проекти во ЦДАД базата; - Обработува податоци за регистрирање на проекти пристигнати преку електронскиот систем за регистрација на проекти во ЦДАД базата; - Одбрува комплетни документи за регистрација на проекти пристигнати преку електронскиот систем за регистрација на проекти во ЦДАД базата и препраќа на одобрување кај раководителот; - Комуницира со странки во врска со комплетирање на потребните документи потребни за регистрирање на проекти во ЦДАД базата; - врши и останати работни обврски во надлежност на одделението по насока на раководителот.

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.6 Одделение за регистрација на проекти и управување со Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД	
Реден број	84
Шифра	УПР0101В04001
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за подготовка и издавање на потврди за регистрација на проекти во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД
Број на извршители	2
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки-, Право, Економија и бизнис или Политички науки (Јавна администрација)
Други посебни услови	-
Работни цели	Спроведување на наједноставни и рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на организациска поддршка.
Работни задачи и обврски	<p>-Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор, а во врска со организациска поддршка во тековното работење.</p> <p>- Изготвува на потврди за регистрација на проекти во ЦДАД базата;</p> <p>- Издава потврди за регистрација на проекти во ЦДАД базата;</p> <p>- Комуникација и координација со странки во врска со потребните документи за регистрација на проекти во ЦДАД базата;</p> <p>- Известува за изготвени потврди за регистрација на проекти во ЦДАД базата;</p> <p>- врши и останати работни обврски во надлежност на одделението по насока на раководителот.</p>

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ	
3.6 Одделение за регистрација на проекти и управување со Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД	
Реден број	85
Шифра	УПР0101В04002
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за пополнување на податоци за регистрирање на проекти во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки- Право, Економија и бизнис или Политички науки (Јавна администрација)
Други посебни услови	-
Работни цели	Спроведување на наједноставни и рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на организациска поддршка.

Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> -Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор, а во врска со организациска поддршка во тековното работење. - Пополнува податоци за регистрација на проекти во ЦДАД базата; - Управува со податоците за регистрирани проекти во ЦДАД базата; - Изготвува извештаи со податоци во врска со регистрирани проекти во ЦДАД базата; - врши и останати работни обврски во надлежност на одделението по насока на раководителот.
---------------------------------	---

3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ

3.6 Одделение за регистрација на проекти и управување со Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД

Реден број	86
Шифра	УПР0101В04003
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за архивирање и обработка на податоци за регистрирање на проекти во електронскиот систем на Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки -Право, Економија и бизнис или Политички науки
Други посебни услови	-
Работни цели	Спроведување на наједноставни и рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на организациска поддршка.
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> -Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор, а во врска со организациска поддршка во тековното работење. - Врши архивирање на предметите за регистрација на проекти во ЦДАД базата; - Обработува податоци за регистрирање на проекти пристигнати преку електронскиот систем за регистрација на проекти во ЦДАД базата; - Одобрува комплетни документи за регистрација на проекти пристигнати преку електронскиот систем за регистрација на проекти во ЦДАД базата и препраќа на одобрување кај раководителот; - Комуницира со странки во врска со комплетирање на потребните документи потребни за регистрирање на проекти во ЦДАД базата; - врши и останати работни обврски во надлежност на одделението по насока на раководителот.

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)


Реден број	87
Шифра	УПР0101В02000
Ниво	Б2
Звање	Раководител на сектор
Назив на работно место	Раководител на Сектор за подготовка на националната верзија на правото на Европската унија
Број на извршители	1
Одговара пред	Државниот секретар

	Хуманистички науки-Јазичи и книжевност
	Организиран и координиран процес на подготовка на националната верзија на правните акти на Европската унија, обезбеден превод на правните акти на Република Северна Македонија и на други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија како еден од критериумите за интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија
	<ul style="list-style-type: none"> - Организирање, координирање и насочување на работата во делот на преведување, јазичната ревизија, стручната и правна ревизија на правните акти на Европската унија; - Организирање, координирање и насочување на работата во делот на преведување и јазичната ревизија, преводите на правните акти на Република Северна Македонија и на други документи од важност за процесот на европска интеграција; - Координација на работата на полето на терминологијата; - Обезбедување аналитички преглед на постигнатите резултати во врска со подготовка на националната верзија на правото на Европската унија, превод на правните акти на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција. - Подготвува план за работа на Секторот и на одделенијата во негов состав, се грижи за нивната реализација; врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите во Секторот; - Распоредува работи и задачи на раководителите на одделенијата во состав на Секторот дава упатства за работа и стручна помош на раководителите и државните службеници во Секторот; - Го изработува делот од Стратешкиот план и Годишната програма за работа на Министерството за европски прашања, што се однесува на делокругот на работа на Секторот и прави буџетско планирање за планираните активности на Секторот; - Подготвува мислења и анализи за прашања поврзани со политики од делокругот на работата на Секторот; - Обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци од делокруг на работата на Секторот. - Остварува соработка и комуникација со органите и институциите на Европската унија и на Република Северна Македонија вклучени во процесот на подготовка на националната верзија на <i>acquis</i> (правото на Европската унија); - Ја координира подготовката на материјалите и прилозите на материјали од делокругот на Секторот за седница на Владата, за Собранието и нивните работни тела, за потребите на известување на телата на Европската унија, за објавување на веб-страницата и публикациите на Министерството и за други потреби.

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
Код на бизнис	88
Шифра	УПР0101Б03001
Код на бизнис	Б3
Вид на работно место	Помошник раководител на сектор
Презентациони	Помошник раководител на сектор за подготовка на националната верзија на правото на Европската унија
Код на образование	1
Код на образование	Раководителот на сектор
Код на образование	Хуманистички науки-Јазичи и книжевност
Код на образование	<ul style="list-style-type: none"> - Приоретизирање и организирање (приоретизирање на најважните задачи, флексибилно работење и ефикасно организирање на својот обем на работа) - Комуникација (јасна, прецизна, усна и писмена) - Способност за планирање, спроведување и координација на ресурсите и

	учесниците во процесот на подготовка на националната верзија на правото на ЕУ.
	Обезбедена поддршка на раководителот на секторот за постигнаторганизиран и координиран процес на подготовка на националната верзија на правните акти на Европската унија, обезбеден превод на правните акти на Република Северна Македонија и на други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија како еден од критериумите за интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија
Министерски	<ul style="list-style-type: none"> – подготвува материјали и документи за решавање на одделни прашања и проблеми и подготвува мислења и анализи за прашања поврзани со преведувањето, стручната, правна и јазична ревизија на правните акти на ЕУ, на РСМ и на други документи од важност за процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, дава предлози за план за работа на секторот и одделнијата во состав на секторот и подготвува редовни извештаи за реализација на плановите за работа на Секторот; – дава стручна помош и совети во работењето на раководителите на одделенија и државните службеници во Секторот и го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност; – ја координира и надгледува подготовката на извештаите, информациите и анализите во врска со преводите; – гинасочува и организира работите на утврдување терминологија за превод на правото на Европската унија; – обезбедува ажурирање на базите на податоци на Министерството од делокруг на Секторот; – врши работи кои бараат посебна стручност и самостојност во работата, што ќе му ги довери раководителот на Секторот;

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
	89
	УПР0101Б03002
	Б3
	Помошник раководител на сектор
	Помошник раководител на сектор за (Поддршка) за подготовка на националната верзија на правото на Европската унија
	1
	Раководителот на сектор
	Општествени науки-Политички науки
	-
	Обезбедена поддршка на раководителот на секторот за постигнаторганизиран и координиран процес на подготовка на националната верзија на правните акти на Европската унија, обезбеден превод на правните акти на Република Северна Македонија и на други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија како еден од критериумите за интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија
	<ul style="list-style-type: none"> – подготвува материјали и документи за решавање на одделни прашања и проблеми и подготвува мислења и анализи за прашања поврзани со преведувањето, стручната, правна и јазична ревизија на правните акти на ЕУ, на РСМ и на други документи од важност за процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, дава предлози за план за работа на секторот и



одделнијата во состав на секторот и подготвува редовни извештаи за реализација на плановите за работа на Секторот;

- дава стручна помош и совети во работењето на раководителите на одделенија и државните службеници во Секторот и го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност;
- ја координира и надгледува подготовката на извештаите, информациите и анализите во врска со преводите;
- гинасочува и организира работите на утврдување терминологија за превод на правото на Европската унија;
- обезбедува ажурирање на базите на податоци на Министерството од делокруг на Секторот;
- врши работи кои бараат посебна стручност и самостојност во работата, што ќе му ги довери раководителот на Секторот;

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
4.1 Одделение за преведување и координација на процесот на преведување	
Број на одделение	90
Код на одделение	УПР0101Б04001
Сектор	Б4
Раководител на одделение	Раководител на одделение
Раководител на Одделение за преведување и координација на процесот на преведување	Раководител на Одделение за преведување и координација на процесот на преведување
Број на одделение	1
Раководителот на сектор	Раководителот на сектор
Број на одделение	Хуманистички науки-Јазичи и книжевност
Број на одделение	-
Работни задачи	Организирана и координирана работа на Одделението во однос на преводот на правните акти на ЕУ, на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција.
Работни задачи	<ul style="list-style-type: none">- го планира, организира, координира и управува процесот на преведување на правото на Европската унија, правните акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција;- врши координација на стручната и правна ревизија на преводите на правните акти на Европската унија;- помага при следење на обврските поврзани со конференциско толкување- Обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци од делокруг на работата на Одделението;- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението, дава насоки, стручна помош и совет во работењето на државните службеници за вршењето на работите од делокруг на Одделението;- ги распоредува работите и задачите на вработените во Одделението, пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки од раководителот на Секторот- подготвува и предлага план за работа на Одделението и се грижи за неговата реализација, и подготвува редовни извештаи за работата на Одделението и за реализација на програмата за работа на Одделението,- дава предлози и подготвува акти, стандардизирани постапки, упатства и прирачници за вршење на работите во Одделението;- дава иницијативи за решавање на проблеми и прашања од делокругот на Одделението;

	<ul style="list-style-type: none"> - директно соработува со другите раководители на одделенија во рамки на Секторот, како и со помошник раководителот на секторот, разменува информации и го усогласува вршењето на работите од делокругот на секторот; - во случај на отсуство на раководителот на Секторот и на помошникот на раководителот на секторот, раководи со Секторот, врз основа на овластување од државниот секретар. - дава месечен и седмичен извештај за вршењето на неговата работа
--	--

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
4.1 Одделение за преведување и координација на процесот на преведување	
	89
	УПР0101В01000
	V1
	Советник
	Советник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција
	1
	Раководителот на одделение
	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
	-
	Преведени правни акти на Европската унија и на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија.
	<ul style="list-style-type: none"> - Симнува документи од базите на податоци на РСМ и базите на податоци на ЕУ, техничка обработка и подготовка на правните акти и другите документи за преведување - Користи алатки за компјутерски потпомогнато преведување - Преведува правни акти на Европската унија, на Република Северна Македонија и на други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија - Извлекува термини, собира информации, ги анализира и предлага преводни еквиваленти на ниво на акт и/или на ниво на документ - Учествува во усогласување на терминологија и нејзина доследна употреба - Учествува во изработката на поимници - Предлага изработка на поимници врз основа на пројавени потреби - Соработува со сите учесници во процесот на подготовка на националната верзија на правните акти на ЕУ - Ги спроведува постапките и процедурите за процесот на подготовка на националната верзија на правните акти на ЕУ, превод на правните акти на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција. - Извршува други редовни и вонредни активности доделени од претпоставените.

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
4.1 Одделение за преведување и координација на процесот на преведување	
	91
	УПР0101В02000
	V2
	Виш соработник
	Виш соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција
	1
	Раководителот на одделение

	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
	-
	Преведени правни акти на Европската унија и на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија.
	<ul style="list-style-type: none"> - Симнува документи од базите на податоци на РСМ и базите на податоци на ЕУ, техничка обработка и подготовка на правните акти и другите документи за преведување - Користи алатки за компјутерски потпомогнато преведување - Преведува правни акти на Европската унија, на Република Северна Македонија и на други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија - Извлекува термини, собира информации, ги анализира и предлага преводни еквиваленти на ниво на акт и/или на ниво на документ - Учествува во усогласување на терминологија и нејзина доследна употреба - Учествува во изработката на поимници - Предлага изработка на поимници врз основа на пројавени потреби - Соработува со сите учесници во процесот на подготовка на националната верзија на правните акти на ЕУ - Ги спроведува постапките и процедурите за процесот на подготовка на националната верзија на правните акти на ЕУ, превод на правните акти на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција. - Извршува други редовни и вонредни активности доделени од претпоставените.

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
4.1 Одделение за преведување и координација на процесот на преведување	
	92
	УПР0101В04001
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за координација на процесот на преведување-
	1
	Раководител на одделение
	Јазици и книжевност
	-
	Обезбедена поддршка при координација на процесот на подготовка на националната верзија на правните акти на ЕУ, превод на правните акти на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција како еден од критериумите за интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија.
	<ul style="list-style-type: none"> - Разгледување на барања за превод и обезбедување податоци за нивна анализа; - Проверка на постоечки превод на бараните акти и други документи во базите на податоци за превод и Проверка на нивната важност; - Симнување на документи од базите на податоци на РСМ и базите на податоци на ЕУ, пребројување карактери и внесување податоци во табеларен преглед на преводи; - Помога во ажурирање на базите на податоци со превод на правни акти на ЕУ, на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција преку складирање на преведени акти и документи и ажурирање на табеларни прегледи на преведени акти и документи, статистика на постигнати резултати, и друга евиденција;

	<ul style="list-style-type: none"> - Помага при техничка проверка и средување на преведени правни акти и документи нивно доставување до барателите; - Подготвува белешки од одржани состаноци; - Техничко средување на акти на ЕУ за прикачување на ЦЦ Виста; - Подготовка на кореспондентни документи под надзор и насоки на раководните службеници - Комуникација со учесниците во процесот на подготовка на националната верзија на <i>acquis</i> и во процесот на обезбедување превод на други документи од важност за процесот на европска интеграција; - Обезбедува поддршка и учествува во спроведување на постапките и процедурите за координација на процесот на подготовка на националната верзија на <i>acquis</i>, превод на правните акти на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција; - Други редовни и вонредни активности доделени од претпоставените.
--	--

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
4.1 Одделение за преведување и координација на процесот на преведување	
Број на одделение	93
Код на одделение	УПР0101В04002
Класификација	В4
Категорија	Помлад соработник
Функционална група	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција
Број на работници	3
Службена должност	Раководител на одделение
Образование	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
Други квалификации	-
Извршувани задачи	Преведени правни акти на Европската унија и на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија
Извршувани активности	<ul style="list-style-type: none"> - Симнува документи од базите на податоци на РСМ и базите на податоци на ЕУ, техничка обработка и подготовка на правните акти и другите документи за преведување - Користи алатки за компјутерски потпомогнато преведување - Преведува правни акти на Европската унија - Преведува правни акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија - Извлекува термини и предлага преводни еквиваленти на ниво на акт и/или на ниво на документ - Доследно ја употребува утврдената терминологија; - Учествува во изработката на поимници - Соработува со сите учесници во процесот на подготовка на националната верзија на правните акти на ЕУ - Ги спроведува постапките и процедурите за процесот на подготовка на националната верзија на правните акти на ЕУ, превод на правните акти на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција. - Извршува други редовни и вонредни активности доделени од претпоставените

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
4.2 Одделение за јазична ревизија и терминологија	

	94
	УПР0101Б04002
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за јазична ревизија и терминологија
	1
	Раководителот на сектор
	Хуманистички науки-Јазичи и книжевност
	-
	Организирана и координирана работа на Одделението во однос на јазичната ревизија на преводите на правните акти на ЕУ, на РСМ и на други документи од важност за процесот на европска интеграција и функционална терминолошка база на податоци.
	<ul style="list-style-type: none"> - го планира, организира, координира и управува процесот на јазична ревизија на преводот на правото на Европската унија, на правните акти на Република Северна Македонија и на други документи од важност за процесот на европска интеграција; - соработува со техничките комитетит задолжени за стручната и правна ревизија на преводите на правните акти на Европската унија; - помага при следење на обврските поврзани со конференциско толкување - решава проблеми поврзани со утврдување на терминологијата и други јазични прашања; - Обезбедува редовно ажурирање на базите на податоци од делокруг на работата на Одделението; - врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението, дава насоки, стручна помош и совет во работењето на државните службеници за вршењето на работите од делокруг на Одделението; - ги распоредува работите и задачите на вработените во Одделението, пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки од раководителот на Секторот - подготвува и предлага план за работа на Одделението и се грижи за неговата реализација, и подготвува редовни извештаи за работата на Одделението и за реализација на програмата за работа на Одделението, - дава предлози и подготвува акти, стандардизирани постапки, упатства и прирачници за вршење на работите во Одделението; - дава иницијативи за решавање на проблеми и прашања од делокругот на Одделението; - директно соработува со другите раководители на одделенија во рамки на Секторот, како и со помошник раководителот на секторот, разменува информации и го усогласува вршењето на работите од делокругот на секторот; - во случај на отсуство на раководителот на Секторот и на помошникот на раководителот на секторот, раководи со Секторот, врз основа на овластување од државниот секретар.

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)

4.2 Одделение за ревизија и терминологија

	95
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
	Советник за јазична ревизија и терминологија
	3
	Раководителот на одделение
	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
	-
	Јазично ревидирани правни акти на Европската унија, правни акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија
	<ul style="list-style-type: none"> - Јазична ревизија на преводи на правни акти на Европската унија, на Република Северна Македонија и на документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија; - Утврдување на термини врз основа на ревидирани правни акти на Европската унија, на Република Северна Македонија - документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија; - Коригирање на термини и предлагање нови терминологски решенија заради полнење и ажурирање на терминологската база; - Користење на компјутерска алатка за управување со терминологија и за јазично ревидирање; - собирање, проверување, ревидирање, пречистување на термини и концепти од преводи на правни акти на Европската унија, правни акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија и предлагање нови решенија; - Дополнување и изменување на термини и дефиниции ад хок во терминологската база на податоци; - Учество во комуникација и изнаоѓање заеднички решенија со учесниците вклучени во процесот на подготовка на националната верзија на правото на Европската унија - Спроведување на постапките поврзани со подготовка на националната верзија на правото на Европската унија.

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
4.2 Одделение за ревизија и терминологија	
	96
	УПР0101В02000
	B2
	Виш соработник
	Виш соработник за јазична ревизија и терминологија
	1
	Раководителот на одделение
	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
	-
	Јазична ревизија на правни акти на Европската Унија, правни акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија, водење термилошки бази и подготовка на Поимници.
	<ul style="list-style-type: none"> - Јазична ревизија на преводи на правни акти на Европската Унија, на Република Северна Македонија и на документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија; - Утврдување на термини врз основа на ревидирани правни акти на Европската Унија, на Република Северна Македонија - документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија; - Коригирање на термини и предлагање нови термилошки решенија заради полнење и ажурирање на термилошката база; - Користење на компјутерска алатка за управување со терминологија и за јазично ревидирање; - собирање, проверување, ревидирање, пречистување на термини и концепти од преводи на правни акти на Европската Унија, правни акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија и предлагање нови решенија; - Дополнување и изменување на термини и дефиниции ад хок во термилошката база на податоци; - Учество во комуникација и изнаоѓање заеднички решенија со учесниците вклучени во процесот на подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија - Спроведување на постапките поврзани со подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија.

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)

4.2 Одделение за ревизија и терминологија

Број на ЕПД	97
Шифра	УПР01В03000
Гранка	В3
Служба	Соработник
Материјална група	Соработник за јазична ревизија
Служба за јазична ревизија	1
Служба за јазична ревизија	Раководител на одделение
Научно поле	Хуманистички науки-Јазици и книжевност
Квалификациони барања	<ul style="list-style-type: none"> - работење со други (кооперативна работа во тимови во организацијата и надвор од неа и почитување на различностите меѓу луѓето) - учење и развој (развивање и подобрување на личните вештини и знаења за организацијата и за околината) - способност за јазична ревизија на преводите на правни акти со примена на најдобрите практики
Задолжителни барања	<ul style="list-style-type: none"> - Јазична ревизија на правни акти на Европската Унија, правни акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија.
Референтни документи	<ul style="list-style-type: none"> - Јазична ревизија на преводи на правни акти на Европската Унија, на Република Северна Македонија и на документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија; - Утврдување на термини врз основа на ревидирани правни акти на Европската Унија, на Република Северна Македонија - документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија; - Коригирање на термини и предлагање нови термилошки решенија заради полнење и ажурирање на термилошката база;

	<ul style="list-style-type: none"> - Користење на компјутерска алатка за управување со терминологија и за јазично ревидирање; - собирање, проверување, ревидирање, пречистување на термини и концепти од преводи на правни акти на Европската Унија, правни акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија и предлагање нови решенија; - Дополнување и изменување на термини и дефиниции ад хок во термилошката база на податоци; - Учество во комуникација и изнаоѓање заеднички решенија со учесниците вклучени во процесот на подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија - Спроведување на постапките поврзани со подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија.
--	--

4. СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА)	
4.1 Одделение за ревизија и терминологија	
Број на одделение	98
Код на одделение	УПР0101В04000
Код на функција	В4
Код на категорија	Помлад соработник
Код на специјалност	Помлад соработник за јазична ревизија и терминологија
Код на позиција	1
Код на должност	Раководител на одделение
Код на предмет	Хуманистички науки-Јазичи и книжевност
Код на предметна група	-
Код на предметна подгрупа	Јазично ревидирани правни акти на Европската унија, правни акти на Република Северна Македонија и други документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија
Код на предметна подгрупа	<p>-Јазична ревизија на правни акти на Европската унија, на а Република Северна Македонија и на документи од важност за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија;</p> <p>-Помага при утврдување на термини врз основа на ревидирани преводи на правни акти на ЕУ, на РСМ и документи од важност за процесот на Европска интеграција на РСМ</p> <p>-Преглед и земање во предвид на стручно и правно ревидирани текстови на правни акти на ЕУ,</p> <p>-Користење на алатка за компјутерски потпомогнато јазично ревидирање,</p>

	<p>-Учество во комуникација помага при изнаоѓање заеднички решенија со учесниците вклучени во процесот на подготовка на националната верзија на правото на Европската унија</p> <p>-Учество во спроведување на постапките поврзани со подготовка на националната верзија на правото на ЕУ</p>
--	---

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
	99
	УПР0101Б02000
	Б2
	Раководител на сектор
	Раководител на Сектор за организациски работи и односи со јавноста
	1
	Државен Секретар
	Општествени науки- Право, Економија и бизнис или Политички науки
	-
	<ul style="list-style-type: none"> - Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење со Секторот во насока на постигнување на: - Навремен процес на информирање на јавноста - Транспарентност во работењето - Инклузивност во работењето - Зголемена видливост на процесот на европска интеграција и работењето на МЕР - Дво-насочна комуникација со целните групи - Организирање, насочување и координација на работата во рамките на секторот; - Вршење на непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите во домен на секторот; - Давање на стручна помош на вработените во секторот; - навремено информирање на раководството за актуелните информации во медиумите за случувањата од доменот на евро-интегративниот процес; - Организација и координација на процесот на информирање на медиумите и општата јавност; - Давање предлози за зголемување на видливоста преку осмислување, креирање и имплементација на кампањи за процесот на европска интеграција; - организација и координација на настани; прес конференции, брифинзи, дискусии, средби - креативни решенија за унапредување на содржините на веб-страницата; - координирање на ЕУ/ИПА мрежата на комуникациски координатори;

	<ul style="list-style-type: none"> - присуство на состаноци од интерес на МЕР; - осмислување, креирање и реализација на публикации и електронско информирање за работењето на МЕР и процесот на евро интеграција. - дава предлози за Стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на Министерството од делокругот на Секторот; - Креирање на буџет за потребите на Секторот; - остварува соработка со другите раководители на сектори во рамки на Министерството, разменува со нив информации и го усогласува работењето за работи кои се однесуваат на делокругот на Секторот, соработува со државните советници; - подготвува предлог план за работа; - подготвува Извештај за напредок во спроведувањето на годишниот план за работа; - Подготвува иницијативи до раководството од надлежност на работата; - ја организира и остварува соработка при вршењето на работите во Секторот со министерствата и другите органи на државната управа; - по овластување од раководниот функционер учествува во работни тела на Собранието и Владата на РСМ; - оценува раководни административни службеници од непосредно пониско ниво, а по потреба и други административни службеници кои се вработени во организационата единица; - учествува во оценување на административни службеници во својата институција, а по потреба и административни службеници во други институции; - се грижи за стручното усовршување на вработените во секторот;
--	--

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
Реден број	100
Шифра	УПР0101Б03001
Ниво	Б3
Звање	Помошник раководител на сектор
Назив на работно место	Помошник раководител на Сектор за организациски работи
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на сектор
Вид на образование	Хуманистички науки
Други посебни услови	-
Работни цели	Заменување или помагање на раководителот на секторот во управувањето со функционирањето на секторот во однос на координацијата и спроведувањето проекти за информирање

	на јавноста поврзани со процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија.
Раководител на Секторот	<ul style="list-style-type: none"> - Ја следи состојбата и проблемите во надлежност на секторот и дава предлози иницијативи за нивно разрешување, - Врз основа на предлозите на раководителите на одделенијата, помага за подготвување план за работа на секторот и одделенијата; - Ги развива и одржува односите со медиумите и соработката на Министерството со граѓанскиот сектор по насока на Раководителот на Секторот; - Активно учествува во уредувањето и ажурирањето на веб страната на Министерството и во објавувањето публикации и други изданија од областа на европска интеграција; - Ги следи прописите кои се однесуваат на работите од делокруг на Секторот и обезбедува следење и почитување на прописите во Секторот, како и на внатрешните акти и стандардизирани постапки; - Ја насочува и координира работата на МК-ЕУ инфо центарот и на ЕУ-прес центарот; - Се грижи за спроведување и извршување на програмата за работа на Секторот; - Дава предлози за Стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на Министерството од делокругот на Секторот; - Соработува со останатите сектори;

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

	101
	УПР0101Б03002
	Б3
	Помошник раководител на сектор
	Помошник раководител на Сектор за односи со јавноста
	2
	Раководителот на сектор
	Општествени -Право ,Економија и бизнис или Политички науки
	-
	Заменување или помагање на раководителот на секторот во управувањето со функционирањето на секторот во однос на координацијата и спроведувањето проекти за информирање на јавноста поврзани со процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија.
Раководител на Секторот	<ul style="list-style-type: none"> - Ја следи состојбата и проблемите во надлежност на секторот и дава предлози иницијативи за нивно разрешување, - Врз основа на предлозите на раководителите на одделенијата, помага за подготвување план за работа на секторот и одделенијата; - Ги развива и одржува односите со медиумите и соработката на Министерството со граѓанскиот сектор по насока на Раководителот на Секторот; - Активно учествува во уредувањето и ажурирањето на веб страната на Министерството и во објавувањето публикации и други изданија од областа на европска интеграција; - Ги следи прописите кои се однесуваат на работите од делокруг на Секторот и обезбедува следење и почитување на прописите во Секторот, како и на внатрешните акти и стандардизирани постапки; - Ја насочува и координира работата на МК-ЕУ инфо центарот и на ЕУ-прес центарот; - Се грижи за спроведување и извршување на програмата за работа на Секторот; - Дава предлози за Стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на Министерството од делокругот на Секторот; - Соработува со останатите сектори;

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

1.1 Одделение за односи со јавноста

	102
	УПР0101Б04001

	Б4
	Раководител на одделение
Министерство за образование и наука	Раководител на Одделение за односи со јавноста
Б. Б. Класификација	1
Деловодство	Раководител на сектор
Образование	Општествени науки-Право ,Економија и бизнис или Политички науки
Образование	-
Работни задачи	Организирање, насочување и координација на работата во рамките на оделението, во однос на информирање на јавноста за работата на Министерството и за процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија и текот на преговорите за членство на Република Северна Македонија во Европската унија
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Во случај на отсуство на РС, го менува во неговите надлежности по зададени насоки; - Вршење на непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите од страна на вработените во одделението; - Обезбедува следење на средствата за јавно информирање и организира брифинзи и пресконференции и ги координира и другите работи поврзани со односите со медиумите за процесот на европска интеграција; - Го координира, насочува и контролира ажурирањето на веб страната на Министерството; - Ја организира и остварува соработката при вршењето на работите во Одделението на соодветно ниво со министерствата и другите органи на државната управа; - Ги следи прописите кои се однесуваат на работите од делокруг на Одделението и обезбедува следење и почитување на прописите во Одделението, како и на внатрешните акти и стандардизирани постапки; - Ги распоредува работите и задачите на вработените во Одделението, пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки од раководителот на Секторот и дава упатства за извршување на работите из адачите; - Се грижи за стручното усовршување на вработените во Одделението и дава предлози за годишниот план за обука на Министерството и за упатување на обука; - Дава предлози за Стратешкиот план на Министерството и за годишната програма за работа, како и за буџетот на Министерството; - Одговара за усогласеноста на финансиските документи со извршените и договорени работи, како и со спроведените процедури за набавки од делокругот на Одделението и со потпис ја потврдува исправноста на документите; - Остварува соработка и координација со Инфо центрите на Мисијата на ЕК и останатите инфо центри од областа ЕУ; - подготвува Извештаи за работењето на одделението; - оценува административни службеници во рамките и надвор од институцијата; - Врши и други работи по насока на Раководителот на Секторот.

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
5.1. Одделение за односи со јавноста	
	103
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
	Советник за информирање
	1
	Раководителот на одделението
	Општествени науки-Политички науки, Право или Економија и бизнис
	Ефикасно, ефективно, квалитетно самостојно извршување на најсложени работи и работни задачи кои придонесуваат за остварувањена програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на релевантните поглавја, односно обезбедување поддршка на функционирањето на одделението и извршување на секојдневните обврски од посложен карактер
	<ul style="list-style-type: none"> - Самостојно извршува работни задачи за потребите на процесот на информирање на јавноста за процесот на пристапување во ЕУ - Помош при одржување на дво-насочна комуникација со целите групи и општата јавност - Изготвува дневен преглед на вести поврзани со актуалностите во ЕУ и процесот на европска интеграција - Изготвува материјали за месечен е-билтен и останати публикации на МЕР - Подготвува материјали за информирање и тековно функционирање и подготовка на публикации во МЕР - Подготвува податоци за креирање на записници од состаноци и настани - Подготвува податоци за давање предлог иницијативи за креирање на кампањи и информативни настани до раководителот - По потреба извршување на работни задачи од делокруг на Секторот по насока на Раководителот - Собирање и анализа на податоци и извршување на сложени работи за организирање настани за потребите на Министерството (конференции, дебати, состаноци и сл.) и комуникација - Извршување на сложени работи и работни задачи од домен на Секторот по насока на раководните лица.

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
5.1 Одделение за односи со јавноста	
	104
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за информирање на јавноста
	1
	Раководител на одделение
	Хуманистички науки
	-

	Спроведување на рутински стручно-административни и промотивно-информативни и други работи од административна природа, во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и под надзор;
Информативни и информативни работи	<ul style="list-style-type: none"> - Прибирање на податоци и информации за потребите на процесот на информирање на јавноста за процесот на пристапување на РСМ во ЕУ -Помага при одржување на дво-насочна комуникација со целните групи и општата јавност -помага при изготвување на дневен преглед на вести поврзани со актуелностите во ЕУ и процесот на европска интеграција - помага при изготвување на материјали за месечен е-билтен и останати публикации на МЕП -Помага при подготовка на материјали за информирање и тековно функционирање - Помага во креирање на записници од состаноси и настани; - помага при давање предлог иницијативи за креирање на кампањи и информативни настани до раководителот. - По потреба помага при извршување на работни задачи од делокруг на Секторот по насока на претпоставениот раководен административен службеник.

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
1.1 Одделение за односи со јавност	
Код на работно место	105
Универзален код	УПР0101В04001
Класификација	В4
Степен на образование	Помлад соработник
Специфична професионална квалификација	Помлад соработник за информирање
Број на работно место	1
Професионална група	Раководител на одделение
Професионална група	Општествени науки
Други професионални квалификации	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-
Одделение	Спроведување на наједноставни рутински работи и работни задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот.
Одделение	Прибирање на податоци со цел навремено информирање на јавноста и раководството за актуелните случувања во и надвор од организацијата.
Одделение	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Помош при одржување на дво-насочна комуникација со целните групи и општата јавност - Прибирање на податоци за изготвување на дневен преглед на вести поврзани со актуелностите во ЕУ и процесот на европска интеграција - Прибирање на податоци за изготвување на материјали за месечен е-билтен и останати публикации на МЕП - Прибирање на податоци за подготовка на материјали за информирање и тековно функционирање - Прибирање на податоци за креирање на записници од состаноси и настани; - Прибирање на податоци за давање предлог иницијативи за креирање на кампањи и информативни настани до раководителот. - По потреба извршување на работни задачи од делокруг на Секторот по насока на Раководителот - Прибирање на податоци за подготовка на публикации на МЕП; - Извршување на наједноставни рутински работи за организирање настани за потребите на Министерството (конференции, дебати, состаноци и сл.) и комуникација; - Извршување на наједноставни работи и работни задачи од домен на Секторот по насока на раководните лица.
--	---

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
1.1 Одделение за односи со јавноста	
Реденброј	106
Шифра	УПР0101В04002
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник веб администратор
Број на извршители	1
Одговара пред	Непосредно претпоставениот раководен административен службеник
Вид на образование	Општествени науки
Други посебни услови	-
Работни цели	Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Прибирање на податоци за изготвување на дневен преглед на вести поврзани со актуелностите во ЕУ и процесот на европска интеграција ; - Прибирање на податоци за изготвување на месечен е-билтен; - Прибирање на податоци за ажурирање на веб-страницата на МЕП; - Извршување на работи и работни задачи од домен на Секторот по насока на раководните лица;

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
1.1 Одделение за односи со јавноста	
Реденброј	107
Шифра	УПР0101Г01000
Ниво	Г4
Звање	Самостоен референт
Назив на работно место	Самостоен референт за административна поддршка

Број на работни	1
Степен на образование	Непосредно претпоставениот раководен административен службеник
Степен на образование	Вишо или Средно образование
Материјални услови	-
Обвонредни	- ефикасно, ефективно, квалитетно да го поддржи спроведувањето на работите од делокруг на организационата единица. - Помагање во спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението
Специфични раководни задачи	- Помагање во прибирање на податоци за изготвување на дневен преглед на вести поврзани со актуелностите во ЕУ и процесот на европска интеграција ; - Подготвува материјали, документи и податоци и води евиденции во врска со извршувањето на работите од делокругот на организационата единица; - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции; - Самостојно врши најсложени помошно-стручни, информативно-документациони, административно-технички, статистички, работи, а кои се од административна природа, во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник; - Помагање во прибирање на податоци за изготвување на месечен е-билтен; - Прибирање на податоци за ажурирање на веб-страницата на МЕП;

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
5.2 Одделение за протокол и организациски работи	
Број на работни	108
Број на	УПР0101Б04002
Број на	Б4
Степен на образование	Раководител на одделение
Степен на образование	Раководител на Одделение за протокол и организациски работи
Број на работни	1
Степен на образование	Раководителот на сектор
Степен на образование	Општествени науки
Материјални услови	-
Материјални	Организирање, насочување и координација на работата во рамките на одделението во насока на непречено функционирање организациска и протоколарна поддршка за потребите на Министерството.
Обвонредни	- Ги распределува работите и задачите на вработените во Одделението, - го контролира и менторира нивното работење и пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки од раководителот на Секторот и дава упатства за извршување на работите и задачите; - се грижи за стручното усовршување на вработените во Одделението и дава предлози за годишниот план за обука на Министерството и за упатување на обука;

	<ul style="list-style-type: none"> - соработува со административни службеници во и надвор од институцијата; - Го организира и контролира протоколот за настани и средби;
--	--

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
1.2 Одделение за протокол и организациски работи	
	109
	УПР0101В02000
	В2
	Виш соработник
	Виш соработник за организациско-административна поддршка
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
	-
	- Стручна, административна и логистичка поддршка на член на Владата или државен секретар,
	<ul style="list-style-type: none"> - самостојно извршува работни задачи во област на обезбедување, дистрибуирање на точни информации низ хоризонтално и вертикално ниво низ цела структура во МЕР ; - управува, координира и дистрибуира информации, задолженија поврзани со агендата на директно претпоставениот, - учествува во процеси во МЕР, хоризонтално, вертикално со цел навремена, стручна поддршка на претпоставен; - координира подготвителни активности поврзани со работни средби во земјава и странство на директно претпоставен, - обезбедување на стручна поддршка; - подготвува информации, записници, белешки, писма и други материјали; - учествува во подготвување на годишни, квартални и месечни планови и врши и други работи кои ќе му бидат доверени. - Учествува во подготовката на анализи, информации, извештаи и други материјали. - Дава предлози за работа. - подготвува планови за спроведување на иницијативи

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
5.2 Одделение за протокол и организациски работи	
	110
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за организациско-административна поддршка
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Право или Политички науки

	-
	- Стручна, административна и логистичка поддршка на член на Владата или државен секретар,
	<ul style="list-style-type: none"> - самостојно извршува работни задачи во област на обезбедување, дистрибуирање на точни информации низ хоризонтално и вертикално ниво низ цела структура во МЕР; - управува, координира и дистрибуира информации, задолженија поврзани со агендата на директно претпоставениот, - учествува во процеси во МЕР, хоризонтално, вертикално со цел навремена, стручна поддршка на претпоставен; - координира подготвителни активности поврзани со работни средби во земјава и странство на директно претпоставен, - обезбедување на стручна поддршка; - подготвува информации, записници, белешки, писма и други материјали; - учествува во подготвување на годишни, квартални и месечни планови и врши и други работи кои ќе му бидат доверени. - Учествува во подготовката на анализи, информации, извештаи и други материјали. - Дава предлози за работа. - подготвува планови за спроведување на иницијативи

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
1.2 Одделение за протокол и организациски работи	
	111
	УПР0101В04001
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за протокол и организациска поддршка
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки
	-
	Спроведување на наједноставни и рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на организациска и протоколарна поддршка.
	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор, а во врска со организациска и протоколарна поддршка во тековното работење. - Врши организациска и протоколарна поддршка на настани; - фотографирање на настани; - пречек на гости; - Подготовка и печатење на индикатори; - средување на сала за состаноци - врши и останати работни обврски во надлежност на одделението по насока на раководителот.

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
5.2 Одделение за протокол и организациски работи	
	112
	УПР0101В04002
	В3
	Помлад соработник
	Помлад соработник за административна поддршка
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Политички науки или Право
	-
	Спроведување на наједноставни и рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на организациска и протоколарна поддршка.
	-Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор, а во врска со организациска и протоколарна поддршка во тековното работење. - врши административна поддршка во рамките на одделението - врши наједноставна административна поддршка во доменот на внатрешна комуникација на Министерството, - Врши организациска и протоколарна поддршка на настани; - Подготовка и печатење на индикатори; - средување на сала за состаноци - врши и останати работни обврски во надлежност на одделението по насока на раководителот.

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
5.3 Одделение за преведување и лекторирање од албански јазик и други странски јазици	
	113
	УПР0101В04003
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за преведување и лекторирање од албански јазик и други странски јазици
	1
	Раководителот на сектор
	Хуманистички науки и уметности
	Ефикасно, ефективно, квалитетно раководење, давање совети, насоки или помош при раководење со одделението, за прашањата кои се поврзани со преведување и лекторирање на документи.

- го раководи одделението што опфаќа организирање, насочување и координирање на работата, врши непосредна контрола и надзор на извршувањето на работите,
- ги распоредува работите и задачите, дава стручна помош, совети, врши менторство на останатите административни службеници во одделението
- се грижи за стручно усовршување и работната дисциплина на вработените во одделението;
- врши оценување на раководни административни службеници, а по потреба и други административни службеници во одделението и учествува во оценување на административните службеници во својата и од друга институција;
- врши подготовка на предлог-план за работа на одделението,
- дава предлози и иницијативи за решавање на одделни прашања и проблеми од областа на работењето на одделението и соработува со другите раководни административни службеници од Министерството и со раководни административни службеници на соодветно ниво од други органи, за прашања од делокруг на работата на одделението;
- се грижи за спроведување на програмата за работа и решавање на проблемите во работењето во одделението,
- учествува во изготвување и непосредно изготвува акти од делокругот на одделението;
- директно учествува во извршување на работите од надлежност на одделението, особено во лекторирање на документи;
- врши јазична редакција на текстови на закони преведени од македонски јазик на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните;

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
5.3 Одделение за преведување и лекторирање од албански јазик и други странски јазици	
	114
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
	Советник за преведување и лекторирање
	2
	Раководителот на одделение
	Хуманистички науки
	Ефикасно, ефективно, и самостојно извршување на најсложени работи и работни задачи во насока на квалитетно преведување и лекторирање на текстови
	<ul style="list-style-type: none"> - ги следи прописите и другите акти поврзани со примената на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните; - врши превод, јазична редакција и лекторирање материјали за потребите на МЕР; - дава стручна помош, совети и врши менторство на административни службеници од пониско ниво; - учествува во оценувањето на административните службеници во МЕР; - соработува со другите административни службеници од МЕР

5. СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	
5.3 Одделение за преведување и лекторирање од албански јазик и други странски јазици	
	115
	УПР01В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за преведување и лекторирање
	2
	Раководител на одделение
	Хуманистички науки
	Ефективно и ефикасно спроведување на рутински работи и работни задачи од делокругот на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението во преведување и лекторирање на текстови
	<ul style="list-style-type: none"> - ги следи прописите и другите акти поврзани со примената на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните; - помага во вршење на јазична редакција на материјали за потребите МЕР; - дава помош при преведување и лекторирање на документи; - учествува во оценувањето на административните службеници во МЕР; - соработува со другите административни службеници од МЕР

6 СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

	116
	УПР0101Б02000
	Б2
	Раководител на сектор
	Раководител на Сектор за општи и правни работи
	1
	Државен секретар
	Општествени науки-Право
	<ul style="list-style-type: none"> - Напредно ниво на познавање на законодавството и ex-post евалуација на законодавството - Напредно ниво на познавање на постапка за изработка на закони - Интерен проверувач за контрола на квалитет и околина согласно условите на меѓународните стандарди 9001:2008 и 14001:2004. - Член на најмалку еден уредувачки одбор во публикација со која се третира правна проблематика; - Автор на стручни или научни трудови од областа на правото.
	Управување, организирање, насочување и координација на работата на организационата единица за активности во делокругот на нормативно правните работи и административна поддршка, како правно – техничка редакција на на акти во делокруг на секторот, подготовка на интерни акти, дописи, произнесувања, давање правни мислења, упатства, инструкции, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите.
	<ul style="list-style-type: none"> – Соработува со други државни органи, органи на локалната власт, домашни и меѓународни организации, на соодветното ниво, како и со претставници на стопанството и на граѓанскиот сектор; – Организира подготовка на интерни акти во Министерството, во соработка со другите сектори, освен оние акти кои со овој Правилник се во делокруг на други организациски единици; – Организира обезбедувањето на стручна правно-нормативна поддршка во насока на давање правни мислења, подготовка на акти од правна природа за потребите на Министерството, како Решенија, Одлуки, Полномошно и слично; – Ја координира и врши распределба на работни задачи за потребата од стручно-административна и логистичка поддршка на Министерството; – дава предлози за Стратешкиот план и програмата за работа на Министерството од делокругот на Секторот, а врши и координација за подготовка на годишен извештај за работата од делокругот на секторот; – Укажува на потреба од активности за спроведување на ИСО стандардите и нивно доследно почитување како и доследно спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. – Оценување на раководни административни службеници од непосредно пониското ниво, а по потреба и на други

административни службеници кои се вработени во организационата единица со која раководи

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

	117
	УПР0101Б03000
	Б3
	Помошник раководител на сектор
	Помошник раководител на Сектор за општи и правни работи
	2
	Раководител на сектор
	Општествени науки-Право, Економија и бизнис или Политички науки
	- познавање на законските и подзаконски прописи за административно работење и управување. - Напредно ниво на познавање на постапка за изработка на закони
	Поддршка на раководителот на секторот во управување то со функционирањето на секторот во однос на спроведувањето на задачите кои бараат поголема одговорност, стручност и самостојност, како и организирање, насочување и координација на работата на организационата единица во делокругот на јавните набавки.
	- Учествува во подготовката на актите на Министерството, во соработка со другите сектори, освен оние акти кои со овој Правилник се во делокруг на други организациски единици; - Организира, координира и обезбедува стручна правно-нормативна поддршка на подготовката на акти и процедури во Секретаријатот; - Ги следи прописите кои се однесуваат на работите од делокруг на Секторот и обезбедува следење и почитување на прописите во Секторот, како и на внатрешните акти и стандардизирани постапки; - Организира, координира и следи подготовка на годишниот план за јавни набавки, негова реализација како и други работи во согласност со Законот за јавни набавки и другите релевантни прописи од областа на јавните набавки; - Врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат; - Го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност.

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

6.1 Одделение за административна поддршка и нормативно-правни работи

	118
	УПР0101Б04001
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за административна поддршка и нормативно-правни работи
	1
	Раководителот на сектор
	Високо образование

	- познавање на општите законски прописи за административно работење и управување
	Организирање и координација за обезбедување на нормативна и правна, административна, логистичка и техничка поддршка на одделенијата во рамките на секторите на Министерството и доследно спроведување на дадените насоки од раководителот на Секторот и грижа за нивно доследно квалитетно и навремено спроведување.
	<ul style="list-style-type: none"> - Организира и координира навремено и квалитетно обезбедува административна, логистичка и техничка поддршка на одделенијата во рамките на секторите на Министерството; - Обезбедува целосност и квалитет на материјалите подготвени во Одделението; - Организира и координира редовно и навремено снабдување на Секретаријатот со канцелариски материјали; - Ги распоредува работите и задачите на вработените во Одделението, пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки од раководителот на Секторот и дава упатства за извршување на работите и задачите; - Извршува и други работи во надлежност на секторот во отсуство на раководител и помошник раководител на сектор.

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

6.1 Одделение за административна поддршка и нормативно правни работи

	119
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
	Советник за правни прашања
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Право
	- положен првосуден испит.
	Извршување на работи и работни задачи од делокруг на одделението, во насока на правно, административна-документациска поддршка, како и поддршка на активностите поврзани во управувањето (ИСО) стандардите и спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
	<ul style="list-style-type: none"> - Учество во подготовка на интерни акти, дописи, правни мислења и произнесувања за потребите на Министерството; - Вод и евиденција за доследно спроведување на ИСО стандардите, го следи процесот на ревизија и укажува и работи на потребите за подобрување, подготвува годишен извештај; - Обезбедува доследна примена на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер преку соработка со другите одделенија/сектори во МЕП и подготвува писмени произнесувања и одговори; - Води грижа и евиденција за тековните работи во делокругот на одделението и за истите навремено ги известува претпоставените, како што се: ИСО ревизија, истек на договори, претставки од Државноправо бранителство и други форми на барања за

	<p>произнесување од правна природа кои налагаат доследно почитување на однапред законски утврдени рокови;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дава правни мислења во делокругот на работење на МЕР; - Остварува тековна комуникација и соработка со Државно правобранителство; - Подготвува предлози за стратешкиот план на МЕР во доменот на работењето на одделението, дава предлози за Планот за работа на МЕР во доменот на одделението, учествува во подготвувана годишен извештај за работата на одделението, подготовка на информации, записници, белешки и слично, а врши други работни задачи од делокругот на одделението.
--	--

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

1.1 Одделение за административна поддршка и нормативно правни работи

	120
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за нормативно правни работи
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Право
	-
	- положен правосуден испит.
	-
	Извршување на работи и работни задачи од делокруг на одделението, во насока на правно, административна-документациона поддршка, како и поддршка на активностите поврзани во управувањето (ИСО) стандардите и спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
	<ul style="list-style-type: none"> - Изработка на интерни акти, дописи, правни мислења и произнесувања за потребите на Министерството; - Води евиденција за доследно спроведување на ИСО стандардите, го следи процесот на ревизија и укажува и работи на потребите за подобрување, подготвува годишен извештај; - обезбедува доследна примена на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер преку соработка со другите одделенија/сектори во МЕР и подготвува писмени произнесувања и одговори; - Води грижа и евиденција за тековните работи во делокругот на одделението и за истите навремено ги известува претставените, како што се: ИСО ревизија, истек на договори, претставки од Државно правобранителство и други форми на барања за произнесување од правна природа кои налагаат доследно почитување на однапред законски утврдени рокови; - Дава правни мислења во делокругот на работење на МЕР; - Подготвува предлози за стратешкиот план на МЕР во доменот на работењето на одделението, дава предлози за Планот за работа на МЕР во доменот на одделението, учествува во подготовка на годишен извештај за работата на одделението, подготовка на информации, записници, белешки и слично, а врши други работни задачи од делокругот на одделението.

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

1.1 Одделение за административна поддршка и нормативно правни работи	
Реден број	121
Шифра	УПР0101В03000
Ниво	В3
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за административна поддршка
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки-Право или Политички науки (Јавна администрација)
Други посебни услови	
Работни цели	Спроведување на рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Прибира податоци за материјалите кои се подготвуваат во Одделението и врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението, а подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали; - Врши оперативни работи во врска со бази на податоци и други стручно-административни работи за потребите на Министерството, - Подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција со други органи на државната управа, приватниот и граѓански сектор; - Се грижи за редовно и навремено снабдување на Министерството со канцелариски материјали и поддршка од техничка и административна природа; - Ги средува и следи материјалите од делокругот на Одделението за седници на Владата и за седници на Колегиумот на Министерството.

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	
1.1 Одделение за административна поддршка и нормативно правни работи	
Реден број	122
Шифра	УПР0101Г04000
Ниво	Г4
Звање	Помлад референт
Назив на работно место	Помлад референт за административна и техничка поддршка
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Вишо или Средно образование
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - познавање на општите законски прописи за административно работење и управување - поседување возачка дозвола Б категорија
Работници	Спроведување на рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението и секторот, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението, а во насока на транспарентна административна и техничка поддршка

<p>Титуларен инженерски</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Води сметка за навремено извршување на рутински и едноставни работи во надлежност на секторот; - Се грижи за навремено извршување на едноставни административни и технички работи во надлежност на секторот во согласност со позитивните законски и подзаконски прописи на РСМ; - врши оперативни работи, од наједноставен карактер во делокруг на секторот, а под надзор на раководителот на одделение; - подготвува наједноставни акти и дописи и врши нивна дистрибуција за потребите на секторот; - Врши други работи во делокруг на работењето на одделението по упатства на раководителот на одделението; - Подготвува и доставува неделен и месечен извештај за сработеното и истиот го доставува до раководителот на одделение. - По налог на претпоставените врши превоз на вработени со службено возило за службени потреби
-----------------------------	---

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	
6.2 Одделение за јавни набавки	
	123
	УПР0101Б04002
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за јавни набавки-
	1
	Раководителот на сектор
	Општествени науки-Право или Економија и бизнис
	Потврда за положен испит за лице за јавни набавки
	<p>Управување со функционирањето на одделението за јавни набавки и спроведува надлежности на одделението во функција на дефинирање на планот за јавни набавки на министерството, органите во состав, транспарентно спроведување на постапките за јавни набавки</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - обезбедува податоци за подготовка на планот за јавни набавки; - следи и применува законската регулатива од областа на јавните набавки; - врши подготовка на интерни процедури за јавни набавки; - дава инструкции и совети на комисијата за јавни набавки; - врши следење и согледување на потребите за јавни набавки во Министерството; - подготвува годишен план за јавни набавки; - подготвува решенија, договори и согласности за јавни набавки; - води евиденција за јавните набавки што се вршат во Министерството по видови на постапки и евиденција на другите набавки по видови; - подготвува договори за јавните набавки и ја следи нивната реализација;

- обезбедува реализација на јавните набавки за потребите на Министерството.

6.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	
1.2 Одделение за јавни набавки	
Реден број	124
Шифра	УПР0101В01000
Ниво	В1
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за јавни набавки
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделение
Вид на образование	Општествени науки-Право или Економија и бизнис
Други посебни услови	Потврда за положен испит за лице за јавни набавки
Работни цели	Спроведување на одредени функции од делокруг на одделението и самостојно извршување на најсложени работи и задачи во однос на навремено, транспарентно и ефикасно спроведување на постапките за јавни набавки
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> – обезбедува податоци за подготовка на Планот за јавни набавки; – следи и применува законската регулатива од областа на јавните набавки; – подготвува огласи за јавни набавки и тендерска документација; – врши проверка на исправноста на фактурите доставени врз основа на склучени договори за набавки и нивна усогласеност со испратниците/работните налози и порачките; – води евиденција за јавните набавки што се вршат во Министерството по видови на постапки и евиденција на другите набавки по видови; – подготвува извештаи, одлуки и други акти за спроведувањето на постапката за јавни набавки; – води записници од постапките за јавни набавки и ја остварува комуникацијата во врска со јавните набавки; – обезбедува реализација на јавните набавки за потребите на Министерството – дава предлози за годишниот план за работа на Одделението.

6.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	
1.2 Одделение за јавни набавки	
Реден број	125
Шифра	УПР0101В02000
Ниво	В2
Звање	Виш соработник
Назив на работно место	Виш соработник за следење на планот за јавни набавки
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки-Право или Економија и бизнис
Други посебни услови	Потврда за положен испит за лице за јавни набавки

	Спроведување на одредени функции од делокруг на одделението и извршување на сложени работи и задачи во однос на навремено, транспарентно и ефикасно следење на планот за јавни набавки
Обезбедување на податоци	<ul style="list-style-type: none"> – обезбедува податоци за подготовка на планот за јавни набавки; – помага при следење и примена на законската регулатива од областа на јавните набавки; – помага при следење и согледување на потребите за јавни набавки во Министерството; – го следи извршувањето на планот за јавни набавки; – помага при евиденција за јавните набавки што се вршат во Министерството по видови на постапки и евиденција на другите набавки по видови; – помага при подготовка на извештаи, одлуки и други акти за спроведувањето на постапката за јавни набавки; – води записници од постапките за јавни набавки; – подготвува информации, белешки и други материјали во врска со набавките;

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	
1.2 Одделение за јавни набавки	
	126
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за интерни процедури за јавни набавки
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки--Право или Економија и бизнис
	Потврда за положен испит за лице за јавни набавки
	Спроведување на рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор, а во врска со интерните процедури за ефикасно спроведување на постапките за јавни набавки
Обезбедување на податоци	<ul style="list-style-type: none"> – учествува во обезбедување на податоци за подготовка на Планот за јавни набавки; – учествува при подготовка на интерни процедури за јавни набавки; – учествува во следење и согледување на потребите за јавни набавки во Министерството; – учествува во подготовка на Годишен план за јавни набавки; – учествува во подготовка на решенија, договори и согласности за јавни набавки; – учествува во проверка на исправноста на фактурите доставени врз основа на склучени договори за набавки и нивна усогласеност со испратниците/работните налози и порачките; – учествува во подготовка на договори за јавните набавки и ја следи нивната реализација

	– учествува во подготовка на извештаи, одлуки и други акти за спроведувањето на постапката за јавни набавки; води записници од постапките за јавни набавки
--	--

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

6.2 Одделение за јавни набавки

Код на функција	127
Код на деловна единица	УПР0101В04000
Код на ниво на функција	В4
Код на ниво на работна единица	Помлад соработник
Код на ниво на работна единица	Помлад соработник за спроведување на постапка за јавни набавки
Код на ниво на работна единица	1
Код на ниво на работна единица	Раководител на одделение
Код на ниво на работна единица	Општествени науки
Код на ниво на работна единица	
Код на ниво на работна единица	Спроведување на рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор, а во насока на транспарентно и ефикасно спроведување на постапките за јавни набавки
Код на ниво на работна единица	– учествува во подготовката на Годишен план за јавни набавки; – учествува при подготовка на решенија, договори и согласности за јавни набавки; – учествува при подготовка на огласи за јавни набавки и тендерска документација; – подготвува извештаи, одлуки и други акти за спроведувањето на постапката за јавни набавки; – води записници од постапките за јавни набавки; – врши и други работи во врска со јавните набавки; – подготвува информации, белешки и други материјали во врска со набавките; – дава предлози за годишниот план за работа на Одделението.

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

6.3 Одделение за архивско работење

Код на функција	128
Код на деловна единица	УПР0101В04003
Код на ниво на функција	Б4
Код на ниво на работна единица	Раководител на одделение
Код на ниво на работна единица	Раководител на Одделение за архивско работење
Код на ниво на работна единица	1
Код на ниво на работна единица	Раководителот на сектор
Код на ниво на работна единица	Општествени науки -Право, Економија и бизнис или Политички науки
Код на ниво на работна единица	
Код на ниво на работна единица	Управување со функционирањето на одделението во однос на архивско работење на Министерството

Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> – го организира приемот, безбедносното прегледување, класификацијата, заведувањето и распоредувањето на актите по организациони единици; – дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението; – обезбедува целосност и квалитет на материјалите подготвени во Одделението; – ги распоредува работите и задачите на вработените во Одделението, пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки од раководителот на Секторот и дава упатства за извршување на работите и задачите;
---------------------------------	--

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	
6.3 Одделение за архивско работење	
Реден број	129
Шифра	УПР0101В04000
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за административно, канцелариско и архивско работење
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Општествени науки
Други посебни услови	
Работни цели	Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението и постарите државни службеници во делокругот на канцелариското и архивското работење, како и менаџирање со документи
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - прибира податоци за материјалите кои се подготвуваат во Одделението; - врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението; - подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа и други наједноставни материјали; - подготвува дописи и врши други работи на кореспонденција; - внесува податоци во бази на податоци; - обезбедува целосност и квалитет на материјалите подготвени во Одделението;

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	
6.3 Одделение за архивско работење	
Реден број	130
Шифра	УПР0101Г01000
Ниво	Г1
Звање	Самостоен референт
Назив на работно место	Самостоен референт за архивско – канцелариско работење
Број на извршители	2
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Вишо или средно образование
Други посебни услови	

	Извршува дејности од доменот на канцелариското и архивското работење, ги следи и применува законските и подзаконските прописи и општи акти за канцелариско и архивско работење
	<ul style="list-style-type: none"> – Води сметка за правилно архивирање на сите предмети доставени до Министерството според архивските знаци и листите на категории за чување архивската граѓа и на регистратурскиот материјал, во согласност со позитивните законски и подзаконски прописи на РСМ во делокругот на архивското и канцелариското работење; – ја прима и заведува поштата во деловодниот протокол и во интерните доставни книги и актите ги скенира на електронски деловодник на МЕР; – ракува со печатите и со штембилите на Министерството; – Го средува архивскиот и документарниот материјал во соодветни кошулки и го сместува во архивски кутии, подготвува извештај за сработеното, а учествува и во работата на Комисијата за уништување на изчлачениот регистраторски материјал по истекот на рокот за негово чување. – врши оперативни работи во врска со бази на податоци и други стручно-административни работи за потребите на секторот и секретаријатот; – подготвува акти и дописи кон Државен архив на РСМ, се грижи за доследно почитување на обврските кон ДАРМ, дава предлози за стратешкиот план на МЕР во доменот на работењето на одделението, дава предлози за Планот за работа на МЕР во доменот на одделението, подготвува годишен извештај за работата на одделението.

6. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	
6.3 Одделение за архивско работење	
Број на одделение	131
Код на одделение	УПР0101Г04000
Код на место	Г4
Класификација на работно место	Помлад референт
Број на работно место	Помлад референт за архивско – канцелариско работење
Број на работно место	1
Обврска на место	Раководител на одделение
Обврска на место	Вишо или средно образование
Обврска на место	
Обврска на место	Извршува дејности од доменот на канцелариското и архивското работење, ги следи и применува законските и подзаконските прописи и општи акти за канцелариско и архивско работење.
Обврска на место	<ul style="list-style-type: none"> – Води сметка за правилно архивирање на сите предмети доставени до Министерството според архивските знаци и листите на категории за чување архивската граѓа и на регистратурскиот материјал, во согласност со позитивните законски и подзаконски прописи на РСМ во делокругот на архивското и канцелариското работење;

	<ul style="list-style-type: none"> – ја прима и заведува поштата во деловодниот протокол и во интерните доставни книги и актите ги скенира на електронски деловодник на МЕР; – води експедициони книги за доверлива и строго доверлива пошта, книги за препорачана пошта, книги за примени сметки и за други помошни евиденции; – се грижи за навремена и редовна достава на излезна пошта од Министерството кон надворешни физички и правни лица и ракува со печатите и со штембилите на Министерството; – врши оперативни работи во врска со бази на податоци и други стручно-административни работи за потребите на секторот и секретаријатот, а врши и надзор над правилното средување на архивскиот и документарниот материјал во соодветни кошулки и архивски кутии, извештајот за работеното. - подготвува акти и дописи кон Државен архив на РСМ, се грижи за доследно почитување на обврските кон ДАРМ, дава предлози за стратешкиот план на МЕР во доменот на работењето на одделението, дава предлози за Планот за работа на МЕР во доменот на одделението, подготвува годишен извештај за работата на одделението.
--	---

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	
	132
	УПР0101Б02000
	Б2
Раководител на сектор	Раководител на Сектор за информатичка и комуникациска технологија
Раководител на Сектор	Раководител на Сектор за информатичка и комуникациска технологија
	1
Државен секретар	Државен секретар
Високо образование	Високо образование
Сертификат за ECDL (European certificate for digital literacy)	Сертификат за ECDL (European certificate for digital literacy)
Управување со функционирањето на секторот во функција на стручно-техничка и логистичка поддршка на Секретаријатот и подготовка на пишани упатства и инструкции и стандардизирани постапки и прирачници за користење на ИКТ	Управување со функционирањето на секторот во функција на стручно-техничка и логистичка поддршка на Секретаријатот и подготовка на пишани упатства и инструкции и стандардизирани постапки и прирачници за користење на ИКТ
Обврски	<ul style="list-style-type: none"> – ги врши работите кои се однесуваат на организирање и внатрешно функционирање на работата на секторот и ги распоредува работите и задачите на одделенијата; – ја координира работата на одделенијата, се грижи за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите во делокругот на секторот; – дава насоки и потребна стручна помош на одделенијата во извршување на работите и задачите; – поставување на стандарди и сигурносни политики во информациониот систем и одредување на соодветен пристап на вработените во информациониот систем; – согледување на потребата за обуки на вработените во Секторот за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење, организира обуки на вработените во Секретаријатот за поефикасно користење на ИТК опремата;

	<ul style="list-style-type: none"> - планира технички, оперативни и безбедносни карактеристики на мрежата и информациониот систем; - планира и ја кординира правилното функционирање на ГИС системот во Министерството, - ги планира и ги кординира делот на ИТК во различни проекти каде Министерството партипицира или ги кординира истите; - одговорен за планирање, опремување и менаџирање на опремата од информатичка, комуникациска и аудио видео технологија што ќе се користи во Министерството; - предлага до Министерот правилници за начин на користење на ИТК опремата и информациониот систем од вработените
--	---

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

	133
	УПР0101Е03000
	Б3
	Помошник раководител на сектор
	Помошник раководител на Сектор за информатичка и комуникациска технологија
	1
	Раководителот на сектор
	Природно-математички науки-Компјутерски и информациски науки
	На раководителот на секторот му помага за навремено, законито и правилно, односно квалитетно вршење на работите кои се однесуваат на организирање и внатрешно функционирање на работата на секторот, и го заменува раководителот на секторот во негово отсуство
	<ul style="list-style-type: none"> - му помага на раководителот на секторот за прашањата кои се однесуваат на давање потребна стручна помош на раководителите на одделенијата во работата при вршењето на работите и задачите од делокругот на секторот; - иницира решавање на одделени проблеми и одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работи и задачи кои се вршат во секторот за кој е овластен, - врши работи кои бараат посебна стручност и самостојност во работата што ќе му ги довери раководителот на секторот и предлага ставови по начелни системски прашања; - врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат; - го заменува раководителот на секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност; - планира технички, оперативни и безбедносни карактеристики на мрежата и информациониот систем, предлага мерки за нејзино унапредување, проширување и надградба; - проектирање и реорганизација на информациониот систем, поставување на стандарди и сигурносни политики во информациониот систем, инсталација и надградба на апликационен и системски софтвер, одговара за правилно функционирање и користење на компјутерско - комуникационата опрема

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

1.1 Одделение за информациона систем	
	134
	УПР0101Б04001
	Б4
	Раководител на одделение
Позовување на местото	Раководител на Одделение за информациона систем
Број на работни места	1
Сектор	Раководителот на сектор
Област	Природно-математички науки -Компјутерски и информациски науки
Обвези	се грижи за навремено, законито и правилно, односно квалитетно вршење на работите кои се однесуваат на организирање и внатрешно функционирање на работата на одделението
Обвези	<ul style="list-style-type: none"> – раководи со одделението, ја организира, насочува и координира работата на одделението; – учествува во дефинирањето на политиките и стандардите на информациониот систем; – ја организира изработката на проектите, нивната имплементација и одржување и ги контролира фазите на проектите и ја спроведува утврдената динамика; – го следи развојот на хардверот и софтверот и предлага нивна имплементација; – ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението, пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки, дава упатства за извршување на работите и задачите и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите во одделението; – одговара за правилно функционирање и користење на компјутерско - комуникационата опрема, планира технички, оперативни, и безбедносни карактеристики на мрежата и информациониот систем; – одговорен е за одржување на информатичкиот систем во Министерството; – предлага реорганизација на информациониот систем, мерки за надградба на информациониот систем во зависност на потребите на Министерството; – предлага поставување на стандарди и сигурносни политики во информациониот систем, ; – одговорен е за инсталација и надградба на апликативен и системски софтвер, администрирање на ERDMS во Министерството.

7.СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	
7.1 Одделение за информациона системи	
	135
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
Позовување на местото	Советник за информациона систем
Број на работни места	1
Сектор	Раководител на одделение

	Природно-математички науки -Компјутерски и информациски науки
	навремено и правилно, односно квалитетно да ги извршува работите кои се однесуваат на информациониот систем и техничка поддршка на истиот
	<p>ги извршува работите кои се поврзани со одржување и надградба на информациониот систем,</p> <p>специфицира технички барања за сите инфраструктурни компоненти на компјутерската мрежа, комуникациски потреби;</p> <p>се грижи за исправно функционирање на комуникациите;</p> <p>следење на новитетите во информатичката технологија и согледување на можноста за нивна имплементација во системот</p> <p>се грижи за правилно функционирање и користење на серверската и мрежната опрема,</p> <p>надградба на апликации и системски софтвер во информациониот систем</p> <p>го идентификува и утврдува обемот на барањата на крајните корисници во однос на информациониот систем.</p>

7.СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ	
7.1 Одделение за информации системи и техничка поддршка	
	136
	УПР0101В02000
	В2
	Виш соработник
	Виш соработник за софтверски системи и бази на податоци
	1
	Раководител на одделение
	Природно-математички науки –Компјутерски и информациски науки
	Познавање од DNS, Active directory, бази на податоци, компјутерски мрежи
	Навремено и квалитетно вршење на работите кои се однесуваат на оперативните системи и бази на податоци
	<ul style="list-style-type: none"> – се грижи за правилно функционирање и користење на компјутерската опрема. – самостојно извршува најсложени работи и задачи поврзани со оперативните системи и базите на податоци; – учествува во изборот, инсталирањето и користењето на оперативните системи и системите за поддршка на базите на податоци; – врши администрирање на информациониот систем; се грижи за интегритетот на базите на податоци; дефинира процедури за правење на резервни копии на базите и процедури за опоравок

	<p>на системот; го следи развојот оперативните системи и системите за поддршка на базите на податоци;</p> <ul style="list-style-type: none"> – изработува документација за оперативните системи и бази на податоци, – ги извршува работите кои се поврзани со одржување и надградба на информациониот систем, додавање и конфигурирање на нови работни станици, следење на новитетите во информатичката технологија и можноста за нивна имплементација во системот.
--	---

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	
7.1 Одделение за информациони системи	
	137
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник – администратор на систем за управување со документи (ДМС)
	1
	Раководител на одделение
	Природно-математички науки --Компјутерски и информациски науки
	Познавање од оперативни системи, канцелариски компјутерски алатки, компјутерски мрежи
	Обезбедување на целосна функционалност на информациониот систем во Министерството за европски прашања и подобрување на безбедноста на информациониот систем во Министерството за европски прашања
	<ul style="list-style-type: none"> – Дава ИТ корисничка поддршка на вработените во МЕП; – Се грижи за функционалност на ИТ опремата во МЕП – Спроведува мерки за заштита на информатичкиот систем. – Го следи процесот на имплементација на ДМС системот – Реализирање на тековни обврски и задачи поврзани со системот ДМС; – Дава стручни мислења и појаснувања во врска со работите од надлежност на секторот.

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	
7.1 Одделение за информациони системи	
	138
	УПР0101В04000
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за информациона систем
	1
	Раководител на одделение
	Високо образование

Познавање од оперативни системи, канцелариски компјутерски алатки	Познавање од оперативни системи, канцелариски компјутерски алатки
Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението и постарите државни службеници во делокругот на следните функционални области: обезбедување работа и функционалност на информациониот систем на Министерството; спроведување мерки за заштита на информатичкиот систем	Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението и постарите државни службеници во делокругот на следните функционални области: обезбедување работа и функционалност на информациониот систем на Министерството; спроведување мерки за заштита на информатичкиот систем
Извршување на поедноставни, стручно-оперативни работи од областа на информатичкиот систем;	<ul style="list-style-type: none"> - извршува поедноставни, стручно-оперативни работи од областа на информатичкиот систем; - помага во специфицирање на технички барања за сите инфраструктурни компоненти на компјутерската мрежа, комуникациски потреби; - помага во одржување на исправно функционирање на комуникациите; - помага за правилно функционирање и користење на серверската и мрежната опрема, - ја следи и ги пријавува проблемите со телекомуникациските линии што ги користи МЕР; - дава месечен и седмичен извештај за вршењето на неговата работа; - ја води евиденцијата на опремата на информациониот систем на МЕР;

7.СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	
1.2 Одделение за одржување и развој на софтверски програми	
Број на сектор	139
УПР	УПР0101Б04002
БЕГ	Б04
Раководител на одделение	Раководител на одделение
Раководител на одделение за одржување и развој на софтверски програми	Раководител на одделение за одржување и развој на софтверски програми
Број на службеници	1
Раководителот на секторот за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Раководителот на секторот за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење
Природно-математички науки Компјутерски и информациски науки	Природно-математички науки Компјутерски и информациски науки
сертификат за познавање и работно искуство со компјутерски мрежи и протоколи LAN, DHCP, DNS, VPN, AD;	<ul style="list-style-type: none"> - сертификат за познавање и работно искуство со компјутерски мрежи и протоколи LAN, DHCP, DNS, VPN, AD; - сертификат запознавање на администрација и програмирање на Windows сервер 2012R2/2016/2019/2022, Windows Windows 10/11, SQL SERVER, ASP.NET, XML, системи за интернет безбедност.
ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на работните задачи во делот на развој на софтверски програми	ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на работните задачи во делот на развој на софтверски програми
ја организира, координира и контролира работата во одделението;	<ul style="list-style-type: none"> - ја организира, координира и контролира работата во одделението; - ги контролира и спроведува спецификациите на софтверите кои треба да се набават или развијат за потребите на Министерството и врши техничка анализа на

	<p>одржливоста на тековните и на нови процеси на Министерството;</p> <ul style="list-style-type: none"> - го контролира текот на податоци со субјектите со кои Министерството е електронски поврзана; - се грижи за конзистентноста на податоците во базите на податоци во ИТ системот на Министерството; - изработува системска анализа на внатрешните и надворешните барања за автоматизација на процеси и нивно покривање со ИТ процеси ; - изработува план за системска архитектура на процесите на Министерството во ИТ системот и се грижи за развој и планирање на развојот на системската архитектура на ИТ системот на Министерството; - развива софтверски решенија, дизајнира, одржува и развива програми издадени; - ја дизајнира, одржува и подобрува веб страната на Министерството и ги оптимизира базите на податоци и базата на веб страната; - припрема стручни извештаи за потребите на Министерството и се грижи и е одговорен за чување и одржување на документацијата во одделението; - врши и други работи што ќе ги определи раководителот на секторот.
--	---

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	
7.2 Одделение за одржување и развој на софтверски програми	
	140
	УПР0101В01001
	В01
Местоположба	Советник
Професионално поле	Советник - програмер
Број на работни места	2
Обвезување	Раководителот на одделение за одржување и развој на софтверски програми
Образование	Природно-математички науки Компјутерски и информациски науки
Дополнителни квалификации	<ul style="list-style-type: none"> - сертификатпознавање на администрација и програмирање на SQL SERVER, ASP.NET, HTML 5, XML, C#, C++, MySQL и и Microsoft Excel.
Квалитетни стандарди	ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на работните задачи во делот на ИТ
Дополнителни барања	<ul style="list-style-type: none"> - прави спецификации на софтвер кој треба да се набави или развие за потребите на Министерството; - врши техничка анализа на одржливоста на тековните и на нови процеси на Министерството; - го контролира текот на податоци со субјектите со кои Министерството е електронски поврзана и се грижи за конзистентноста на податоците во базите на податоци во ИТ системот на Министерството; - изработува системска анализа на внатрешните и надворешните барања за автоматизација на процеси и нивно покривање со ИТ процеси ; - Изработува план за системска архитектура на процесите на Министерството во ИТ системот и се

	<p>грижи за развој и планирање на развојот на системската архитектура на ИТ системот на Министерството;</p> <ul style="list-style-type: none"> - развива софтверски решенија, дизајнира, одржува и развива програми и ја дизајнира, одржува и подобрува веб страната на Министерството; - ги оптимизира базите на податоци и базата на веб страната и врши контрола на веб сервисите; - подготвува програмски процедури за потребите на секторот; - ги контролира и потврдува сите поставени датотеки на порталот на Министерството; - врши и други работи што ќе ги определи раководителот на секторот/одделението.
--	---

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	
7.2 Одделение за одржување и развој на софтверски програми	
	141
	УПР0101В01002
	В01
	Советник
	Советник – Бизнес аналитичар
	1
	Раководителот на одделението за одржување и развој на софтверски програми
	Природно-математички науки -Компјутерски и информациски науки
	<ul style="list-style-type: none"> - познавање на администрација и програмирање на SQL SERVER 2014/2019, ASP.NET, HTML 5, XML, C#, C++, MySQL и Microsoft Excel.
	ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на работните задачи во делот на ИТ
	<ul style="list-style-type: none"> - се грижи за конзистентноста на податоците во базите на податоци во ИТ системот на Министерството; - развива софтверски решенија за потребите на Министерството; - го одржува електронскиот систем за архивирање; - дизајнира, одржува и развива програма за потребите на Министерството; - ја дизајнира, одржува и подобрува веб страната на Министерството; - ги оптимизира базите на податоци и базата на веб страната; - врши контрола на веб сервисите, ги тестира и одржува програмите и врши инциденти опити во базите на податоци; - врши подготовка и обработка на статистички и други податоци како основа на изготвување анализи, информации, проекти и апликации;

	<ul style="list-style-type: none"> - работи на организирање и спроведува на обуката на корисниците на информатичкиот систем и ги контролира и потврдува сите поставени датотеки на порталот на Министерството; - врши и други работи што ќе ги определи раководителот на секторот/одделението
--	---

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	
7.2 Одделение за одржување и развој на софтверски програми	
	142
	УПР0101В01003
	В01
	Советник
	Советник – Database администратор
	1
	Раководителот на одделението за одржување и развој на софтверски програми
	Природно-математички науки --Компјутерски и информациски науки
	<ul style="list-style-type: none"> - познавање на администрација и програмирање на SQL SERVER 2014/2019, ASP.NET, HTML 5, XML, C#, C++, MySQL и Microsoft Excel.
	ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на работните задачи во делот на ИТ
	<ul style="list-style-type: none"> - Администраторот на базите на податоци е одговорен за перформансите, интегритетот и безбедноста на базите на податоци на Министерството; - Администраторот на бази на податоци исто така е вклучен во планирањето и развојот на базите на податоци, како и во решавањето на какви било проблеми со базите; - се грижи за конзистентноста на податоците во базите на податоци во ИТ системот на Министерството; - Ги следи перформансите на базите на податоци, и оптимизира базите за максимална ефикасност; - го одржува електронскиот систем за архивирање; - Одржува документација за конфигурациите, политиките и процедурите на базата на податоци; - дизајнира, одржува и развива програма за потребите на Министерството; - ја дизајнира, одржува и подобрува веб страната на Министерството; - ги оптимизира базите на податоци и базата на веб страната; - врши контрола на веб сервисите, ги тестира и одржува програмите и врши инциденти опити во базите на податоци; - врши и други работи што ќе ги определи раководителот на секторот/одделението

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

1.2 Одделение за одржување и развој на софтверски програми

ИД	143
Код на проект	УПР0101В02000
Код на одделение	В2
Код на функција	Виш соработник
Код на специјалност	Виш соработник за безбедност на информации
Број на позиции	1
Код на функција	Раководител на одделение
Код на предмет	Природно-математички науки --Компјутерски и информациски науки--
Код на предмет	Познавање од DNS, Active directory, бази на податоци, компјутерски мрежи, Windows Server, ISO стандарди
Код на предмет	Навремено и квалитетно вршење на работите кои се однесуваат на безбедноста на оперативните системи и бази на податоци. Службеникот за безбедност на информации е одговорен за обезбедување на доверливост, интегритет и достапност на информациите во Министерството. Исто така ќе дизајнира и имплементира политики и процедури за безбедност на информациите, ќе управува со ризиците.
Код на предмет	<ul style="list-style-type: none"> - Развива и спроведува безбедносни политики за заштита на информациските системи и податоци; - Спроведува сеопфатни проценки на ризикот и дефинира мерки за ублажување на ризикот; - Обезбедува дека Министерството се усогласува со регулаторните барања поврзани со безбедноста на информациите; - Спроведува и одржува редовни сесии за обука на персоналот за свеста и процедурите за безбедноста на информациите; - Прегледува, анализира и испорачува податоци за безбедносни инциденти; - Развива стратегии за справување со безбедносни инциденти и активирање истраги; - Управувајте со секојдневните операции за безбедност на информациите. - Останете ажурирани: бидете во тек со најновите безбедносни системи, стандарди, протоколи за автентикација и производи.

7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

7.2 Одделение за одржување и развој на софтверски програми

ИД	144
Код на проект	УПР0101В03000
Код на одделение	В3
Код на функција	Соработник
Код на специјалност	Соработник – Helpdesk оператор
Број на позиции	1
Код на функција	Раководител на одделение

Природно-математички науки --Компјутерски и информациски науки
Познавање од оперативни системи, канцелариски компјутерски алатки, компјутерски мрежи
Обезбедување на целосна функционалност на информациониот систем во Министерството за европски прашања .
<ul style="list-style-type: none"> - Дава ИТ корисничка техничка поддршка во врска со апликациите и сервисите на вработените во МЕР; - прва точка на контакт за вработените кои бараат техничка помош; - решавање на проблеми со базите на податоци и ИТ опремата; - ескалација на нерешените прашања и проблеми со базите на податоци на повисоко ниво; - идентификува и предложува можни подобрувања на ИТ процедурите и системите во МЕР; - Се грижи за функционалност на ИТ опремата во МЕР.

8.СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
	145
	УПР0101Б02000
	Б2
	Раководител на сектор
	Раководител на Сектор за финансиски прашања
	1
	Министерот и државниот секретар
	Општествени науки -Економија и бизнис,
	Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, насоки од областа на буџетското и материјално-финансиското работење

	<ul style="list-style-type: none"> - раководи со секторот, вклучувајќи организирање, координирање, насочување на вработените во секторот - ги следи и се грижи за примена на законите и другите прописи од областа на буџетското и материјално-финансиското работење; - го координира и следи подготвувањето на Буџетот за наредната година (Буџетски циркулар на МЕР согласно секторските барања), како и изготвувањето на измени и дополнување на Буџетот на МЕР - го координира и следи изготвувањето на финансиски план (месечен, квартален и годишен) за извршувањето на Буџетот на МЕР - го координира и следи изготвувањето на извештаите (месечни, квартални) за извршувањето на Буџетот на МЕР, - ја координира и следи подготовката на Годишен финансиски извештај согласно член 47 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола ("Службен весник на Република Македонија" бр. 90/09) - ги координира и следи дневните активности поврзани со подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација - ги координира и следи активностите поврзани со пресметувањето и исплатата на платите на вработените во МЕР и деташираните вработени од МЕР во Мисија Брисел - координира спроведување на препораки по извршени ревизии, а по однос на надлежности од работата на секторот; - Соработува со другите раководни административни службеници од институцијата и со раководни административни службеници на соодветно ниво од други органи, за прашања од делокруг на организационата единица со која раководи; - Учествова во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции.
--	---

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
Код на сектор	146
Код на функција	УПР0101Б03000
Код на позиција	Б3
Код на должност	Помошник раководител на сектор
Код на организациона единица	Помошник раководител на Сектор за финансиски прашања
Код на организациона единица	1
Код на организациона единица	Раководителот на сектор
Код на организациона единица	Општествени науки-Економија и бизнис,
Код на организациона единица	
Код на организациона единица	Ефикасно, ефективно и квалитетно да помага при раководењето со секторот, преку поддршка на раководителот на секторот во управувањето со функционирањето на секторот во насока на спроведување на надлежностите за прашањата поврзани со финансиските прашања
Код на организациона единица	- помага при организирањето на финансиско работење во Министерството;

	<ul style="list-style-type: none"> - ги следи и се грижи за примена на законите и другите прописи од областа на буџетското и материјално-финансиското работење; - го следи подготвувањето на Буџетот за наредната година (Буџетски циркулар на МЕР согласно секторските барања), како и изготвувањето на измени и дополнување на Буџетот на СЕР - го следи изготвувањето на финансиски план (месечен, квартален и годишен) за извршувањето на Буџетот на МЕР - го следи изготвувањето на извештаите (месечни, квартални) за извршувањето на Буџетот на МЕР, - ја следи подготовката на Годишен финансиски извештај согласно член 47 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола ("Службен весник на Република Македонија" бр. 90/09) - ги следи дневните активности поврзани со подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација - ги следи активностите поврзани со пресметувањето и исплатата на платите на вработените во МЕР и деташираните вработени од МЕР во Мисија Брисел - го следи спроведувањето на препораки по извршени ревизии, а по однос на надлежности од работата на секторот; - го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност; - Соработува со другите раководни административни службеници од институцијата; - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	---

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.1 Одделение за буџетска координација	
	147
	УПР0101Б04001
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за буџетска координација
	1
	Раководител на сектор
	Високо образование
	Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со Одделението, да дава совети, насоки во однос на процесите за реализација на буџетска координација
	раководи со Одделението, ги организира и ги координира работите во Одделението и е одговорен за нивното навремено, законито и квалитетно извршување;

	<ul style="list-style-type: none"> - врши и координира активности во процесот на подготовка на Буџетот на МЕР - го координира процесот за подготвување, изменување и дополнување на Буџетот за сметките на МЕР; - подготвува предлог-годишен Буџет на МЕР; - го координира процесот на развој, воспоставување, спроведување и одржување на финансиското управување и контрола; - дава предлози за воспоставување/укинување на ex-ante финансиска контрола со вршење на проценка на ризик; - ажурирање на процедурите за работните процеси од областа на финансиското управување и контрола; - подготовка на Годишниот финансиски план од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола; - следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското работење; - дава предлози за политики по начелни прашања од областа на буџетското работење; - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	---

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.1 Одделение за буџетска координација	
Сектор	148
Прогноза	УПР0101В01000
МЕР	В1
Улог	Советник
Деловодство	Советник за буџетско планирање
Безбедносни нивоа	1
Е-Поздрав	Раководител на одделение
Безбедносни нивоа	Општествени науки-Економија и бизнис,
Квалитетни резултати	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на секторот за финансиски прашања преку самостојно извршување работи и задачи во насока на навремено спроведување на процедурите во процесот на подготовка на Буџет и ребаланс за раздел 04009 и подготовка на буџет за донации
Работна динамика	<ul style="list-style-type: none"> - Самостојно врши најсложени стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа; - подготвува материјали и документи за изработка на Буџетот на МЕР - соработува во рамки на своите надлежности, со секторите во СЕР при подготовка на предлог-буџетот на МЕР; - изготвува предлог-буџет на МЕР; - подготвува предлози за ребалансот на буџетот; - подготвува предлози за пренамена на финансиски средства по програми и ставки;

	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во подготовката на Годишниот финансиски план од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола; - изготвува извештаи, информации и мислења од делокругот на буџетското работење; - изготвува финансиски планови на МЕР; - ги изготвува потребните процедури за работа на секторот - Подготвува материјали и документи кои содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа; - Дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од пониските нивоа - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	---

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.1 Одделение за буџетска координација	
	149
	УПР0101В02000
	B2
	Виш соработник
	Виш соработник за следење на буџетски програми
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки-Економија и бизнис,
	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку извршување на работи и задачи за подготовка на прелиминарни активности во процесот на подготовка на буџетот
	<ul style="list-style-type: none"> - Врши стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа; - учествува во подготовката на материјали и документи за изработка на буџетот на МЕР - учествува во изготвувањето на предлог-буџетот на МЕР; - учествува во подготовката на предлози за ребалансот на буџетот; - учествува во подготовката на предлози за пренамена на финансиски средства по програми и ставки; - учествува во подготовката на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на Министерството;

	<ul style="list-style-type: none"> - изготвува прегледи за реализирани програми, проекти и договори; - учествува во подготовката на потребните процедури за работа на секторот; - ги следи и применува прописите од областа на буџетското работење - Учествува во подготовка на материјали и документи кои содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа; - Дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од пониските нивоа. - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	---

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.1 Одделение за буџетска координација	
Код на сектор	150
Код на единица	УПР0101В03000
Код на функција	В3
Код на работно место	Соработник
Код на работно место	Соработник за буџетска координација и аналитика
Број на работно место	1
Назив на работно место	Раководителот на одделение
Код на работно место	Општествени науки-Економија и бизнис,
Код на работно место	
Код на работно место	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку вршење рутински работи како поддршка на одредени функции од делокругот на одделението, во функција на подготовка и следење на примената на буџетска координација
Код на работно место	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведува рутински стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа; во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и под надзор; - прибира податоци и учествува во изготвувањето на предлог-буџетот на МЕР; - прибира податоци и учествува во подготовката на предлози за ребалансот на буџетот; - прибира податоци и учествува во подготовката на предлози за пренамена на финансиски средства по програми и ставки; - ги следи и применува прописите од областа на буџетското работење;

	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во подготовката на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на Министерството; - учествува во подготовката на прегледи за реализирани програми, проекти и договори; - учествува во подготовката на потребните процедури за работа на секторот; - ги следи и применува прописите од областа на буџетското работење - Прибира информации и податоци и помага во подготовката на материјали и документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа. - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	---

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.1 Одделение за буџетска координација	
	151
	УПР0101В04000
	B4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за буџетска координација и аналитика
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Економија и бизнис,,
	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, преку обезбедување на податоци за подготовка на буџет, ребаланс на потребни средства за реализација на програми и проекти
	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведува наједноставни рутински стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа под надзор и контрола на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и административните службеници во организационата единица од повисоките нивоа; - Прибира информации и податоци заради подготовка на материјали и документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа

	<ul style="list-style-type: none"> - помага во изработка на финансиски планови буџетот на Министерството и неговата измена и дополнување; - учествува во следењето и извршувањето на буџетот на Министерството; - учествува во подготовката на информации и извештаи за извршувањето на буџетот; - учествува во подготовката на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на Министерството; - прибира податоци за следење на реализацијата на планираните средства на дневно, месечно, квартално и годишно ниво; - учествува во подготовките на извештаите за реализирани програми, проекти и договори; - учествува во подготовките на извештаите за активностите за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола; - ја следи и применува законската регулатива од областа на буџетското работење - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	--

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.2 Одделение за буџетска контрола	
Код на одделение	152
Код на сектор	УПР0101Б04002
Код на единица	Б4
Назив на единица	Раководител на одделение
Назив на позиција	Раководител на Одделение за буџетска контрола
Код на позиција	1
Назив на позиција	Раководителот на сектор
Код на позиција	Општествени науки-Економија и бизнис,
Назив на позиција	
Код на позиција	
Назив на позиција	Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, насоки или да помага при раководењето со Одделението во однос на процесите за реализација на буџетска контрола
Код на позиција	
Назив на позиција	<ul style="list-style-type: none"> - раководи со Одделението, ги организира и ги координира работите во Одделението и е одговорен за нивното навремено, законито и квалитетно извршување; - изготвува прегледи за реализација на буџетот и го следи наменското трошење на средствата; - изготвување на информации и извештаи од извршените контроли за извршување на буџетот; - контрола на расположливоста на планираните средства во буџетот/ финансискиот план пред преземање на обврските; - води евиденција за состојбата на жиро-сметката на Министерството и за трошењето на средствата по позиции; - врши контрола на налозите за порачки до соодветните добавувачи согласно со склучените договори за набавки и ја следи реализацијата на порачките;

	<ul style="list-style-type: none"> - контрола на извршувањето на утврдените политики и оперативно управување (надзор над целокупниот процес на финансиското управување и контрола); - дава предлози за воспоставување/укинување на ex-ante финансиска контрола со вршење на проценка на ризик; - ажурирање на процедурите за работните процеси од областа на финансиското управување и контрола; - се грижи за спроведување на препораките по извршените контроли од страна на внатрешниот ревизор и Државниот завод за ревизија; - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	---

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.2 Одделение за буџетска контрола	
	153
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
	Советник за контрола на буџетско работење
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Економија и бизнис
	<p>Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку самостојно извршување задачи во насока на навремено спроведување на процедурите во процесот на контрола на буџетот.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самостојно врши најсложени стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа; - врши контрола на извршувањето на буџетот и учествува во подготовката на периодични извештаи за начинот на трошење на средствата; - врши контрола на комплетноста и исправноста на целокупната финансиска документација (фактури, порачки, испратници, решенија, договори, согласности и сл.); - врши контрола на расположливоста на планираните средства во буџетот; - ги следи и применува прописите од областа на финансиското управување и контрола; - врши контрола на напозите за порачки до соодветните добавувачи согласно со склучените договори за набавки и ја следи реализацијата на порачките; - врши математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверка



- врши целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето;
- Подготвува материјали и документи кои содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа;
- Дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од пониските нивоа
- Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

8.2 Одделение за буџетска контрола

Ред. број	154
Код на деловна единица	УПР0101В02000
Код на функција	В2
Код на работно место	Виш соработник
Код на работна единица	Виш соработник за евиденција на состојба на жиро сметка
Код на работна единица	1
Код на работна единица	Раководителот на одделение
Код на работна единица	Општествени науки-Економија и бизнис,
Код на работна единица	
Код на работна единица	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку извршување на работи и задачи за подготовка на прелиминарни активности во процесот на контрола на извршување на буџетот
Код на работна единица	<ul style="list-style-type: none">- Врши стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа;- учествува во контролата на извршувањето на буџетот- учествува во подготовката на периодични извештаи за начинот на трошење на средствата;- учествува во непосредната контрола на комплетноста и исправноста на целокупната финансиска документација;- учествува во контролата на расположливоста на планираните средства во буџетот;- води евиденција за состојбата на жиро-сметката на Министерството и за трошењето на средствата по позиции;- врши математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверка;- учествува во контролата на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето- ги следи и применува прописите од областа на финансиското управување и контрола

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.2 Одделение за буџетска контрола	
	155
	УПР0101В03000
	В3
	соработник
	Соработник за буџетска контрола
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки-Економија и бизнис,
	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку следење на реализација на Буџетот на СЕП
	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведува рутински стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа; во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и под надзор; - Подготовка на Прегледи за реализација на Буџетот на Министерството за европски прашања - Учество во подготовката на Буџетскиот циркулар - Учество во подготовката на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот - Подготовка на Прегледи и извештаи за состојбата на неизмирени обврски - Изготвување на Квартални извештаи за неплатени а доспеани фактури за исплата - Изготвување на периодични извештаи по расходни конта - Прием на сметководствени исправи (фактури) и нивно внесување во книга на влезни фактури - Комплетирање на финансиска документација за плаќање на фактури и нивна подготовка за плаќање - Контрола на извршените налози за плаќање со изводи - Прибира информации и податоци и помага во подготовката на материјали и документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа. - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА**8.2 Одделение за буџетска контрола**

	156
	УПР0101В04000
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник за извршени контроли
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки-Економија и бизнис,
	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението и постарите државни службеници во функција на обезбедување техничка помош при спроведување контрола
	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведува наједноставни рутински стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа под надзор и контрола на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и административните службеници во организационата единица од повисоките нивоа; - Прибира информации и податоци заради подготовка на материјали и документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа - учествува во водењето на евиденција за состојбата на жиро-сметката на Министерството и за трошењето на средствата по позиции; --учествува во подготовката на планови, материјали и програми за буџетската контрола; --следи и применува законската регулатива (закони, подзаконски акти, прописи, стандарди, упаства) од областа на финансиската контрола; --подготвува записници и извештаи за извршените контроли; --учествува во вршењето на контрола на напозите за порачки до соодветните добавувачи согласно со склучените договори за набавки и ја следи реализацијата на порачките; --подготвува прегледи на информации од областа на буџетската контрола; --подготвува записници, белешки и други поедноставни материјали; --Изготвување на акти за право на користење на мобилен телефон и за ограничување на сметките

	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовка на прегледи за одбитоци од плата по основ надминат лимит за кобилен телефон - Подготовка на патни налози и Решенија за службени патувања - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	--

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.3 Одделение за сметководство и плаќања	
	157
	УПР0101Б04003
	Б4
	Раководител на одделение
Раководител на место	Раководител на Одделение за сметководство и плаќања
Раководител	1
Раководителот на сектор	Раководителот на сектор
Општествени науки-Економија и бизнис,	Општествени науки-Економија и бизнис,
Уверение за сметководител	Уверение за сметководител
	Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, насоки или да помага при раководењето со Одделението во однос на спроведувањето на надлежности од областа на плаќањата, согласно законските норми и стандарди
Раководител на финансиски	<ul style="list-style-type: none"> - раководи со Одделението, ги организира и ги координира работите во Одделението и е одговорен за нивното навремено, законито и квалитетно извршување; - ги прима и ја проверува исправноста на книговодствените исправи, истите ги контира и ги изработува пресметките за приходи и расходи; - обезбедува сметководствени работи и дава стручна помош на вработените во одделението во областа на финансиско-материјалното работење; - врши книжење на промените во главната книга и дневникот во врска со извршувањето на финансискиот план, пресметката на средствата за посебни намени; - врши пресметка на книговодствениот отпис по пропишаните стапки за амортизација и изготвува целосна рекапитулација, подготвува пописни листи за инвентаризација (попис) и дава податоци од пописната комисија за книговодствената состојба по извршениот попис; - го води регистерот на опрема; - врз основа на фактури, книги во дневникот за материјално книговодство и аналитички картони по видови средства за набавените материјали, врши книжење на потрошените и издадените материјали од магацинот (одделно по видови материјали), врши книжење и води евиденција поодделно за ситниот инвентар, авто гуми и амбалажа, врз основа на оригинални листови составува попис на листи по групи и подгрупи (според номенклатурата), издава месечни извештаи за потрошениот материјал; - ја следи и применува законската регулатива од областа на сметководствено, материјално и финансиско работење;

	<ul style="list-style-type: none"> - ја контролира пресметката и исплатата на платите на вработените; - подготвува завршна сметка и периодични извештаи за извршувањето на буџетот на Министерството. - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	---

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.3 Одделение за сметководство и плаќања	
	158
	УПР0101В01000
	V1
	Советник
	Советник – одговорен сметководител
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки -Економија и бизнис,
	Уверение за овластен сметководител
	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку спроведување на одредени функции од делокруг на одделението и самостојно извршување на најсложени работи и задачи во насока на комплетирање и контрола на сметководствени документи, контирање и книжење на истите по хронолошки редослед, со цел обезбедување на поддршка за спроведување на годишна завршна сметка.
	<ul style="list-style-type: none"> - Самостојно врши најсложени стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа; - ги прима и ја проверува исправноста на книговодствените исправи, истите ги контира и ги изработува пресметките за приходи и расходи; - обезбедува сметководствени работи и дава стручна помош на вработените во одделението во областа на финансиско-материјалното работење; - врши книжење на промените во главната книга и дневникот во врска со извршувањето на финансискиот план, пресметката на средствата за посебни намени; - врши пресметка на книговодствениот отпис по пропишаните стапки за амортизација и изготвува целосна рекапитулација, подготвува пописни листи за инвентаризација (попис) и дава податоци од пописната комисија за книговодствената состојба по извршениот попис; - го води регистрот на опрема; - врз основа на фактури, книги во дневникот за материјално книговодство и аналитички картони по видови средства за набавените материјали, врши книжење на потрошените и издадените материјали од магацинот (одделно по видови материјали), врши книжење и води евиденција поодделно за ситниот инвентар, авто гуми и амбалажа, врз основа на

	<p>оригинални листови составува попис на листи по групи и подгрупи (според номенклатурата), издава месечни извештаи за потрошениот материјал;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ја следи и применува законската регулатива од областа на сметководствено, материјално и финансиско работење; - врши подготовка на основните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на приходите и расходите, консолидиран биланс на капиталниот имот, биланс на задолжување и белешки/ образложение кон финансиските извештаи); - врши сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните средства на Министерството. <ul style="list-style-type: none"> - Подготвува материјали и документи кои содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа; Дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од пониските нивоа - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;
--	--

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.3 Одделение за сметководство и плаќања	
Реден број	159
Шифра	УПР0101В04000
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за сметководство
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделение
Вид на образование	Високо образование
Други посебни услови	Уверение за овластен сметководител
Работни цели	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен, преку спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението и постарите државни службеници во насока на комплетирање и контрола на сметководствени документи, контрирање и книжење на истите по хронолошки редослед, со цел обезбедување на поддршка за спроведување на годишна завршна сметка
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведува наједноставни рутински стручно-административни, финансиски, материјални, статистички, административно-надзорни и други работи од административна природа под надзор и контрола на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и административните службеници во организационата единица од повисоките нивоа; - Прибира информации и податоци заради подготовка на материјали и документи кои содржат: стручни анализи на



прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа

- учествува во проверката и исправноста на книговодствените исправи, истите ги контира и ги изработува пресметките за приходи и расходи;
- учествува во книжење на промените во главната книга и дневникот во врска со извршувањето на финансискиот план, пресметката на средствата за посебни намени;
- помага при вршење на пресметка на книговодствениот отпис по пропишаните стапки за амортизација и изготвува целосна рекапитулација, подготвува пописни листи за инвентаризација (попис) и дава податоци од пописната комисија за книговодствената состојба по извршениот попис;
- врз основа на фактури, книги во дневникот за материјално книговодство и аналитички картони по видови средства за набавените материјали, врши книжење на потрошените и издадените материјали од магацинот (одделно по видови материјали), врши книжење и води евиденција поодделно за ситниот инвентар, авто гуми и амбалажа, врз основа на оригинални листови составува попис на листи по групи и подгрупи (според номенклатурата), издава месечни извештаи за потрошениот материјал;
- помага при подготовка на завршна сметка и периодични извештаи за извршувањето на буџетот на Министерството;
- врши подготовка на основните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на приходите и расходите, консолидиран биланс на капиталниот имот, биланс на задолжување и белешки/ образложение кон финансиските извештаи);
- врши сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните средства на Министерството;
- врши исплата по сметководствена документација.
- Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;

8 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.3 Одделение за сметководство и плаќања	
Код на сектор	160
Код на одделение	УПР0101Г01001
Код на единица	Г1
Код на референт	Самостоен референт
Код на должност	Самостоен референт - благајник
Код на должност	1
Код на должност	Раководителот на одделение
Код на должност	Вишо или Средно образование
Код на должност	
Код на должност	Ефикасно, ефективно, квалитетно да го поддржи спроведувањето на работите од делокруг на организационата

	единица преку спроведување на стручно- оперативни работи во областа на благајничко работење
<p>Раководител на обврски</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Учествува во извршувањето на помошно-стручни, сметководствени, материјално- финансиски, информативно-документациони, административно-технички, статистички и други работи од административна природа; - Подготвува материјали, документи и податоци и води евиденции во врска со извршувањето на работите од делокругот на организационата единица; (подига готови пари за намирување на патни налози, готовински сметки, за ситни набавки на материјали и слично; врши нивна исплата и ги евидентира во книгата на благајната; врши контирање на настанатите промени на средствата и изработува контен план; составува благајнички налози и други исправи во врска со благајничкото работење, извршува прием и ракува со готовите пари; подготвува потврди за висината на платите на вработените, по нивно барање извршува пресметување и плаќање на обврските што се на товар на личните и на материјалните расходи - Самостојно врши најсложени помошно-стручни, сметководствени, материјално- финансиски, информативно-документациони, административно-технички, статистички работи или работи од други области а кои се од административна природа, во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник (го води благајничкото работење и сите уплати и исплати и ги книжи во книгата на благајната; ја предлага висината на благајничкиот максимум; ја организира работата на благајната; извршува контрола на законитоста, точноста и на исправноста на книговодствените исправи и на други парични документи во врска со благајничкото работење; - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;

8. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
8.3. Одделение за сметководство и плаќања	
	161
	УПР0101Г01002
	Г1
	Самостоен референт
	Самостоен референт- ликвидатор
	1
	Раководителот на одделението
	Вишо или средно образование (Гимназиско, Економско)
	Ефикасно, ефективно, квалитетно да го поддржи спроведувањето на работите од делокруг на организационата единица преку спроведување на административно-стручни работи во функција на сметководствена, материјална, суштинска, формална и законска контрола на сметководствената документацијата за исплата од сметките и за готовински трансакции, како и контрола на нејзина комплетност.

	<p>Ефикасно, ефективно, квалитетно да го поддржи спроведувањето на работите од делокруг на организационата единица преку учество во спроведување на процесите за буџетско планирање и буџетска координација.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во извршувањето на помошно-стручни, сметководствени, материјално-финансиски, информативно-документациони, административно-технички, статистички и други работи од административна природа; (Учествува во изработката на периодични пресметки и годишни сметки, Учествува во доставување на документи од плата на државните службеници до нејзина реализација) - подготвува материјали, документи и податоци и води евиденции во врска со извршувањето на работите од делокругот на организационата единица; (подготвува и обработува материјално-финансиски документи, навремено прибирање на книговодствени исправи, ја комплетира ликвидираниот документација и ја доставува на книжење) - самостојно врши најсложени помошно-стручни, сметководствени, материјално-финансиски, информативно-документациони, административно-технички, статистички или работи од други области а кои се од административна природа, во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник (обработка и ликвидатура на материјално-финансиски документи по утврдена методологија, согласно овластување за вршење ликвидатура).
8. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА	
1.3. Одделение за сметководство и плаќања	
Код на единица	162
Код на проект	УПР0101Г01000
Код на функција	Г2
Код на должност	Виш референт
Код на работно место	Виш референт за сметководствени работи
Код на работно место	1
Код на работно место	Раководителот на одделението
Код на работно место	Вишо или средно образование (Гимназиско, Економско)
	<p>Ефикасно, ефективно, квалитетно да го поддржи спроведувањето на работите од делокруг на организационата единица преку спроведување на административно-стручни работи во функција на сметководствена, материјална, суштинска, формална и законска контрола на сметководствената документацијата за исплата од сметките и за готовински трансакции, како и контрола на нејзина комплетност.</p> <p>Ефикасно, ефективно, квалитетно да го поддржи спроведувањето на работите од делокруг на организационата единица преку учество во спроведување на процесите за буџетско планирање и буџетска координација.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - учествува во извршувањето на помошно-стручни, сметководствени, материјално-финансиски, информативно-документациони, административно-технички, статистички и

	<p>други работи од административна природа; (Учествува во изработката на периодични пресметки и годишни сметки, Учествува во доставување на документи од плата на државните службеници до нејзина реализација)</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготвува материјали, документи и податоци и води евиденции во врска со извршувањето на работите од делокругот на организационата единица; (подготвува и обработува материјално-финансиски документи, навремено прибирање на книговодствени исправи, ја комплетира ликвидираниот документација и ја доставува на книжење) - самостојно врши најсложени помошно-стручни, сметководствени, материјално-финансиски, информативно-документациони, административно-технички, статистички или работи од други области а кои се од административна природа, во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник (обработка и ликвидатура на материјално-финансиски документи по утврдена методологија, согласно овластување за вршење ликвидатура).
--	---

V. НЕЗАВИСНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НАДВОР ОД СЕКТОРИТЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА	
	163
	УПР0101Б04000
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за внатрешна ревизија
	1
	Министерот
	Општествени науки -Право или Економија и бизнис
	Работно искуство од најмалку три (3) години во областа на внатрешна или надворешна ревизија
	ја организира, обединува и насочува работата на Одделението, одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите од делокругот на Одделението
	<ul style="list-style-type: none"> - самостојно ги врши работите од надлежност на Одделението што се однесуваат на вршење на внатрешна ревизија во Министерството за европски прашања; - го координира и придонесува во спроведувањето на ревизиите на ИПА, ги одобрува поединечните ревизорски планови, ги прегледува ревизорските извештаи и ги испитува ревизорските докази за да се осигура дека ревизорските препораки се оправдани; - ги следи законите, другите прописи и стандардите за внатрешната ревизија и нивната практична примена; - изготвува стратешки и годишни планови за внатрешна ревизија врз основа на објективна процена на ризик и ги

	<p>донесува по добиена согласност од членот на Владата задолжен за европски прашања;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ги планира и извршува ревизиите согласно со законските прописи, меѓународните стандарди за внатрешна ревизија и воспоставените ревизорски политики на Министерството за европски прашања; - дава препораки на ревидираниот субјект за отстранување на утврдените нерегуларности и слабости; - учествува во изготвувањето на годишниот финансиски извештај; - го известува членот на Владата задолжен за европски прашања за спроведувањето на годишниот план за ревизија и дава објаснување за промените во планот за ревизија; - го следи спроведување на препораките од извршените ревизии; - го информира членот на Владата задолжен за европски прашања за постоење на сопствен конфликт на интереси при извршување на својата задача.
--	--

9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Број на одделение	164
Код на одделение	УПР0101801000
Сектор	V1
Степен на работно место	Советник
Класификација на работно место	Советник –внатрешен ревизор за спроведување на програмата за ревизија
Број на извршители	1
Степен на надлежност	Раководител на одделение
Училишно образование	Општествени науки
Број на работни задачи	Работно искуство од најмалку три (2) години во областа на внатрешна или надворешна ревизија
Квалификации	Самостојно извршување на најсложени ревизорски работи сврзани со спроведување на програмата за внатрешна ревизија
Одговорности	<ul style="list-style-type: none"> - самостојно ги врши работите од надлежност на Одделението што се однесуваат на вршење на внатрешна ревизија во Министерството за европски прашања; - Придонесува за успешно извршување на работите од надлежност на одделението што се однесуваат на вршење на внатрешна ревизија на ЕУ-ИПА фондовите -Го информира веднаш раководителот на одделението на ОВР ако во текот на ревизијата се појави сомнеж за неправилност, нерегуларност или измима или корупција, која може да резултира со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка -Изготвува нацрт ревизорски извештај кој го разгледува и усогласува со одговорните лица во ревидираниот субјект, -Ги доставува нацртот и конечниот извештај до раководителот на одделението -Учествува во изготвување на стратешки годишни планови за ревизија -Го известува веднаш раководителот на одделението во случај на конфликт на интереси во врска со ревизијата -Ги враќа оригиналните документи кога ќе заврши ревизијата, а доколку постои сомнеж кој може да доведе до кривична,

	<p>прекшочна или дисциплинска постапка ги доставува документите до раководителот за субјектот со потврда за нивниот прием, со цел тој да ги преземе потребните мерки</p> <p>- Чува каква било државна, службена или деловна тајна, која ќе ја открије при спроведување на ревизијата</p> <p>- Ги чува сите работни документи во досието на внатршна ревизија</p>
--	--

9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА	
	165
	УПР0101В04000
	В4
	Помлад соработник
	Помлад соработник – внатрешен ревизор за обука
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки-Право или Економија и бизнис
	Помага во обезбедување на административна поддршка на работењето на Одделението
	помага во обезбедување на административна поддршка на работењето на Одделението
	<ul style="list-style-type: none"> - се обучува на работно место и преку обуки организирани од Министерството за финансии или други релевантни институции за внатрешна ревизија во земјата и странство; - подготвува информации, записници, белешки и други материјали. - чува каква било државна, службена или деловна тајна која ќе ја открие при спроведувањето на ревизијата; - ја средува документацијата и изготвува досие за секоја одделна ревизија; - изготвува база на податоци за следење и имплементација на наодите и препораките; - помага при планирањето и извршувањето на ревизиите согласно со законските прописи, меѓународните стандарди за внатрешна ревизија и воспоставените ревизорски политики на самостојно ги врши работите од надлежност на Одделението што се однесуваат на вршење на внатрешна ревизија во Министерството за европски прашања; - ги врши наједноставните работи од надлежност на Одделението кои се однесуваат на внатрешната ревизија во самостојно ги врши работите од надлежност на Одделението што се однесуваат на вршење на внатрешна ревизија во Министерството за европски прашања; - за неговата работа одговара пред Раководителот на одделение за внатрешна ревизија.

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
	166
	УПР0101В02000

	Б2
	Раководител на сектор
	Раководител на Сектор за управување со човечки ресурси
	1
	Државен секретар
	Општествени науки -Право
	најмалку пет (5) години работно искуство во областа на човечките ресурси
	обезбедување на ефикасно спроведување на прописите, постапките и стандардите за управувањето со човечките ресурси во Министерството
	<ul style="list-style-type: none"> - Раководи со секторот, вклучувајќи организирање, координирање, насочување на вработените во секторот - Ги следи и се грижи за примена на законите и другите прописи од областа на Секторот; - Ги применува прописите, постапките и стандардите за управување со човечките ресурси во Министерството и дава упатства за нивна примена - Соработува со другите раководни административни службеници од институцијата и со раководни административни службеници на соодветно ниво од други органи, за прашања од делокруг на организационата единица со која раководи; - Го координира процесот на оценувањето на административни службеници.. - Учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на Министерот за европски прашања; - Изработува предлози на: стратешки план, програма за работа, буџет, извештај за работа, функционална анализа, акти за внатрешна организација и систематизација на работните места и план за обуки на вработените во Секторот, како и месечни, квартални, полугодишни и годишни извештаи од аспект на делокругот на работа на Секторот; - Ги оценува помошниците – раководители на Секторот и раководителите на Одделенијата во рамките на Секторот и може да учествува во оценување на административни службеници во Министерството на соодветното ниво и на административни службеници во други институции; - Го организира спроведувањето на системот за управување со ефектот на вработените во Министерството - Непосредно работи на најсложените работи и задачи во Секторот, се грижи за соодветна примена на прописите од областа на човечките ресурси; - Дава стручна помош при работата на комисиите за утврдување над одговорност на вработените, учествува во постапките за вработување и унапредување во Министерството - Се грижи за работната дисциплина на административните службеници во Секторот

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Број на позиција	167
Код на позиција	УПР0101Б03001
Класа	Б3
Степен	Помошник раководител на сектор
Функционална група	Помошник раководител на Сектор за управување со човечки ресурси задолжен за усовршување и права и одговорности од работен однос на административните службеници
Број на работни места	1
Функционална група	Раководителот на сектор
Степен	Хуманистички науки
Должителност	најмалку четири (4) години работно искуство во областа на човечките ресурси
Обвонредни задачи	<ul style="list-style-type: none"> - Ефикасно, ефективно и квалитетно да помага при раководењето со секторот, преку поддршка на раководителот на Секторот во управувањето со функционирањето на Секторот во насока на спроведување на надлежностите за прашањата поврзани со делукругот на работата на Секторот - ефикасно спроведување на прописите и постапките за стручно усовршување на вработените во Министерството
Должителност	<ul style="list-style-type: none"> - Го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност; - Соработува со другите раководни административни службеници од институцијата; - Учествова во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции; - Го координира и учествува во изработувањето на Годишниот план за обуки и Извештај за негова реализација, го координира процесот и води евиденција за стручното усовршување на вработените во МЕР; - Ја води и ажурира евиденцијата на вработените и работната карта (табеларен преглед) и органиграм на вработените во МЕР; - Учествова во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на ДС И Министерот; - Мотивација и одржување на меѓучовечките односи.

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

	168
	УПР0101Б03002
	Б3
	Помошник раководител на сектор
	Помошник раководител на Сектор за управување со човечки ресурси задолжен за вработување, унапредување, оценување и систем за управување со човечки ресурси
	1
	Раководителот на сектор
	Општествени науки-Политички науки
	најмалку четири (4) години работно искуство во областа на човечките ресурси
	<ul style="list-style-type: none"> - Ефикасно, ефективно и квалитетно да помага при раководењето со секторот, преку поддршка на раководителот на Секторот во управувањето со функционирањето на Секторот во насока на спроведување на надлежностите за прашањата поврзани со делукругот на работата на Секторот - ефикасно спроведување на прописите и постапките за вработување, унапредување и оценување на вработените во Министерството
	<ul style="list-style-type: none"> - Го заменува раководителот на Секторот со сите негови овластувања и одговорности во случај на негова спреченост и отсутност; - Соработува со другите раководни административни службеници од институцијата; - Го координира и учествува во процесот на оценувањето на административни службеници во Министерството; - Го координира и учествува во изработувањето на Годишниот план за вработување/унапредување и Извештајот за негова реализација; - Учествува во работата на комисији и други работни тела, формирани со решение на ДС И Министерот; - Учествува во Комисијата за селекција по јавен оглас за вработување во Агенцијата, изработува предлог одлука за избор и се грижи за нејзино доставување до избраниот кандидат и објавување на веб страницата на Агенцијата; - Се грижи за ажурноста и измените во Системот за управување со човечки ресурси

9.СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
1.1 Одделение за управување, стручно усовршување и права и одговорности од работен однос	
	169
	УПР0101Б04001
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за управување, стручно усовршување и права и одговорности од работен однос
	1
	Раководител на сектор
	Хуманистички науки
	најмалку четири (4) години работно искуство во областа на човечките ресурси
	Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со Одделението, да дава совети, насоки во однос на процесите за кои е задолжено Одделението
	<ul style="list-style-type: none"> - Раководи со Одделението, ги организира и ги координира работите во Одделението и е одговорен за нивното навремено, законито и квалитетно извршување; - Го координира и изработува Годишниот план за обуки и Извештајот за негова реализација; - Го координира процесот и води евиденција за стручното усовршување на вработените во МЕР; - Ја води и ажурира евиденцијата на вработените и работната карта (табеларен преглед) и органиграм на вработените во МЕР; - дава предлози за политики по начелни прашања од областа на прашањата со кои е задолжено Одделението; - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции; - Учествува во изработката на сите акти поврзани со стручното усовршување на административните службеници - Дава предлози за подготовката на планот за работа на секторот и извештаите за напредок во работењето на одделението, изготвува обрасци на решенија, заклучоци, записници и други управно – правни акти од надлежност на одделението; - Учествува во подготовката на планот за работа на секторот, дава стручна помош и совети на административни службеници со пониско звање во одделението и соработува со другите административни службеници. - Давање на стручна помош и совети во работењето во одделението и работната дисциплина на вработените во Одделението

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ И РАЗВОЈ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
9.1 Одделение за управување, стручно усовршување и права и одговорности од работен однос	
	170
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
	Советник за стручно усовршување
	1
	Раководител на одделение
	Хуманистички науки
	- Ефикасно спроведување на прописите и постапките за стручно усовршување на вработените во Министерството
	- изработува Годишен план за обуки и Извештај за негова реализација, го координира процесот и води евиденција за стручното усовршување на вработените во МЕР;
	- ја води и ажурира евиденцијата на вработените и работната карта (табеларен преглед) и органиграм на вработените во МЕР;
	- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на ДС И Министерот;
	- учествува во Комисијата за селекција по јавен оглас за вработување во Агенцијата, изработува предлог одлука за избор и се грижи за нејзино доставување до избраниот кандидат и објавување на веб страницата на Агенцијата;
	- Изготвува потврди во врска со службеничкиот однос на вработените
	- Ги координира активностите во врска со изготвување на преглед за присутност на работа за вработените
	- Организира пополнување на Анкетни листи, Изјави и други потребни документи за Лични досиеа на вработените
	- Мотивација и одржување на меѓучовечките односи.

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
9.1 Одделение за управување, стручно усовршување и права и одговорности од работен однос	
	171
	УПР0101В02000
	В2
	Виш соработник
	Виш соработник за стручно оспособување, усовршување и следење на правична застапеност
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки
	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен
	<ul style="list-style-type: none"> - Врши стручно-административни работи и други работи од административна природа; - учествува во подготовката на потребните процедури за работа на Одделението; - ги следи и применува прописите од областа на работењето на Одделението - Учествува во подготовка на материјали и документи кои содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива - Дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од пониските нивоа. - Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**9.1 Одделение за управување, стручно усовршување и права и одговорности од работен однос**

	172
	УПР0101В03000
	В3
	Соработник
	Соработник за стручно оспособување, усовршување, дисциплинска и материјална одговорност
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки
	Ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на институцијата и задачи од делокругот на организационата единица во која е вработен
	<ul style="list-style-type: none">- Спроведува рутински стручно-административни и други работи од административна природа; во согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен административен службеник и под надзор;- подготвува годишни, квартални и месечни планови за усовршување и извештаи за нивна реализација;- Подготовката на потребните процедури за работа на секторот;- Прибира информации и податоци и помага во подготовката на материјали и документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа која ја покрива- Учествува во оценувањето на административни службеници во својата институција и во други институции;- Изготвување на акт за внатрешна организација и акт за систематизација на работни места- Спроведување на дисциплински постапки- Изготвување на Решенија за формирање на комисији за водење на дисциплинска постапка- Водење на евиденција за изречени дисциплински мерки- Изготвување и доставување на годишен извештај за дисциплински постапки

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
9.1 Одделение за управување, стручно усовршување и права и одговорности од работен однос	
Код на функција	173
Код на професија	УПР0101В04000
Код на образование	В4
Код на образование	Помлад соработник
Код на образование	Помлад соработник за персонална евиденциј
Код на образование	1
Код на образование	Раководител на одделение
Код на образование	Општествени науки -
Код на образование	
Код на образование	- Ефикасно, ефективно, квалитетноажурни евиденции од областа на трудот.
Код на образование	- Врши комплетирање и безбедно чување на работните досиеа на вработените и грижа за заштитата на личните податоци содржани во персоналните досиеа на вработените во МЕР;
Код на образование	- Ги координира активностите за изработка на Прегледот за редовност на работа за вработените во МЕР;
Код на образование	- Изработува решенија во врска со службеничкиот однос на вработените;
Код на образование	- Учествува во оценувањето на административните службеници во МЕР
Код на образование	- Се грижи за подготовка на Програма за соодветна и правична застапеност во Министерството

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
9.2 Одделение за вработување, унапредување, селекција и оценување на административните службеници	
	174
	УПР0101Б04002
	Б4
	Раководител на одделение
	Раководител на Одделение за вработување, унапредување, селекција и оценување на административните службеници
	1
	Раководителот на сектор
	Општествени науки-Право
	најмалку четири (4) години работно искуство во областа на човечките ресурси
	Обезбедување на ефикасно спроведување на прописите, постапките и стандардите за управувањето со човечките ресурси во Министерството
	<ul style="list-style-type: none"> - Раководи со Одделението (ја организира, насочува и координира работата, врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите, ги распоредува работите и задачите на вработените во Одделението, се грижи за работната дисциплина на вработените во Одделението и дава стручна помош, совети и врши менторство на административни службеници од Министерството); - Учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на Министерот за европски прашања; - Изработува предлози на: стратешки план, програма за работа, буџет, извештај за работа, функционална анализа, акти за внатрешна организација и систематизација на работните места и план за обуки на вработените во Одделението, како и месечни, квартални, полугодишни и годишни извештаи од аспект на делокругот на работа на Одделението; - Ги оценува вработените во Одделението и може да учествува во оценување на административни службеници во Министерството и на административни службеници во други институции; - Соработува со административни службеници од Министерството и од институциите од јавниот сектор, за прашања од делокруг на работа на Одделението; - Ги применува прописите, постапките и стандардите за управување со човечките ресурси во Министерството и дава упатства за нивна примена; - Учествува во изработката на функционалната анализа во Министерството и врши методолошка, организациска и техничка поддршка во Министерството - Учествува во постапката за изработување на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места во Министерството; - Го организира спроведувањето на системот за управување со ефектот на вработените во Министерството

9.СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
9.2 Одделение за вработување, унапредување, селекција и оценување на административните службеници	
	175
	УПР0101В01000
	В1
	Советник
	Советник за вработување, унапредување и селекција
	1
	Раководител на одделение
	Општествени науки -Политички науки
	Ефикасно спроведување на прописите и постапките за вработување, унапредување и мобилност;
	<ul style="list-style-type: none"> - Изработува Годишен план за вработување и Извештај за негова реализација; - Ја организира постапката за унапредување и мобилност на вработените во МЕП и изработува акти и други документи во врска со унапредувањето и мобилноста; - Учествува во Комисијата за селекција по јавен оглас за вработување во Агенцијата, изработува предлог одлука за избор и се грижи за нејзино доставување до избраниот кандидат и објавување на веб страницата на Агенцијата; - Ги координира активностите во врска со изготвување на преглед за присутност на работа за вработените - Учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на ДС И Министерот; - Го следи и учествува во процесот на оценување на административните службеници - Се грижи за ажурирањето на податоците во информациониот систем за управување со човечки ресурси

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
9.2 Одделение за вработување, унапредување, селекција и оценување на административните службеници	
	176
	УПР0101В02000
	В2
	Виш соработник
	Виш соработник за управување со ефектот на административните службеници и информациониот систем за управување со човечки ресурси
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки
	- Ефикасно спроведување на прописите и постапките за управување со ефектот на административните службеници и информационален систем за управување со човечки ресурси
	- Ги доставува обрасците и извештаите за оценување до оценувачите и оценуваните административни службеници во Министерството;
	- Изработува решение за формирање Комисија за спроведување на оценувањето и за определување на времето и местото на спроведување на оценувањето на административните службеници во Министерството;
	- Ја пресметува годишната оценка на оценуваните административни службеници во Министерството;
	- Изработува извештај со ранг листа на годишни оценки за административните службеници и ги изработува поединечните решенија за мерките за одличен и слаб ефект;
	- Изработува годишен извештај за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност;
	- Дава стручна помош, совети и врши менторство на административни службеници од пониско ниво;
	- Учествува во оценувањето на административните службеници во Министерството и во други институции;

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**9.2 Одделение за вработување, унапредување, селекција и оценување на административните службеници**

	177
	УПР0101В04000
	В3
	Помлад соработник
	Помлад соработник за вработување, унапредување, мобилност, службенички односи
	1
	Раководителот на одделение
	Општествени науки
	- Ефикасно спроведување на прописите и постапките за вработување, унапредување и мобилност;
	- Изработува Годишен план за вработување и Извештај за негова реализација;
	- Ја организира постапката за унапредување и мобилност на вработените во МЕП и изработува акти и други документи во врска со унапредувањето и мобилноста;
	- Учествува во Комисијата за селекција по јавен оглас за вработување во Агенцијата, изработува предлог одлука за избор и се грижи за нејзино доставување до избраниот кандидат и објавување на веб страницата на Агенцијата;
	- Изработува поединечни решенија и овластувања за статусот, правата и обврските на вработените во МЕП и на упатените во Мисијата на РСМ при ЕУ во Брисел;
	- Врши пријавување-одјавување на вработените во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување и преземање и предавање на електронските здравствени картички;
	- Ги ажурира базите на податоци во врска со дисциплинската и материјалната одговорност, соодветната и правична застапеност и други видови бази на податоци

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
9.2 Одделение за вработување, унапредување, селекција и оценување на административните службеници	
Реден број	178
Шифра	УПР0101Г03000
Ниво	Г3
Звање	Референт
Назив на работно место	Референт за персонална евиденција
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделение
Вид на образование	Вишо/Средно образование
Други посебни услови	
Работни цели	- Ефикасно, ефективно, квалитетно навремено вршење на работни задачи
Работни задачи и обврски	- Врши комплетирање и безбедно чување на работните досиеа на вработените и грижа за заштитата на личните податоци содржани во персоналните досиеа на вработените во МЕР; - Врши пријавување-одјавување на вработените во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување и преземање и предавање на електронските здравствени картички. - Врши набавка на магнетни картици за евиденција на работно време - Врши поедноставни работи од делокругот на Секторот делегирани од непосредниот раководител во организационата единица во која е вработен

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување.

Член 13

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за европски прашања под број 01-66/2 од 13.01.2016 година,

Член 14


Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за јавна администрација.

Бр. 01-1127/1
06.08.2024 година

Orhan Murtezani
Министер за европски прашања
Ministër për Çështje Evropiane



Подготвил: Љубица Сиљановска Дуковска/Хирмете Мусли
Контролирал: Маја Фузевска – Вељановска



ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

	Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
	И	Г	ПГ	КН	Б		
	УПР	01	01	А01	000	Државен секретар на Министерство за европски прашања	1
1.	УПР	01	01	Б01	001	Државен советник за европски политики и меѓу секторска)	2
2.	УПР	01	01	Б01	002	Државен советник за поддршка процесот на интеграција	2
3.							
4.	УПР	01	01	Б01	003	Државен советник за координација на европски фондови и друга странска помош	1
СЕКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА							
5.	УПР	01	01	Б02	000	Раководител на Сектор за интеграција	1

	Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
	И	Г	ПГ	К/Н	Б		
6.	УПР	01	01	Б03	001	Помошник раководител на Сектор за интеграција	4
7.	УПР	01	01	Б03	002	Помошник раководител за координација на хоризонтални прашања на Секторот за интеграција	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ							
8.	УПР	01	01	Б04	001	Раководител на Одделение за правда, слобода и безбедност	1
9.	УПР	01	01	В01	001	Советник за правда, слобода и безбедност	2
10	УПР	01	01	В01	002	Советник за заедничка надворешна и безбедносна политика	1
11	УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за внатрешни работи	1
	УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за слобода и безбедност	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШЕН ПАЗАР И КОНКУРЕНЦИЈА							
	УПР	01	01	Б04	002	Раководител на Одделение за внатрешен пазар и конкуренција	1

Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б		
УПР	01	01	В01	001	Советник за индустриска сопственост	1
УПР	01	01	В01	002	Советник за слободно движење на стоки	1
УПР	01	01	В03	000	Виш соработник за слободно движење на услуги	1
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за финансиски услуги	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА, ЦАРИНА И ДАНОЦИ						
УПР	01	01	В04	003	Раководител на Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци	1
УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за економска и монетарна унија	1
УПР	01	01	В03	000	Соработник за економско – финансиски прашања	1
УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за економско – финансиски прашања и статистика	1
УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА						

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
УПР	01	01	Б04	004	Раководител на Одделение за земјоделство и безбедност на храната	1	
УПР	01	01	В01	001	Советник за политика за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика	1	
УПР	01	01	В01	002	Советник за земјоделство и рурален развој	1	
УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за политика за земјоделство и рурален развој	1	
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за земјоделска и ветеринарна политика	1	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА							
УПР	01	01	Б04	005	Раководител на Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика	1	
УПР	01	01	В01	001	Советник за наука, истражување, образование и култура и социјална политика	1	
УПР	01	01	В01	002	Советник за наука, истражување, образование и култура	1	
УПР	01	01	В02	001	Виш соработник за информатичко општество	1	

Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители	
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
УПР	01	01	В02	002	Виш соработник за аудиовизуелна политика	1	
УПР	01	01	В03	000	Соработник за образование, култура, наука и истражување	1	
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за образование, култура, наука и истражување	1	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА							
1.	УПР	01	01	В04	006	Раководител на Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика	1
2.	УПР	01	01	В01	000	Советник за регионална политика и координација на структурни инструменти	1
	УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за животна средина и климатски промени	1
	УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за животна средина и регионална политика	1
	УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за транспорт, енергетика и транс-европски мрежи	1
СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ							

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
УПР	01	01	Б02	000	Раководител на Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	1	
УПР	01	01	Б03	000	Помошник раководител на Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	2	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ							
УПР	01	01	Б04	001	Раководител на Одделението за поддршка на процесот на пристапување	1	
УПР	01	01	В01	000	Советник за поддршка на спроведувањето на економските критериуми при Мисијата на МК во ЕУ	1	
УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за поддршка на процесот на пристапување	1	
УПР	01	01	В03	000	Соработник за поддршка на спроведувањето на европското законодавство во Мисијата на МК во ЕУ	1	
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за поддршка на спроведувањето на политичките критериуми при Мисијата на МК во ЕУ	1	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЊЕ НА ПОЛИТИКИ И МОНИТОРИНГ И ТЕХНИЧКО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕУ ПРОЕКТИ							
УПР	01	01	Б04	002	Раководител на Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти	1	
УПР	01	01	В01	000	Советник за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти	1	

Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б		
УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за стратешко планирање и мониторинг на ЕУ проекти	1
УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за стратешко планирање и техничко спроведување на ЕУ проекти	1
УПР	01	01	Г02	000	Самостоен референт за градење на политики и мониторинг и евалуација на ЕУ проекти	1
СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И ДРУГА СТРАНСКА ПОМОШ						
УПР	01	01	Б02	000	Раководител на Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	1
УПР	01	01	Б03	000	Помошник раководител на Сектор за координација на европски фондови	2
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ						
УПР	01	01	Б04	001	Раководител на Одделение за програмирање на европски фондови	1
УПР	01	01	В01	001	Советник за програмирање на секторите за демократија и владеење, владеење на право и фундаментални права во рамки на ИПА и Програмите на унијата	1
УПР	01	01	В01	002	Советник за програмирање на секторите за развој на приватен сектор, земјоделство и рурален развој и енергетика	1

	Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
	И	Г	ПГ	К/Н	Б		
	УПР	01	01	В02	001	Виш соработник за програмирање на образование, вработување и социјална политика и здравство –	1
	УПР	01	01	В02	002	Виш соработник за владеење на право и основни човекови права	1
1	УПР	01	01	В03	000	Соработник за секторите транспорт и енергетика	1
	УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за програмирање на сектор животна средина, климатски промени , сектор конкурентност и иновации, и повеќе корисничка ИПА	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ НА ЕУ							
	УПР	01	01	В04	002	Раководител на Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ	1
	УПР	01	01	В01	001	Советник за мониторинг на ИПА	1
	УПР	01	01	В01	002	Советник за евалуација на програмите на ЕУ	1
	УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за следење на спроведувањето на ИПА	1
	УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за мониторинг на спроведувањето на ИПА	1

	Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
	И	Г	ПГ	К/Н	Б		
	УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за евалуација на програмите на ЕУ	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИЛАТЕРАЛНА И МУЛТИЛАТЕРАЛНА ПОМОШ							
	УПР	01	01	В04	003	Раководител на Одделение за билатерална и мултилатерална помош	1
	УПР	01	01	В01	000	Советник за билатерална помош	2
	УПР	01	01	В03	000	Соработник за координација на билатерални програми	1
2	УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за поддршка на програмирање и следење на реализација на билатерална и мултилатерална помош	1
3	УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за спроведување на проекти	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ЕУ И КОРИСТЕЊЕ НА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ							
	УПР	01	01	В04	004	Раководител на Одделение за обука за ЕУ и користење на европските фондови	1
	УПР	01	01	В01	000	Советник за обука за користење на европски фондови - Даниела Горгиевска Костадиновска	1
	УПР	01	01	В03	000	Соработник за координација на обука за користење на европска и друга странска помош-	1

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	КЛН	Б			
УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за спроведување на анализа за потребите од обука	1	
УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за организација на активноста стипендирање	1	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ И ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА							
УПР	01	01	В04	005	Раководител на Одделение за општи работи и внатрешна контрола	1	
УПР	01	01	В01	000	Советник за општи работи и за внатрешна контрола	1	
УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за општи работи и внатрешна контрола	1	
УПР	01	01	В03	000	Соработник за општи работи и внатрешна контрола	1	
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за поддршка на општи работи и внатрешна контрола	1	

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
Одделение за регистрација на проекти и управување со Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД							
УПР	01	01	В04	006	Раководител на Одделение за регистрација на проекти и управување со централната база на податоци за странска помош-ЦДАД		1
УПР	01	01	В03	000	Соработник за архивирање и обработка на податоци за регистрирање на проекти во електронскиот систем на Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД		1
УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за подготовка и издавање на потврди за регистрација на проекти во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД		2
УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за пополнување на податоци за регистрирање на проекти во Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД		1
УПР	01	01	В04	003	Помлад соработник за архивирање и обработка на податоци за регистрирање на проекти во електронскиот систем на Централната База на Податоци за Странска Помош – ЦДАД		1
СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ACQUIS COMMUNAUTAIRE (ПРАВОТО НА ЕУ)							
УПР	01	01	В02	000	Раководител на Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis Communautaire (правото на ЕУ)		1
УПР	01	01	В03	001	Помошник раководител на Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis Communautaire (правото на ЕУ)		1

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
УПР	01	01	Б03	002	Помошник раководител на Сектор за за поддршка на подготовка на националната верзија на Acquis Communautaire (правото на ЕУ)	1	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ							
УПР	01	01	Б04	001	Раководител на Одделение за преведување и координација на процесот на преведување	1	
УПР	01	01	В01	000	Советник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција	1	
УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција	1	
УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за координација на процесот на преведување	1	
УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција	3	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАЗИЧНА РЕВИЗИЈА И ТЕРМИНОЛОГИЈА							
УПР	01	01	Б04	002	Раководител на Одделение за јазична ревизија и терминологија	1	

Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б		
УПР	01	01	В01	000	Советник за јазична ревизија и терминологија	3
УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за јазична ревизија и терминологија	1
УПР	01	01	В03	000	Соработник за јазична ревизија	1
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за јазична ревизија и терминологија	1
СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА						
УПР	01	01	Б02	000	Раководител на Сектор за организациски работи и односи со јавноста	1
УПР	01	01	Б03	001	Помошник раководител на Сектор за организациски работи	1
УПР	01	01	Б03	002	Помошник раководител на Сектор за односи со јавноста	2
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА						
УПР	01	01	Б04	001	Раководител на Одделение за односи со јавноста	1

Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б		
УПР	01	01	В01	000	Советник за информирање	1
УПР	01	01	В03	000	Соработник за информирање на јавноста	1
УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за информирање	1
УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник веб-администратор	1
УПР	01	01	Г01	000	Самостоен референт за административна поддршка	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ И ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ						
УПР	01	01	В04	002	Раководител на Одделение за протокол и организациски работи	1
УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за организациско административна поддршка-	1
УПР	01	01	В03	000	Соработник за организациско административна поддршка	1
УПР	01	01	В04	001	Помлад соработник за протокол и организациска поддршка	1

Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б		
УПР	01	01	В04	002	Помлад соработник за административна поддршка	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ЛЕКТОРИРАЊЕ ОД АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ДРУГИ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ						
УПР	01	01	В04	003	Раководител на Одделение за преведување и лекторирање од албански јазик и други странски јазици	1
УПР	01	01	В01	000	Советник за преведување и лекторирање	2
УПР	01	01	В02	000	Соработник за преведување и лекторирање	2
СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ						
УПР	01	01	В02	000	Раководител на Сектор за општи и правни работи	1
УПР	01	01	В03	000	Помошник раководител на Сектор за општи и правни работи	2
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА И НОРМАТИВНО – ПРАВНИ РАБОТИ						

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
УПР	01	01	Б04	001	Раководител на Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи	1	
УПР	01	01	В01	000	Советник за правни прашања	1	
УПР	01	01	В03	000	Соработник за нормативно – правни работи	1	
УПР	01	01	В03	000	Помлад соработник за административна поддршка	1	
УПР	01	01	Г04	000	Помлад референт за административна и техничка поддршка	1	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ							
УПР	01	01	Б04	002	Раководител на Одделение за јавни набавки	1	
УПР	01	01	В01	000	Советник за јавни набавки	1	
УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за следење на планот за јавни набавки	1	
УПР	01	01	В03	000	Соработник за интерни процедури за јавни набавки	1	
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за спроведување на постапка за јавни набавки	1	

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ							
	УПР	01	01	Б04	003	Раководител на Одделение за архивско работење	1
	УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за административно, канцелариско и архивско работење	1
	УПР	01	01	Г01	000	Самостоен референт за архивско – канцелариско работење	2
	УПР	01	01	Г04	000	Помлад референт за архивско – канцелариско работење	1
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА							
	УПР	01	01	Б02	000	Раководител на Сектор за информатичка и комуникациска технологија	1
	УПР	01	01	Б03	000	Помошник раководител на Сектор за информатичка и комуникациска технологија	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ							
	УПР	01	01	Б04	001	Раководител на Одделение за информациона систем	1

	Шифра на работно место					Назив на работно место	Број на извршители
	И	Г	ПГ	К/Н	Б		
	УПР	01	01	В01	000	Советник за информациона систем	1
	УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за софтверски системи и бази на податоци	1
	УПР	01	01	В03	000	Соработник – администратор на систем за управување на документи (ДМС)	1
	УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за информациона систем	1
Одделение за одржување и развој на софтверски програми							
	УПР	01	01	В04	002	Раководител на одделение за одржување и развој на софтверски програми	1
	УПР	01	01	В01	001	Советник - програмер	2
	УПР	01	01	В01	002	Советник – Бизнес аналитичар	1
	УПР	01	01	В01	003	Советник – Database администратор	1
	УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за безбедност на информации	1

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
УПР	01	01	В03	000	Соработник – Helpdesk оператор		1
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА							
1	УПР	01	01	В02	000	Раководител на Сектор за финансиски прашања	1
2	УПР	01	01	В03	000	Помошник раководител на Сектор за финансиски прашања	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА							
	УПР	01	01	В04	001	Раководител на Одделение за буџетска координација	1
	УПР	01	01	В01	000	Советник за буџетско планирање	1
3	УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за следење на буџетски програми	1
4	УПР	01	01	В03	000	Соработник за буџетска координација и аналитика	1

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
5	УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за буџетска координација и аналитика	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА							
6	УПР	01	01	В04	002	Раководител на Одделение за буџетска контрола	1
	УПР	01	01	В01	000	Советник за контрола на буџетско работење	1
	УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за евиденција на состојба на жиро сметка	1
	УПР	01	01	В03	000	Соработник за буџетска контрола	1
	УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за извршени контроли	1
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊА							
	УПР	01	01	В04	003	Раководител на Одделение за сметководство и плаќања	1

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
УПР	01	01	В01	000	Советник - одговорен сметководител	1	
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за сметководство	1	
УПР	01	01	Г01	001	Самостоен референт – благајник	1	
УПР	01	01	Г01	002	Самостоен референт– ликвидатор	1	
УПР	01	01	Г01	000	Виш референт за сметководствени работи	1	
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА							
УПР	01	01	В04	000	Раководител на Одделение за внатрешна ревизија	1	
УПР	01	01	В01	000	Советник-внатрешен ревизор за спроведување на програмата за ревизија	1	
УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник- внатрешен ревизор за обука	1	
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ							

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
УПР	01	01	Б02	000	Раководител на Сектор за управување со човечки ресурси	1	
УПР	01	01	Б03	001	Помошник раководител на Сектор за управување со човечки ресурси задолжен за усовршување и права и одговорности од работен однос на административните службеници	1	
УПР	01	01	Б03	002	Помошник раководител на Сектор за управување со човечки ресурси задолжен за вработување, унапредување, оценување и систем за управување со човечки ресурси	1	
Одделение за управување, стручно усовршување и права и одговорности од работен однос							
УПР	01	01	Б04	000	Раководител на Одделение за управување, стручно усовршување и права и одговорности од работен однос	1	
УПР	01	01	Б01	000	Советник за стручно усовршување-	1	
УПР	01	01	Б02	000	Виш соработник за стручно оспособување, усовршување и следење на правична застапеност	1	
УПР	01	01	Б03	000	Соработник за стручно оспособување, усовршување, дисциплинска и материјална одговорност	1	
УПР	01	01	Б04	000	Помлад соработник за персонална евиденција	1	

Шифра на работно место						Назив на работно место	Број на извршители
И	Г	ПГ	К/Н	Б			
Одделение за вработување, унапредување, селекција и оценување на административните службеници							
	УПР	01	01	Б04	000	Раководител на Одделение за вработување, унапредување, селекција и оценување на административните службеници	1
	УПР	01	01	В01	000	Советник за вработување, унапредување и селекција	1
	УПР	01	01	В02	000	Виш соработник за управување со ефектот на административните службеници и информациониот систем за управување со човечки ресурси	1
	УПР	01	01	В04	000	Помлад соработник за вработување, унапредување, мобилност, службенички односи	1
	УПР	01	01	Г03	000	Референт за персонална евиденција	1